



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 23 јули 2003
Скопје

Број 48

Год. LIX

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 30000000188798

1101.

Врз основа на член 63 став 1 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 јули 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА ПРАТЕНИК ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се верифицира мандатот на пратеникот Агим Целиљи.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3668/1 Претседател
16 јули 2003 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

1102.

Врз основа на член 19, точка 13, алинеја 5 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001 и 5/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.07.2003 година, донесе

У Р Е Д Б А

ЗА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ И ПРИОРИТЕТ ПРИ РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ГРАЃАНИТЕ ВО ОДБРАНАТА

Член 1

Со оваа уредба се уредуваат критериумите за распоредување и приоритетот при распоредувањето на граѓаните во одбраната.

Член 2

Во остварувањето на своите права и должности во одбраната, граѓаните можат да се распоредуваат во: Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), силите на цивилната заштита, органите на државната власт, трговските друштва и јавните претпријатија, установи и служби од посебно значење за одбраната и единиците на локалната самоуправа.

Член 3

Граѓаните се распоредуваат во одбраната доколку го отслужиле воениот рок или на друг начин ја регулирале обврската за служење на воениот рок и се оценети за способни или ограничено способни за воена служба и ако поседуваат стручни, физички и психички способности потребни за успешно извршување на должностите и задачите на кои се распоредуваат.

Член 4

При распоредувањето на граѓаните во одбраната, приоритет има Армијата.

Во Армијата се распоредуваат граѓаните - воени обврзници кои го отслужиле воениот рок.

Вработените во Министерството за внатрешни работи кои имаат воен распоред во Министерството за внатрешни работи, не се распоредуваат во Армијата, додека се во работен однос.

Член 5

Распоредувањето на граѓаните во Армијата се врши по следните критериуми:

- воените обврзници - војници во резервниот состав на Армијата доколку се оценети за способни за воена служба - до наполнување на 35 години живот, односно доколку се оценети за ограничено способни за воена служба - до наполнување на 30 години живот;

- воените обврзници - подофицири во резервниот состав на Армијата - до наполнување на 45 години живот, а офицери во резервниот состав на Армијата - до наполнување на 50 години живот.

По исклучок од став 1 на овој член, воени обврзници во резервниот состав на Армијата можат да се распоредуваат во Армијата и до наполнување на 55 години живот, доколку на одредени формациjsки места нема можност да се постават воени старешини со воено стручни квалификации утврдени за тие формациjsки места.

Член 6

Лицата кои воениот рок го отслужиле во Армијата без оружје, односно во цивилна служба, се распоредуваат во силите на цивилната заштита.

Член 7

Во силите на цивилната заштита формирани од Републиката, се распоредуваат воени обврзници кои го отслужиле воениот рок или на друг начин ја регулирале обврската за служење на воениот рок, по наполнување 35 години живот ако се оценети за способни за воена служба, односно по наполнување 30 години живот ако се оценети за ограничено способни за воена служба, кои со своите стручни, физички и психички способности ќе одговараат на задачите за кои се распоредуваат.

Член 8

Во органите на државната власт и во единиците на локалната самоуправа на работи од посебно значење за одбраната се распоредуваат раководните работници и работниците кои наполниле 35 години живот, одредени од функционерот кој раководи со овие органи, во согласност со Министерството за одбрана, се додека работат во тие органи.

Член 9

Во трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби можат да се распоредуваат работници кои наполниле 35 години живот, доколку извршуваат работи од посебно значење за одбраната, односно за потребите на одбраната, определени од раководното лице, во согласност со Министерството за одбрана.

Член 10

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба, престанува да се применува Правилникот за критериумите за распоредување на воените обврзници во резерва за потребите на пополнување на Армијата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 29/95).

Член 11

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3249/1
14 јули 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1103.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.07.2003 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА****Член 1**

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, Раздел 09002 Министерство за финансии - функција на држава, Програма 12 - Функција, потставката 427119 - Пренесени обврски од претходни години се намалува за 20.000.000,00 денари, а потставката 428112 - Тековна резерва (разновидни расходи) се зголемува за 20.000.000,00 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.23-3429/1
21 јули 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1104.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.07.2003 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА****Член 1**

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, во рамките на разделот 02002 Државен завод за ревизија, Програма 11 Администрација, потставката 426211 - Канцелариски простор се намалува за 350.000,00 денари, а потставката 425216 - Одржување на градежни објекти се зголемува за 350.000,00 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.23-3369/1
21 јули 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1105.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.07.2003 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА****Член 1**

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, во рамките на разделот 09003 Царинска управа, Програма 11 Администрација, потставката 421111 - Електрична енергија се намалува за 401.000,00 денари, а потставката 425111 - Поправка и сервисирање на леки коли се зголемува за 401.000,00 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.23-3370/1
21 јули 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1106.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.07.2003 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА****Член 1**

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, во рамките на разделот 09002 Министерството за финансии - Функции на државата, Програма 12 Функции, потставката 463212 - Купување на информатичка опрема се намалува за 50.000.000 денари, а потставката 467122- Плаќање по основ на ДДВ се зголемува за 50.000.000 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3380/1
21 јули 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1107.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.07.2003 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА****Член 1**

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, во рамките на разделот -180.10 Финансирање на дејности од областа на културата, Програма 12-Библиотечна дејност, потставката 426614 - Осигурување на недвижности и права се намалува за 500.000 денари, потставка 468111 - Реконструкција на градежни објекти се намалува за 825.000 денари, Програма 13 - Филмска дејност потставката 426614 - Осигурување на недвижности и права на објекти се намалува за 500.000 денари, потставка 463218 - Купување на друга опрема се намалува за 150.000 денари, потставка 468111 - Реконструкција на градежни објекти се намалува за 205.000 денари, Програма 14 Сценско-уметничка дејност потставка 468112-Реконструкција на опрема се намалува за 310.917 денари, потставка 463212 - Купување на информатичка опрема се намалува за 112.773 денари, Програма 15-Заштита на спомениците на културата, потставка 426614-Осигурување на недвижности и права се намалува за 500.000 денари, потставка 443615 - Заштита на споменици на културата се намалува за 3.000.000 денари, потставка 468111 -Реконструкција на градежни објекти се намалува за 400.000 денари, 463218 - Купување на друга опрема се намалува за 350.000 денари, Програма 16-Ликовна и музејска дејност, потставка 426614 - Осигурување на недвижности и права се нама-

лува за 1.700.000 денари, потставка 443616 - Ликовна и музејска дејност се намалува за 2.000.000 денари, потставка 463218 - Купување на друга опрема да се намали за 185.000 денари, потставка на 46811 - Реконструкција на градежни објекти се намалува за 400.000 денари, а кај Програма 14 - Сценско-уметничка дејност, потставка 426716 - Други стручни услуги се зголемува за 3.200.000 денари, потставка 468111 - Реконструкција на градежни објекти се зголемува за 2.938.690 денари, Програма 17 - Културно-уметнички манифестации, потставка 443617 - Културно-уметнички манифестации се зголемува за 3.000.000 денари, Програма 19 - Меѓународна соработка, потставка 443618 - Други трансфери од областа на културата се зголемува за 2.000.000 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-3428/1
21 јули 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1108.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/03), а во врска со членовите 4 и 17 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.07.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА МОТОРНО ВОЗИЛО

Член 1

Се пренесува правото на користење на патничко моторно возило марка - “MITSUBISHI PAJERO“ со регистарски број 010-646, број на шасија: JMVONV240MJ304184, број на мотор: MU304184, година на производство 1994, од досегашниот корисник Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, на новиот корисник Национални паркови и ловишта - Скопје, шумски резерват “Јасен”.

Член 2

Примопредавањето на возилото од член 1 на оваа одлука, да се изврши меѓу Министерството за внатрешни работи на Република Македонија и Национални паркови и ловишта - Скопје, шумски резерват “Јасен“, во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-3394/1
14 јули 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1109.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001 и 5/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.07.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ВЕЖБОВНИ АКТИВНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА РОМАНИЈА

1. За учество на Свечената церемонија за примопредавање на должноста на Командантот на СЕЕБРИНГ, генерал-потполковник Андреас Кузелис и претседателот на СЕДМ КК и ПВУК на ММСИЕ, г. Овидиу

Дранга, која ќе се одржи во Република Романија-Констанца, на 25.07.2003 година, се испраќа на вежбовни активности во периодот од 21-ви до 26-ти јули 2003 година една единица на Армијата во состав од дваесет и осум припадници на постојаниот состав на Армијата на Република Македонија (двајца офицери и дваесет и шест професионални војници).

2. Финансиските трошоци за учесниците и реализација на вежбовните активности ги обезбедува Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците на вежбата ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовните активности, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-2163/2
14 јули 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1110.

Врз основа на член 4 и 12 од Законот за концесија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/93) и член 13, став 4 од Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97), Владата на Република Македонија, на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 14.07.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИИ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМИ ПРЕКУ КАБЕЛСКА МРЕЖА

I. Во Одлуката на Владата на Република Македонија бр. 23-3100/1 од 24 јули 2001 година (“Службен весник на РМ“ бр. 63/01), точката “8. Друштво за производство и услуги Мултимедија Гоце и др. ДОО експорт-импорт Гостивар“ со подрачје на концесијата “Гостивар (Западниот дел од градот и населени места определени-омеѓени според приложената скица-опис)“ се брише.

II. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-2236/1
14 јули 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1111.

Врз основа на член 36 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.07.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Се утврдува дека на досегашниот корисник Македонски железници - Скопје Ц.О., му престанува правото на користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое претставува:

- КП бр. 12963 КО Центар I во површина од 2780 м² заведено во ПЛ бр. 44292 КО Центар I;
- КП бр. 433/1 КО Кисела Вода II во површина од 453 м² заведено во ПЛ бр. 3 КО Кисела Вода II;
- КП бр. 434/1 КО Кисела Вода II во површина од 984 м² заведено во ПЛ бр. 3 КО Кисела Вода II;

- КП бр. 393/3 КО Кисела Вода II во површина од 947 м² заведено во ПЛ бр. 3 КО Кисела Вода II;
 - КП бр. 394/3 КО Кисела Вода II во површина од 33 м² заведено во ПЛ бр. 689 КО Кисела Вода II;
 - КП бр. 394/4 КО Кисела Вода II во површина од 16 м² заведено во ПЛ бр. 689 КО Кисела Вода II;
 - КП бр. 435 КО Кисела Вода II во површина од 347 м² заведено во ПЛ бр. 3 КО Кисела Вода II;
 - КП бр. 437/3 КО Кисела Вода II во површина од 5823 м² заведено во ПЛ бр. 3 КО Кисела Вода II;
 - КП бр. 449/2 КО Кисела Вода II во површина од 284 м² заведено во ПЛ бр. 3 КО Кисела Вода II;
 - КП бр. 6682/4 КО Кисела Вода II во површина од 110 м² заведено во ПЛ бр. 3 КО Кисела Вода II;
 - КП бр. 6682/5 КО Кисела Вода II во површина од 29 м² заведено во ПЛ бр. 3 КО Кисела Вода II;
 - КП бр. 6683/2 КО Кисела Вода II во површина од 102 м² заведено во ПЛ бр. 3 КО Кисела Вода II;
 - КП бр. 6685/2 КО Кисела Вода II во површина од 283 м² заведено во ПЛ бр. 3 КО Кисела Вода II;
 - КП бр. 6666/4 КО Кисела Вода II во површина од 11279 м² заведено во ПЛ бр. 3 КО Кисела Вода II;
 - КП бр. 6666/12 КО Кисела Вода II во површина од 11089 м² заведено во ПЛ бр. 3 КО Кисела Вода II или со вкупна површина од 34559 м².

Член 2

На досегашниот корисник Македонски железници - Скопје Ц.О. му припаѓа надомест доколку има вложувања на земјиштето од член 1 на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3338/1
 14 јули 2003 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1112.

Врз основа на член 36 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2003) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), а во врска со распишаниот Оглас за поднесување на барања за користење на средства за изградба на системи за водоснабдување и канализации во единиците на локалната самоуправа, објавен на 22 и 23.04.2003 година во дневниот печат од страна на Министерството за транспорт и врски и доставените барања на единиците на локалната самоуправа, на предлог на Министерството за транспорт и врски, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.07.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДИ И ТРЕТМАН НА ОТПАДНИ ВОДИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2003 ГОДИНА

1. Од средствата во Буџетот на Република Македонија за 2003 година, утврдени во раздел 130.01 потставка 472112-Трансфери до единиците на локалната самоуправа за водоснабдување, во износ од 150.000.000,00 денари, за изградба на водоводи и третман на отпадни води во општините се распределуваат 140.000.000,00 денари за:

Општина Берово	1000000.00
- За изградба на водовод за водоснабдување на населба Којова Ливада	1000000.00
Општина Пехчево	400000.00
- За изградба на водовод за водоснабдување на Пехчево	
- Резервоар	400000.00

Општина Битола	4000000.00
- За изградба на водовод за водоснабдување на Битола - доведен цевковод Буковски Ливади	2000000.00
- За изградба на фекална канализација во Битола - секундарна канализациона мрежа за Главен колектор К1	2000000.00
Општина Бистрица	500000.00
- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Острец	500000.00
Општина Новаци	300000.00
- За изградба на фекална канализација во населено место Новаци	300000.00
Општина Старавина	300000.00
- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Зовик	300000.00
Општина Могила	500000.00
- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Беранци - потисен цевковод	500000.00
Општина Кукуречани	500000.00
- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Лопатица - потисен цевковод	500000.00
Општина Цапари	500000.00
- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Маловиште	500000.00
Општина Добрушево	300000.00
- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Будаково	300000.00
Општина Македонски Брод	1000000.00
- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Ореовец	1000000.00
Општина Самоков	1000000.00
- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Брест	1000000.00
Општина Пласница	1500000.00
- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Пласница	1500000.00
Општина Валандово	1000000.00
- За изградба на водовод за водоснабдување на населените места Јосифово, Удово и Терзели - реконструкција на регионален систем	1000000.00
Општина Виница	1000000.00
- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Градец - Резервоар	1000000.00
Општина Блатец	300000.00
- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Блатец	300000.00
Општина Гевгелија	1400000.00
- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Ново Коњско	700000.00
- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Серменин	700000.00
Општина Миравци	1000000.00
- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Миравци	1000000.00
Општина Богданци	600000.00
- За изградба на пречистителна станица за населено место Гавато	600000.00

Општина Стар Дојран - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Нов Дојран - бунар Топлец	500000.00	500000.00	Општина Конопиште - За изградба на водовод за водоснабдување на населени места Страгово, Крњево и Долна Бошава	300000.00	300000.00
Општина Гостивар - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Балин Дол - Резервоар	900000.00	2500000.00	Општина Росоман - За изградба на водовод за водоснабдување на населени места Росоман и Рибарци	1000000.00	1000000.00
- За изградба на фекална канализација во VI станбена единица во Гостивар	1600000.00		Општина Кичево - За изградба на фекална канализација во населба Раштански пат во Кичево	2000000.00	2000000.00
Општина Неготино-Полошко - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Градец	1000000.00	1000000.00	Општина Другово - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Извор	500000.00	500000.00
Општина Врапчиште - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Галате - резервоар	300000.00	600000.00	Општина Осломеј - За изградба на фекална канализација во населено место Србица	1000000.00	1000000.00
- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Топлица - резервоар	300000.00		Општина Вранештица - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Атишта	300000.00	300000.00
Општина Ростуша - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Скудриње	3500000.00	3500000.00	Општина Зајас - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Грешница - Резервоар	3400000.00	3400000.00
Општина Маврови Анови - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Никифорово	300000.00	600000.00	Општина Кочани - За изградба на фекална канализација во локалитет Лесна индустрија	1000000.00	2000000.00
- За изградба на водовод за водоснабдување на населени места Дуф - Маало Тољане	300000.00		- За изградба на водовод за водоснабдување на населени места: Грдовци, Прибачево, Зрновци, Видовиште и Мордовис	1000000.00	
Општина Чегране - За изградба на водовод за водоснабдување на населени места Чегране и Форино	1000000.00	1000000.00	Општина Чешиново - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Чешиново	500000.00	500000.00
Општина Долна Баџица - За изградба на фекална канализација во населени места Долна и Горна Баџица	600000.00	600000.00	Општина Облешево - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Чифлик	400000.00	400000.00
Општина Србиново - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Лакавица	500000.00	500000.00	Општина Зрновци - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Зрновци	500000.00	500000.00
Општина Вруток - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Речане	500000.00	500000.00	Општина Оризари - За изградба на фекална канализација во населено место Прибачево	400000.00	400000.00
Општина Дебар - За реконструкција на водоводна мрежа во Дебар на улиците: „Амди Леши“, „З. Чочковски“ и „22 Декември“	1300000.00	1300000.00	Општина Кратово - За изградба на водовод за водоснабдување на населени места Секулица и Шопско Рударе	1500000.00	1500000.00
Општина Центар Жупа - За изградба на фекална канализација во населено место Центар Жупа	500000.00	500000.00	Општина Крива Паланка - За изградба на фабрика за производство на вода	1000000.00	1500000.00
Општина Македонска Каменица - За изградба на фекална канализација во населено место Македонска Каменица - ул. „Илинден“ и „Македонија“	500000.00	500000.00	- За изградба на фекална канализација за ул. „Маршал Тито“, ул. „29 Ноември“ и ул. „Кочо Рацин“	500000.00	500000.00
Општина Демир Хисар - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Смилево	1000000.00	1000000.00	Општина Ранковце - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Ранковце	500000.00	500000.00
Општина Сопотница - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Сопотница	500000.00	500000.00	Општина Куманово - За изградба на фекална канализација (колектор) на ул. „Гуро Пуцар-Стари“	1000000.00	5000000.00
Општина Кавадарци - За изградба на водовод за водоснабдување на месна заедница Кула во Кавадарци	2000000.00	2000000.00	- За изградба на фекална канализација ул. „Младен Стојановик“ во МЗ Бајрам Шабани	3000000.00	
			- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Вак в	1000000.00	

Општина Липково	2700000.00	Општина Пробиштип	600000.00
- За изградба на фекална канализација во населено место Опае	300000.00	- За изградба на водовод за водоснабдување на Пробиштип - реконструкција	600000.00
- За изградба на водовод за водоснабдување на населени места Липково и Оризари	2400000.00	Општина Злетово	300000.00
Општина Орашац	300000.00	- За пумпна станица за водоснабдување на Злетово - реконструкција	300000.00
- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Количко	300000.00	Општина Радовиш	1000000.00
Општина Старо Нагоричане	1300000.00	- За водоснабдување на „Коца Баир“ до крак на ул. „Плачковица“ - доведен цевковод од резервоар	1000000.00
- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Никуљане	1300000.00	Општина Конче	300000.00
Општина Крушево	1000000.00	- За водоснабдување на населено место Гарван	300000.00
- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Селце	600000.00	Општина Подареш	300000.00
- За изградба на фекална канализација во населено место Врбоец	400000.00	- За изградба на фекална канализација во населено место Јаргулица	300000.00
Општина Житоше	500000.00	Општина Ресен	2300000.00
- За изградба на фекална канализација во населено место Житоше	500000.00	- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Лева Река	800000.00
Општина Неготино	800000.00	- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Конско	500000.00
- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Калашево - Резервоар	800000.00	- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Златари	1000000.00
Општина Демир Капија	500000.00	Општина Свети Николе	3000000.00
- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Челевец	500000.00	- За озонатор на филтер станица за водоснабдување на Свети Николе	3000000.00
Општина Охрид	2000000.00	Општина Лозово	500000.00
- За изградба на фекална канализација во населба „15 Корпус“	2000000.00	- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Дурфулија	500000.00
Општина Белчишта	1000000.00	Општина Струмица	2000000.00
- За изградба на регионален водовод за водоснабдување на населените места: Ново Село, Белчишта, Долно и Горно Средоречје, Лешани и Грко Поле	1000000.00	- За изградба на водовод за водоснабдување на Струмица - Блок 12	2000000.00
Општина Косел	500000.00	Општина Ново Село	1000000.00
- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Косел - Резервоар	500000.00	- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Ново Село - Резервоар	1000000.00
Општина Мешеништа	500000.00	Општина Василево	800000.00
- За изградба на фекална канализација во населено место Оровник	500000.00	- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Доброшинци	800000.00
Општина Прилеп	3000000.00	Општина Босилово	1000000.00
- За изградба на фекална канализација во Прилеп за улици: „Беровска“, „Ал. Македонски“ и „Тризла“	2300000.00	- За водоснабдување на населените места од ХС Иловица: Босилово, Иловица, Штутка, Секирник, Радово, Турново и Бориово - озонатор за филтер станицата за водоснабдување	1000000.00
- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Штавица	700000.00	Општина Куклиш	400000.00
Општина Долнени	1000000.00	- За изградба на фекална канализација во населено место Куклиш	400000.00
- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Костинци	500000.00	Општина Муртино	500000.00
- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Небрегово	500000.00	- За изградба на водовод за водоснабдување на населени места Муртино и Сачево	500000.00
Општина Тополчани	300000.00	Општина Струга	2000000.00
- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Марул	300000.00	- За изградба на фекална канализација во населено место Мороишта	1000000.00
Општина Кривогаштани	400000.00	- За изградба на фекална канализација во населено место Мислешево	1000000.00
- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Пашино Рувци	400000.00	Општина Луково	300000.00
Општина Витолиште	500000.00	- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Јабланица	300000.00
- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Дуње	500000.00		

Општина Делогожди - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Делогожда-Резервоар	500000.00	500000.00	Општина Градско - За изградба на водовод за водоснабдување на нас. Градско	500000.00	500000.00
Општина Лабуништа - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Лабуништа	700000.00	700000.00	Општина Чашка - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Чашка - Резервоар	500000.00	500000.00
Општина Велешта - За изградба на фекална канализација во населено место Велешта	500000.00	500000.00	Општина Извор - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Стари Град	500000.00	500000.00
Општина Вевчани - За изградба на фекална канализација во населено место Вевчани	500000.00	500000.00	Општина Штип - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Пиперово	1000000.00	2000000.00
Општина Тетово - За изградба на водовод за водоснабдување на Тетово - „ул. „Илинденска“	300000.00	10100000.00	- За изградба на фекална канализација во населено место Стар Караорман	1000000.00	
- За изградба на фекална канализација во Тетово - населба Пржова Бавча	200000.00		Општина Карбинци - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Радање	500000.00	500000.00
- За изградба на фекална канализација во Тетово - ул. „Охридска“	300000.00		Општина Арачиново - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Орланци	1000000.00	1000000.00
- За изградба на фекална канализација во Тетово - ул. „Илинденска“	300000.00		Општина Студеничани - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Студеничани - Резервоар	1000000.00	1000000.00
- За изградба на фекална канализација во населено место Селце	9000000.00		Општина Зелениково - За изградба на фекална канализација во населено место Орешани	500000.00	500000.00
Општина Цепчиште - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Гермо	500000.00	500000.00	Општина Илинден - За изградба на водовод за водоснабдување на населени места Текија и Дељадровце	1000000.00	1000000.00
Општина Теарце - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Теарце - Резервоар	1400000.00	1400000.00	Општина Сарај - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Арнакија	1500000.00	1500000.00
Општина Брвеница - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Горни Челопек	1000000.00	1000000.00	Општина Кондово - За изградба на фекална канализација во населено место Кондово	1000000.00	1000000.00
Општина Камењане - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Долно Палчиште	1000000.00	1000000.00	Општина Чучер-Сандево - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Побожје	1000000.00	1000000.00
Општина Боговиње - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Пирок	1000000.00	1000000.00	Општина Гази Баба - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Камник	2300000.00	2300000.00
Општина Шипковица - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Шипковица	2000000.00	2000000.00	Општина Горче Петров - За изградба на фекална канализација во населено место Јурија	2000000.00	2000000.00
Општина Желино - За изградба на фекална канализација во населено место Желино	1500000.00	1500000.00	Општина Карпош - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Бардовци	3000000.00	3000000.00
Општина Јегуновце - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Јегуновце - реконструкција	500000.00	500000.00	Општина Кисела Вода - За изградба на фекална канализација на ул. „Георги Крапчев“	2000000.00	4000000.00
Општина Вратница - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Горно Орашје	300000.00	300000.00	- За изградба на фекална канализација на ул. „Горно Лисиче“ и ул. „Лисец“	2000000.00	
Општина Велес - За изградба на фекална канализација во населено место Иванковци	3000000.00	3000000.00	Општина Центар - За изградба на водовод за водоснабдување на дел од улица „Даме Груев“ и ул. „Димитар Чуповски“	1000000.00	1000000.00
Општина Богомила - За изградба на фекална канализација во населено место Теово	300000.00	300000.00	Општина Чаир - За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Радишани	1500000.00	1500000.00

Општина Шуто Оризари **2800000.00**
 - За изградба на фекална канализација за населба Шуто Оризари - фекален колектор 2800000.00

2. Од средствата во Буџетот на Република Македонија за 2003 година, утврдени во раздел 130.01 потставка 472112-Трансфери до единиците на локалната самоуправа за водоснабдување, во износ од 150.000.000,00 денари, за изградба на инфраструктурни објекти во општините се распределуваат 10.000.000,00 денари за извршени работи во 2002 година по издадените акти од страна на Министерството за транспорт и врски во 2002 година.

3. Средствата од точка 1 и 2 на оваа одлука се користат како учество на Републиката за изградба на водоводи и третманот на отпадните води за населените места во општините, без обврска за враќање.

4. Исплатата на средствата по оваа одлука, по претходно доставена документација за наменско користење на средствата, ја врши Министерството за транспорт и врски.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3333/1
 14 јули 2003 година
 Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1113.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „ЛАЗАР СОФИЈАНОВ“ - КРАТОВО

1. Живко Крстевски се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата „Лазар Софијанов“ - Кратово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2870/2
 30 јуни 2003 година
 Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1114.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „ЛАЗАР СОФИЈАНОВ“ - КРАТОВО

1. За вршител на должноста директор на Домот на културата „Лазар Софијанов“ - Кратово се именува Стојмир Петров, дипл. ликовен уметник, документатор во Музејот на град Кратово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3153/1
 30 јуни 2003 година
 Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1115.

Врз основа на член 7 од Одлуката за основање на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/98, 45/98, 28/99, 61/99, 21/01, 30/01 и 21/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 јули 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешува Ацо Ѓурчески од должноста директор на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3284/1
 7 јули 2003 година
 Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1116.

Врз основа на член 7 од Одлуката за основање на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/98, 45/98, 28/99, 61/99, 21/01, 30/01 и 21/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 јули 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За директор на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија се именува Горан Минчев, дипл. економист.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3285/1
 7 јули 2003 година
 Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1117.

Врз основа на член 13, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/96, 28/97, 18/99, 53/01 и 45/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.07.2003 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2003 ГОДИНА

1. Во Буџетот на Република Македонија за 2003 година, раздел 13001 Министерство за транспорт и врски, ставка 426, потставка 426713, предвидени се средства за изработка на урбанистички планови во износ од 10.059.000 денари.

2. Средствата од точка 1 од оваа програма ќе се користат за:

2.1. Изработка на Предлог Генерален урбанистички план на Дебар, Охрид, Струга, Велес **4.500.000 денари**

2.2. Изработка на Генерален урбанистички план (ГУП) за: СРЦ Голак (Делчево), туристички локалитет Маринково (Виница) и Калин Камен (Крива Паланка), Маврово, **3.500.000 денари**

Измена и дополнување на ГУП Радовиш, довршување на ГУП кои се во тек на изработка (Гостивар, Тетово, Јегуновце, Тетарце, Долнени, локалитет Равна Река - Пехчево) и изработка на документација за населено место Бојане (Сарај).

2.3. Изработка на урбанистичка документација за гранични премини (постојни и нови), ГУП за комплекси и планови за одделни локалитети со објекти за потребите на државата, согласно член 32, став 4 на Законот.

2.4. Стручна ревизија на Нацрт урбанистички планови

2.5. Изработка на публикации од делокруг на работа на Секторот за уредување на просторот (стандарди и нормативи за уредување, за одржување стручни семинари и сл.)

Вкупно 10.059.000 денари

3. Обезбедувањето на соодветните геодетски подлоги за изработка на плановите, согласно оваа програма, е обврска на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови, Скопје.

4. За начинот и динамиката на спроведување на оваа програма ќе се грижи Министерството за транспорт и врски, кое во рамките на предвидените средства може да врши соодветни поместувања на планираните износи.

5. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3199/1
7 јули 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1118.

Врз основа на член 44 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.06.2003 година, донесе

ПРОГРАМА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО ЗА 2003 ГОДИНА - ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ

Со оваа програма се утврдени следните активности на Агенцијата за иселеништво за 2003 година, во врска со проектите за Издавачка дејност.

ПРОЕКТ - 1. Добредојдовте на македонски јазик

Целта на овој проект произлегува од грижата за нашата трета генерација иселеници родени надвор од границите на својата матична земја Македонија, со намера на нивно запознавање со јазикот на сопствените корени, македонскиот современ литературен јазик. Познавањето на јазикот на своите предци е значаен сегмент во градењето на личната самосвест, како и личното профилирање и градење на свеста за припаѓање на една нација со истовремено заемање улога на национално идентификувана единка во средината во која се живее.

Овој проект ја надополнува празнината која со години се продлабочува, со се поевидентното отсуство на наставно-образовен кадар во иселеничките средини. "Добредојдовте на македонски јазик" е наменета за млади и возрасни слушатели, со цел самостојно да го

употребуваат македонскиот јазик во секојдневната комуникација. Проектот се базира на комуникативен пристап фокусиран врз развојот на јазичните вештини (разбирање на говор, говорење, разбирање на текст-читање и пишување). Проектот користи комуникативни техники, како што се работа во двојки, во групи и персонализација, што на корисниците им овозможува да ја изразат својата личност, чувство и мислење од самиот почеток на учењето на македонскиот јазик. Јазичниот и тематскиот материјал изобилува со богатство на информации за македонската култура и цивилизација, во фонд од околу 3000 зборови.

Во својот состав проектот содржи учебник, работна тетратка и ЦД.

Учебникот се печати во 2.000 примероци и тоа во три јазични верзии.

Англиско - македонски во 1.000 примероци

Германско - македонски во 500 примероци

Албанско - македонски во 500 примероци

Учебникот е во просек од 12, а работната тетратка во 4 авторски табака. (АТ).

Потребни средства за изработка на проектот

За изработка на овој проект се потребни вкупно 1.392.640,00 денари за покривање на следните видови на трошоци:

1. Учебник

- Авторски надоместок
(3 учебника x 12 АТ x 10.850,00) 390.600,00

- Стручна редакција
(3 учебника x 12 АТ x 1.080,00) 38.880,00

- Печатарски трошоци за учебник
(2000 x 150,00 денари) 300.000,00

Вкупно: 729.480,00

2. Работна тетратка

- Авторски надоместок
(3 раб.тетратки x 4 АТ x 10.850,00) 130.200,00

- Стручна редакција
(3 раб. тетратки x 4 АТ x 1.080,00) 12.960,00

- Печатарски трошоци за раб. тетратка
(2000 x 60,00) 120.000,00

Вкупно: 263.160,00

3. Изработка на ЦД

(2000 x 200,00) 400.000,00

Вкупно: 1.392.640,00

ПРОЕКТ - 2. "Иселеништвото од Западниот дел на Македонија во Романија"

Агенцијата за иселеништво ќе издаде книга на тема: "Иселеништвото од Западниот дел на Македонија во Романија" со цел запознавање на иселениците со специфична печалбарска миграција, врзана за определена иселеничка линија од Западниот дел на Македонија кон Романија.

Книгата ќе се печати во тираж од 500 примероци и содржи околу 14 авторски табака.

Трошоците за изработка на книгата изнесуваат вкупно 217.020,00 денари.

Потребни финансиски средства

1. Трошоци за печатење
(500 x 100,00) 50.000,00

- формат А5

- печатење во една боја внатрешен дел од 220 страни

- повез мека корица колор отисок со пластифицирање

- изработка на филмови за колор корицата и пауси

за останатиот внатрешен дел

- Авторски надоместок 151.900,00

(14 АТ x 10.850,00)

- Стручна редакција 15.120,00

(14 АТ x 1.080,00)

Вкупно: 217.020,00

**ПРОЕКТ - 3. Средба со мојата Мајковина -
Корен и цвет**

Ликовна колонија на иселениците на тема
“Средба со мојата Мајковина - Корен и цвет“

Целта на оваа ликовна колонија е зацврстување на врските на иселениците со татковината и воедно нивно меѓусебно поврзување. Колонијата е можност за креативно изразување на наталожените и потиснати чувства и инспирација за нови уметнички дела.

Агенцијата за иселеништво настојува оваа ликовна колонија да стане традиционална, а Македонија - центар на трајно поврзување и обединување. Првата ликовна колонија планирана е да се одржи во Охрид во период од 20 јуни до 5 јули 2003 година и секоја година ќе ја менува својата локација низ државата. На средбата учество ќе земат 16 ликовни уметници.

Ликовните дела од оваа колонија ќе бидат презентирани на изложба која ќе се организира во месец октомври. Од одбраните уметнички дела ќе се изработи каталог како Збирка на уметнички дела од иселениците.

Потребни финансиски средства

За извршување на овој проект се потребни вкупно 829.200,00 денари, и тоа за:

Фаза 1

1. Престој на уметниците учесници (16 лица x 15 дена x 1.200,00 ден. пансион)	288.000,00
2. Набавка на сликарски материјал (16 лица x 9.800,00)	156.800,00
3. Трошоци за одговорните за Колонијата	50.000,00
4. Превоз - автобуски	40.000,00
Вкупно:	534.800,00

Фаза 2

5. Трошоци за подготовка на делата за изложба (16 лица x 2 дела x 3.200,00)	102.400,00
6. Фотографирање на делата и подготовка на каталог	40.000,00
7. Печатење на рекламен материјал - Покана	12.000,00
- Плакат	30.000,00
- Каталог	80.000,00
8. Изнајмување на изложбен простор за изложбата	30.000,00
Вкупно:	294.400,00

ПРОЕКТ - 4. Солунските атентатори

Агенцијата за иселеништво во соработка со Институтот за национална историја го подготвува изданието на Солунските атентатори од Крсте Битовски. Книгата е научна студија за саможртвата на гемициите кои во предвечерието на Илинденското востание го свртеа вниманието на светската јавност со серија динамитни акции во Солун. Овој проект е дел од јубилејната 100 годишнина од славната '903 која остана длабоко врежана во меморијата на македонскиот народ.

Целта на ова издание е запознавање на младите иселеници со историјата и вековната борба на македонскиот народ за самостојна, суверена и независна Македонија.

Книгата е во тираж од 2000 примероци и тоа во две јазични верзии.

- 1000 книги на македонски јазик
- 1000 книги на англиски јазик.

Потребни финансиски средства

За изработка на овој проект Агенцијата учествува во покривање на трошоците за 1000 книги преведени на англиски јазик во вкупен износ од 201.800,00 денари.

Книгата е во просек по 13 авторски табака.

1. Надомест за превод (13 АТ x 8.600,00)	111.800,00
2. Трошоци за печатење (1000 x 70,00) - формат А5 - печатење во една боја внатрешен дел од 202 страни - повез мека корица колор отисок со пластифицирање - изработка на филмови за колор корицата и пауси за останатиот внатрешен дел - вадење на СIP i ISBN на издавачот	70.000,00
3. Промотивни активности	20.000,00
Вкупно:	201.800,00

**ПРОЕКТ - 5. Научен собир “Иселеништвото од
Македонија од појавата до денес“****Одржување на вториот меѓународен научен собир
на иселениците на тема “Иселеништвото од
Македонија од појавата до денес“**

По повод 100 години од почетоците на иселувањето од Македонија, Агенцијата за иселеништво во соработка со македонските иселенички средини ќе го одржи вториот традиционален научен собир, со учество на најеминентни научници кои се занимаваат со иселеничката проблематика - иселеници, како од Република Македонија, така и од светот.

На собирот со свои реферати ќе земат учество 50 учесници. Рефератите како и дискусиите од собирот ќе бидат публикувани во Зборник на научни трудови.

Целта на овој собир е утврдување на причините за иселувањето на нашите граѓани во странство и да подготви стратегија која ќе овозможи процесот на иселување во наредните години да добие тренд на опаѓање. Исто така собирот ќе има за цел да го согледа начинот на живеење, организирање и врските на иселениците со Република Македонија и предлагање на мерки за нивно подобрување во земјите каде што живеат и творат. Собирот ќе биде одржан во Дојран од 15 до 18 септември 2003 година.

Потребни финансиски средства

За изработка на овој проект се потребни вкупно 730.000,00 денари за следните видови на трошоци:

Фаза 1

1. Престој на иселеници (50 учесници x 3 дена x 1.800,00 пансион)	270.000,00
2. Превоз на учесниците	40.000,00
3. Трошоци за организирање	50.000,00
Вкупно:	360.000,00

Фаза 2

1. Авторски надоместок (50 x 5.000,00)	250.000,00
2. Техничко уредување	20.000,00
3. Печатарски трошоци на Зборникот (500 x 200,00)	100.000,00
Вкупно:	370.000,00

Агенцијата за иселеништво во текот на 2003 година ќе учествува во подготвувањето на следните проекти:

1. Монографија - “Небесниот иконостас на Даневски од Македонија“

Агенцијата за иселеништво учествува во издавањето на монографијата на познатиот сликар Даневски во која е опфатена неговата биографија и сите негови собрани дела на иконостаси од повеќе македонски цркви од Македонија и од светот. Учесството на Агенцијата е во печатењето на 150 примероци.

Трошоци за печатење
(150 x 530,00) 79.500,00
- формат А3
- печатење во 100 колорита во внатрешниот дел од 240 страни
- повез тврда корица колор отисок со пластифицирање
- изработка на филмови за колор корицата и пауси за останатиот внатрешен дел.

2. Трета средба на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија

Агенцијата за иселеништво учествува во печатењето на програмата за средбата на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија која ќе се печати во 10000 примероци.

Трошоци за печатење
(10000 x 5,00) 50.000,00

Вкупната вредност на доставените проекти на Агенцијата за иселеништво која изнесува 3.500.000,00 денари е во рамките на одобриениот Буџет за 2003 година, потставка 443611 - Издавачка дејност.

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2028/1
25 јуни 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1119.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/93, 54/97, 13/2001 и 2/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 02.06.2003 година, издава

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа и забавни игри Лотарија на Македонија - Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредување на посебните игри на среќа во автомат клуб, ќе се врши во автомат клуб што се наоѓа на ул. "Битпазарска" бб во Скопје.

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 15 автомати за игри на среќа.

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 26.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 се вршат во Буџетот на Република Македонија на сметка број 40100-840-033-62207.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Корисникот на лиценцата е должен претходно да побара одобрение од Министерството за финансии за секоја промена на основната главнина поголема од 20% и за идентитетот на лицата кои се сопственици на трговското друштво.

7. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 4, алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема.

8. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

9. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 13-2496/1
2 јуни 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1120.

Врз основа на член 539 став (7) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/2000, 31/2001, 50/2001, 6/2002 и 61/2002), министерот за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОПИС И УСОГЛАСУВАЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА СО ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот и роковите за вршење попис и усогласување на сметководствената со фактичката состојба.

Член 2

(1) Состојбата на средствата и обврските во сметководството се усогласуваат најмалку еднаш годишно со фактичката состојба што се утврдува со попис на 31 декември.

(2) По исклучок од одредбата на став (1) од овој член, трговецот којшто врши книжарска или библиотекарска дејност за неговите специфични средства (книги, документи, филмови, фотоси, архивска граѓа и слично), може да изврши попис во рок којшто не е по-долг од пет години.

Член 3

Трговецот формира потребен број постојани или повремени комисији за попис, ги определува работите што треба да ги изврши комисијата за попис и лицата кои материјално се задолжени за средствата што се пропишуваат и нивните непосредни раководители, го определува датумот кога започнува пописот, времето за вршење на попис и рокот за доставување на извештајот за извршениот попис со приложените пописни листи, со тоа што рокот за доставувањето на овој извештај и пописните листи до сметководствената служба, може да биде најдоцна дваесет дена пред рокот пропишан за доставување на годишната сметка.

Член 4

(1) Податоците за пописот се внесуваат поединечно во материјални и парични вредности во пописните листи. Пописните листи се сметководствен документ чија веродостојност со потпис ја потврдуваат членовите на пописната комисија.

(2) Промените настанати помеѓу денот на попишувањето и определениот ден под кој пописот се врши, се внесуваат во пописните листи дополнително врз основа на сметководствени искази за тие промени.

Член 5

(1) Средствата кои му припаѓаат на трговецот, а коишто не се затечени на денот на попишувањето (средства на пат, во странство, дадени на послуга, на заем, на чување, за поправка, обработка и доработка и слично), се попишуваат во посебни пописни листи ако до денот на завршувањето на пописот не се примени пописните листи од субјектот кај кого тие средства се наоѓаат.

(2) Трговецот кај кого се наоѓаат туѓи средства од став (1) на овој член, тие средства ги попишува и пописните листи веднаш по извршениот попис ги доставува на субјектот на кој тие средства му припаѓаат.

Член 6

(1) Претседателот на комисијата и членовите на комисијата за попис, се определуваат од редовите на вработените кај трговецот, освен ако трговецот нема вработени лица во кој случај претседателот на комисијата и членовите на комисијата за попис се определуваат од други лица.

(2) Лицата материјално задолжени за средствата што се попишуваат и нивните непосредни раководители не можат да бидат определени во комисијата за попис на тие средства.

Член 7

(1) Комисијата за попис ја утврдува состојбата со попис, составува пописни листи и извештај за извршениот попис.

(2) Комисијата за попис може да користи вешти лица за процена на квалитетот и вредноста на одделни форми на средствата, побарувањата и обврските.

Член 8

Лицата материјално задолжени за средствата што се попишуваат и нивните непосредни раководители, најдоцна до денот определен за почнување на пописот ги групираат, означуваат и средуваат средствата заради што полесно, побрзо и правилно попишување.

Член 9

Пописните листи се формираат одвоено според аналитичките сметки.

Во пописните листи се запишуваат номенклатурните броеви, називите, видовите, количините, единиците на мерки и вредноста на средствата кои се попишуваат.

Член 10

Комисијата за попис ги врши следните работи:

- 1) утврдување, мерење, пребројување и поблиско опишување на средствата и внесување на тие податоци во пописните листи;
- 2) запишување на материјалните промени настанати меѓу денот на попишувањето и определен ден под кој се врши пописот (член 4, став (2));
- 3) внесување на сметководствената материјална состојба на средствата во пописните листи;
- 4) утврдување на материјалните разлики меѓу состојбата на утврдениот попис и сметководствената состојба;
- 5) вредносно пресметување;
- 6) потпишување на пописните листи;
- 7) утврдување на причините за несложување меѓу состојбата на пописот и сметководствената состојба.

Член 11

(1) Средствата што се во оригинални и неоштетени пакувања, се попишуваат врз основа на декларирани ознаки и исправи (фактура, испратница, приемница и слично).

(2) Количината на кабастиот материјал, полупроизводите, производите и стоките, може да се проценува врз основа на обемот и специфичната тежина или на друг погоден начин.

(3) Средствата со намалена вредност поради оштетување, неисправност, застареност и слично се попишуваат во посебни пописни листи.

Член 12

(1) Пописот на готови пари и други вредносници во касата, хартии од вредност и странски средства за плаќање, се врши со броење, според апоените и со запишување на утврдените износи во посебни пописни листи.

(2) Паричните, девизните и другите средства на сметките и депозитите кај носителот на платен промет се попишуваат врз основа на изводот и извештајот за состојбата на тие средства.

Член 13

(1) Пописот на побарувањата и обврските се врши според состојбата во сметководството, со тоа што комисијата ја проверува и утврдува реалноста на искажаните износи и причините за ненавремената наплата, односно исплата.

(2) Побарувањата и обврските за кои не постои уредна документација, во смисла на одредбите на став (1) од овој член, комисијата за попис ги искажува во посебни пописни листи.

Член 14

Податоците од сметководството, односно од соодветните евиденции за количините не се даваат на комисијата за попис, пред запишувањето на реалната состојба во пописните листи и нивното потпишување.

Член 15

(1) Извештајот од комисијата за попис содржи: утврдување на пописните разлики; предлози за книжења на кусоците, односно вишоците (разликата) на вредноста на средствата, побарувањата и обврските; забелешките и објаснувањата на лицата што ракуваат со материјалните и паричните вредности за утврдените разлики, како и други забелешки; објаснувања на настанатите разлики што се последица од замената на поединечни и слични видови, односно димензии на истоимен материјал, ситен инвентар, производство, производи и стоки; други предлози во врска со пописот.

(2) Утврдените вишоци можат да се пребиваат со утврдените кусоци само кај очигледна замена на слични видови, односно средства и вредност.

Член 16

При разгледување на извештајот за извршениот попис се констатира: начинот на книжење и ликвидација на утврдените кусоци, односно вишоци на материјалните и другите вредности; отписот на вредноста на материјалните вредности, ненаплативите и застарените побарувања; расходувањето на средствата, на опремата и ситниот инвентар; за калото и растурот, односно кршот; и мерките коишто треба да се преземат против лицата одговорни за настанатите кусоци, оштетувања на средствата и за ненаплативите побарувања.

Член 17

Извештајот за извршениот попис од член 16 од овој правилник, заедно со актот (одлука или решение) на органот на управување се доставува до сметководствената служба заради книжење на разликите и усогласување на сметководствената со фактичката состојба утврдена со пописот.

Член 18

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за начинот и роковите за вршење на попис и усогласување на сметководствената со фактичката состојба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/94).

Член 19

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе почне да се применува на пописот во 2003 година.

Бр. 07-10065/1
23 јуни 2003 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

1121.

Врз основа на член 55, став 1 во врска со член 49, став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на РМ" бр. 58/2000 и 44/2002) и член 179, став 2 во врска со членовите 142, 143 и 144 од Законот за авторското право и сродните права ("Службен весник на РМ" бр. 47/96, 3/98 и 98/02), а во врска со Јавниот конкурс за издавање дозвола за колективно остварување на авторското право и сродните права, објавен во "Службен весник на Република Македонија" бр. 77 од 3.10.2002 година, Министерството за култура, донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА ПРИВРЕМЕНА ДОЗВОЛА**

1. Се издава Решение за привремена дозвола на Македонска музичка индустрија - Здружение на фонограмски продуценти од Скопје за колективно остварување на:

- радиодифузно емитување и друго јавно соопштување на фонограми со снимени изведби на неценски музички дела издадени за комерцијални цели или нивни репродукции коишто непосредно се користат за радиодифузно емитување и друго јавно соопштување;
- кабловско реемитување на фонограмите, независно дали се работи за нивните сопствени права или правата им се пренесени од други носители на правата;
- репродуцирање на фонограми со снимени изведби на неценски музички дела - механички права;
- изнајмување на фонограмите;
- јавно соопштување, односно репродуцирање делови на фонограми со снимени авторски музички дела и изведби за наставни цели.

2. Ова решение е со правна важност до 31.05.2004 година.

3. Македонска музичка индустрија - Здружение на фонограмски продуценти од Скопје ќе го врши колективното остварување на наведените права до рокот од точка 2 на ова решение, согласно условите утврдени во Законот за авторското право и сродните права, другите прописи и останатите одредби, определени во ова решение.

4. За исполнување на условите утврдени во точка 3 на ова решение и усогласувањето со Законот за авторското право и сродните права (ЗАПСП) и другите постојни прописи, Македонската музичка индустрија - Здружение на фонограмски продуценти од Скопје е потребно да го преземе следното:

- да изврши усогласување на соодветниот општ акт - Статут, со член 142 од ЗАПСП и другите постојни прописи особено во одредбите за: бројот и видовите на потенцијалното членство - редовно, вонредно, почесно, колективно или сл.; нивните релации во однос на управувањето со здружението - особено во делот за колективното членство и во корелација со останатите одредби, кога се работи за колективното членство на здружение на изведувачи во однос на користењата точка 1 и 2 од ова решение не е можно да се има само еден глас во Собранието; начинот и модалитетот на спроведувањето на колективното остварување - со востановување на своја стручна служба или на друг начин; начелата на распределба на надоместоците; начинот и постапката за распределбата на надоместоците во однос на странските фонограмски продуценти и изведувачи; начинот и учеството на членовите во органите и одлучувањето - Претседателот на Собранието не може во исто време да биде и претседател на Управниот одбор, Надзорниот одбор не може да ангажира други стручни лица од надвор, како и членови на Управниот одбор можат да бидат само членови на Здружението и сл.; начелата за распределба на надоместоците меѓу носителите на правата; можностите за остварување на правата во Републиката и странство; определување резервен фонд за странските фонограмски продуценти и изведувачите на снимените изведби; определување процедурални одредби каде што поединечните акти се изготвуваат во форма на управни акти и сл.;

- да изврши усогласување на своите останати општи акти - Правилникот за користење на фонограми со Тарифа за користење на фонограми и Правилникот за распределба на надоместоците, согласно членовите 146 и 147 од Законот за авторското право и сродните права, имајќи ги притоа предвид меѓународните прописи, ратификувани од Република Македонија, како и другите меѓународни стандарди во оваа област;

- да востанови стручна служба, којашто ќе ги врши работите на колективното остварување или овие работи да ги спроведува преку овластено лице, регистрирано за остварување и заштита на авторското право и сродните права од точка 1 на ова решение. Работите на колективното остварување претставуваат: изготвување пишани договори за давање овластувања за неисключиво користење на фонограмите, прибирање и распределба на надоместоците од користењето на фонограмите и застапување пред управни и судски органи.

5. Во реализацијата на колективното остварување на правата од точка 1, алинеи 1 и 2 на ова решение, Македонската музичка индустрија - Здружение на фонограмски продуценти од Скопје ќе го врши колективното остварување за сите фонограмски продуценти, изведувачи и останати носители на правата од Република Македонија, додека за реализацијата на колективното остварување на правата од точка 1, алинеи 3, 4 и 5 на ова решение, ќе го врши колективното остварување за фонограмските продуценти, изведувачите и останатите носители на правата од Република Македонија, врз основа на овластување на наведените носители на правата.

6. Вршењето на колективното остварување на правата од точка 1 на ова решение за странските носители на правата - фонограмските продуценти, изведувачите и другите носители на правата, Македонската музичка индустрија - Здружение на фонограмски продуценти од Скопје ќе го врши врз основа на билатерални спогодби со соодветните странски здруженија на носителите на правата, на начин и услови определени во Законот за авторското право и сродните права и на начин и услови коишто се однесуваат на националниот третман, определени во соодветните меѓународни договори.

Пред склучувањето на овие спогодби, Македонската музичка индустрија - Здружение на фонограмски продуценти од Скопје е потребно да го извести и да побара мислење од страна на Министерството за култура.

7. Во рокот определен во точката 2 на ова решение, односно до целосното усогласување на општите акти - Статутот, правилниците за користење и за распределба на надоместоците од користењето на фонограмите и востановувањето на стручната служба, Македонската музичка индустрија - Здружение на фонограмски продуценти од Скопје, ќе ги користи: Правилникот за користење на фонограми со Тарифа за користење на фонограми бр. 8/03 од 22.05.2003 година и Правилникот за распределба на надоместоците 9/03 од 22.05.2003 година со одредби за видовите на користење усогласени со точка 1 на ова решение.

8. До востановувањето на стручната служба и нејзиното започнување со работа, Македонската музичка индустрија - Здружение на фонограмски продуценти од Скопје, може, доколку за тоа склучи договор, прибирањето и распределбата на надоместоците од користењето на фонограмите да го врши преку соодветно лице овластено за остварување и заштита на авторското право и сродните права, за што е потребно веднаш да го информира Министерството за култура и да му го достави договорот.

9. За исполнување на условите од точка 4 и останатите одредби од ова решение е потребно Македонската музичка индустрија - Здружение на фонограмски продуценти од Скопје да достави соодветна документација до Министерството за култура, најдоцна до 31.03.2004 година.

10. Времените правилници од точка 4, алинеја 2 и точка 7 на ова решение, Македонската музичка индустрија - Здружение на фонограмски продуценти од Скопје, согласно прописите, ги објавува во "Службен весник на Република Македонија", веднаш по влегувањето во сила на ова решение.

11. Ова решение влегува во сила наредниот ден од објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2045/10
28 мај 2003 година
Скопје

Министер,
Благој Стефановски, с.р.

1122.

Врз основа на член 37 и член 38 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 04/02, 37/02 и 31/03), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 09.07.2003 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На Балканска Банка АД Скопје, се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност-десетта емисија на 60.000 обични акции во вкупна вредност од 120.000.000 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање СО бр. 02-2779-13 од 25.04.2003 година.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен по истекот на рокот од 15 дена за користење на правото за првенствено купување на акциите, да објави во најмалку еден дневен весник и да ја извести Комисијата за хартии од вредност за бројот на запишаните и уплатени акции од постојните акционери кои го искористиле правото за првенствено купување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

5. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-769/4
9 јули 2003 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска, с.р.**

1123.

Врз основа на член 37 и член 38 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 04/02, 37/02 и 31/03), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 09.07.2003 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На Брокерската кука Макос Инвест Брокер АД Скопје, се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност-трета емисија на 545 обични акции со поединечна номинална вредност од 100 евра во вкупен износ од 54.500 евра, односно во денарска противвредност од 3.342.474 денари, согласно Одлуката бр. 263-1/03 од 10.04.2003 година за издавање на долгорочни хартии од вредност-акции од трета емисија.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-642/5
9 јули 2003 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска, с.р.**

1124.

Врз основа на член 37 и член 38 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 04/02, 37/02 и 31/03), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 09.07.2003 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На Клириншка кука Клириншки интербанкарски системи АД Скопје, се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност-трета емисија на 5.925 обични акции во вредност од 59.250.000 денари, согласно Одлуката бр. 01-1/25 од 17.04.2003 година за зголемување на основната главнина на друштвото со издавање трета емисија на акции.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-591/6
9 јули 2003 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска, с.р.**

1125.

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за преземање на акционерските друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 04/2002 и 37/2002), а во врска со член 163 став 1 точка 4 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 04/02, 37/02 и 31/03), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 9.07.2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се забранува друштвото Co. Mendo's Inc. Cinsinnati, Ohio, USA да даде понуда за откуп на хартиите од вредност издадени од АД Винарска визба Повардарие - Неготино, во рок од една година од денот на откажувањето на намерата за давање понуда за откуп.

2. Рокот од точка 1 на ова решение започнува да тече од 20.06.2003 година.

3. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-554/7
9 јули 2003 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска, с.р.**

1126.

Врз основа на член 149 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 64/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), Комисијата за хартии од вредност, на својата седницата одржана на 09.07.2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност на Измените и дополнувањата на Тарифата на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје бр. 02-1232/3 од 10.02.2003 година, доста-

вени до Комисијата за хартии од вредност на 15.04.2003 година и заведени под деловоден број 07-143/6.

2. Се задолжува Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, во точката 26 од Измените и дополнувањата на Тарифата на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје односно во потточката 1.6 која се додава, да изврши измена на надоместот при спроведувањето на договорите за компензација од утврдениот износ во висина од 3% на износ во висина од 1,3% од вредноста на компензацијата - согласно Дописот на ЦДХВ АД Скопје бр. 02-2758/1 од 27.06.2003 година.

3. Се задолжува Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје да изготви пречистен текст на Тарифата и пречистениот текст да го достави до Комисијата за хартии од вредност.

4. Се задолжува Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје на соодветен начин да ја запознае јавноста со Измените и дополнувањата на Тарифата на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје и за истото да ја извести Комисијата за хартии од вредност.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и истото ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-143/10 Комисија за хартии од вредност
9 јули 2003 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

1127.

Врз основа на член 110 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), Комисијата за хартии од вредност, на својата седница одржана на 9.07.2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Николовска Василка, дипломиран економист од Битола, ул. "Нико Фунади" бр. 20/15, за директор на Дирекцијата за работа со долгорочни хартии од вредност на Тетекс-Кредитна банка АД Скопје, со седиште во Битола на ул. "Маршал Тито" бр. 16.

2. Решението за согласност за именување на Николовска Василка за директор на Дирекцијата за работа со долгорочни хартии од вредност на Тетекс-Кредитна банка АД, со седиште во Битола престанува да важи со денот на разрешување од функцијата директор на Дирекцијата.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-746/3 Комисија за хартии од вредност
9 јули 2003 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

1128.

Врз основа на член 104 став 2, член 106 и член 108 став 4 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/2000, 34/2001, 4/2002, 37/2002 и 31/2003), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 09.07.2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се издава одобрение за работа со долгорочни хартии од вредност на Дирекцијата за работа со хартии од вредност на Тетекс-Кредитна банка АД Скопје, со седиште во Битола на ул. "Маршал Тито" бр. 16.

2. Дирекцијата за работа со хартии од вредност на Тетекс-Кредитна банка АД Скопје ќе ги врши следниве работи:

- примање и извршување на налози од инвеститорите што се однесуваат на купување и продажба на долгорочни хартии од вредност, во име и за сметка на клиентот;

- тргување со долгорочни хартии од вредност во свое име и за своја сметка;

- раководење со финансиски имот за сметка на клиенти (раководење со финансиски имот на клиентот);

- организирање, подготвување и откуп на новоиздани долгорочни хартии од вредност и

- советување на клиентите при издавање и тргување со долгорочни хартии од вредност.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-694/6 Комисија за хартии од вредност
9 јули 2003 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

1129.

Врз основа на член 79 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 64/00, 103/00, 34/01, 04/02, 37/02 и 31/03), Комисијата за хартии од вредност, на 15.07.2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност на Одлуката за измени и дополнување на процедурите за тргување на Македонска берза АД Скопје бр. 02-1122 од 14.07.2003 година, доставена до Комисијата за хартии од вредност на ден 14.07.2003 година и заведена под деловоден број на КХВ 08-845/1.

2. Се задолжува Македонската берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје да изготви пречистен текст на процедурите за тргување на Македонска берза АД Скопје и пречистениот текст да го достави до Комисијата за хартии од вредност.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-845/2 Комисија за хартии од вредност
15 јули 2003 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

1130.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Јаќимово - Општина Винаца.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Јаќимово, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4568/1 Директор,
15 јули 2003 година **Бисера Јаќимовска**, с.р.
Скопје

1131.

Врз основа на член 69 од Законот за Народната банка на Република Македонија (“Службен весник на РМ“ бр. 3/2002) и точка 21 од Одлуката за утврдување на методологијата за класификација на активните биланси и вонбилансни позиции на банките според степенот на нивната ризичност (“Службен весник на РМ“ бр. 21/2002 - пречистен текст), гувернерот на Народна банка на Република Македонија на 16.07.2003 година, донесе

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА УПАТСТВОТО ЗА ВОДЕЊЕ НА КРЕДИТНИ ДОСИЕЈА

I. Во Упатството за водење на кредитни досиеја бр. 2869 од 04.09.2001 се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во Глава II, точка 4, потточка f), алинеја 3 се менува и гласи:

„- Извештај за проценка, изготвен од овластен проценител за сите кредитни изложености над 15.000 ЕВРА (за банки), односно над 2.000 ЕВРА (за штедилници) во денарска противвредност.“

II. Овие измени и дополнувања влегуваат во сила со денот на нивното објавување во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 2479
16 јули 2003 година
Скопје

Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

1132.

Врз основа на член 69 од Законот за Народната банка на Република Македонија (“Службен весник на РМ“ бр. 3/2002), член 33 од Законот за банките (“Службен весник на РМ“ бр. 63/2000 и 37/2002) и точка 29 од Одлуката за утврдување на методологијата за класификација на активните биланси и вонбилансни позиции на банките според степенот на нивната ризичност (“Службен весник на РМ“ бр. 21/2002 - пречистен текст), гувернерот на Народна банка на Република Македонија на 16.07.2003 година, донесе

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА АКТИВНИТЕ БИЛАНСИ И ВОНБИЛАНСНИ ПОЗИЦИИ НА БАНКИТЕ СПОРЕД СТЕПЕНОТ НА НИВНАТА РИЗИЧНОСТ

I. Во Упатството за спроведување на Одлуката за утврдување на методологијата за класификација на активните биланси и вонбилансни позиции на банките според степенот на нивната ризичност бр. 1193 од 28.03.2002 (“Службен весник на РМ“ бр. 23/2002) и бр. 1037 од 21.03.2003 (“Службен весник на РМ“ бр. 20/2003), се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во глава II, во точката 5 се додава нова потточка j) која гласи:

“По редот “Вкупно“ се става наслов “Побарувања од вонбилансна евиденција“ под кој се наведуваат сите коминтенти чии побарувања биле прекинжени во вонбилансна евиденција, со состојба 02.04.2003 година.

Банките се должни да ги прикажуваат вонбилансните побарувања се до донесувањето на одлука за отпис на побарувањата согласно Глава V од Одлуката за супервизорските стандарди за регулирање на достасаните, а ненаплатени побарувања на банките (“Службен весник на РМ“ бр. 14/2003) или до нивната евентуална наплата.

Образецот се пополнува согласно Глава II, точка 5 од ова упатство, со тоа што во овој случај не се пополнува Колоната бр. 15-Потенцијални загуби.“

II. Овие измени и дополнувања влегуваат во сила во рок од осум дена од денот на нивното објавување во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 2478
16 јули 2003 година
Скопје

Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

1133.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 2 јули 2003 година, донесе

О Д Л У К А

1. Се укинува Одлуката за изменување и дополнување на Одредбите за спроведување на Детален урбанистички план за Месната заедница “Вардар“ бр. 07-53/11 од 28.03.2000 година, донесена од Советот на општина Кисела Вода, а објавена во “Службен гласник на град Скопје“ бр. 8/2000.

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијативата поднесена од Маргарита Шијакова од Скопје со Решение У. бр. 8/2003 од 30 април 2003 година поведе постапка за оценување уставности и законитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано беше поставено прашањето за нејзината согласност со Уставот и со закон.

4. Судот на седницата утврди дека оспорената одлука има вкупно 3 члена и тоа во првиот член фактички се констатира дека се извршени изменувања и дополнувања на Одредбите за спроведување на детален урбанистички план за Месната заедница “Вардар“.

Според членот 2 од Одлуката, текстуалниот дел на овие одредби се составен дел на Одлуката, кои не се објавуваат, а се чуваат во Министерството за урбанизам и градежништво - Подрачната единица Кисела Вода.

Членот 3 од Одлуката го регулира прашањето за нејзиното влегување во сила.

Понатаму, Судот утврди дека според текстуалниот дел на одредбите (Елаборатот), кој е составен дел на одлуката, коефициентот на искористување на земјиштето на одредени содржини во рамките на планот, изнесува:

- за станбени објекти или комплекси до 1,5;
- за станбено-деловни објекти или комплекси до 1,8;
- во зоните со деловни содржини индустрија и трговија до 2,5;
- во централните градски подрачја, утврдени со урбанистички план до 3,0.

Во текстуалниот дел на одлуката, исто така, е утврдено дека предвидените габарити на објектите во графичките прилози на планот се ориентациони, а подеделна површина за изградба на објектите ќе се утврдува со урбанистички проект, согласно закон.

Исто така, според текстуалниот дел се допушта при планирање на содржини за јавни намени и стопански дејности на нови или на постојни комплекси, на една урбанистичка парцела со урбанистички проект да можат да се планираат повеќе објекти во зависност од намената и технологијата.

5. Врз основа на документацијата доставена од Советот на општина Кисела Вода, Судот ја утврди следната фактичка состојба во врска со спроведената постапка за донесување на оспорената одлука:

Со заклучок бр. 07-32/3 од 07.03.2000 година Советот на општина Кисела Вода ја усвоил Нацрт-Одлуката за изменување и дополнување на Одредбите за спроведување на Деталниот урбанистички план за Месната заедница “Вардар“ и заклучил по истата да се спроведе јавна анкета, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во јавните гласила.

По предметната Нацрт - Одлука, како и по други 18 исти вакви одлуки, кои се однесувале за изменување и дополнување на одредбите за спроведување на исто толку детални урбанистички планови за другите населби, е дадено позитивно мислење од Главниот архитект на градот Скопје под бр. 18.а. 458/1 од 27.03.2000 година.

Стручната ревизија на Нацртот на оваа одлука е извршена од страна на Институтот за просторно планирање, урбанизам, сообраќај и екологија на Македонија "ИН-ПУМА" Скопје, кој има овластување за вршење на стручна ревизија.

Соопштението за организирање на јавна анкета е објавено во весникот Дневник од 11.03.2000 година.

За спроведување на јавната анкета е составен извештај во кој е констатирано дека не е поднесен приговор, односно забелешка на ниеден анкетен лист и дека по Нацртот треба да продолжи постапката за усвојување на Предлог-одлуката.

Предлогот на Одлуката за изменување и дополнување на Одредбите за спроведување на Деталниот урбанистички план за месната заедница "Вардар II" бил разгледан на седницата на Советот одржана на 28.03.2000 година, кога е донесена и самата Одлука, која потоа е објавена во "Службен весник на град Скопје" бр. 8/2000.

Министерството за урбанизам и градежништво, под бр. 10-2245 од 30.03.2000 година има издадено согласност за спроведување на измените и дополнувањата на Одредбите за спроведување на Деталниот урбанистички план, извршени со оспорената Одлука.

6. При оценување на уставноста и законитоста на оспорената одлука Судот ги имаше предвид одредбите од член 8 од Уставот на Република Македонија, како и одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање кои што важеле во времето на нејзиното донесување, а во однос на кои истовремено и се оспорува оваа одлука.

Имено, во член 8 од Уставот на Република Македонија како темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија, меѓу другото, се утврдени и принципот на владеењето на правото, како и уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата на унапредувањето на животната средина и на природата.

Според член 11 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/96, 28/97 и 18/99), Деталниот урбанистички план содржи особено: план на намена на просторот и објектите, план на градежни парцели и површини за изградба на објекти определени со регулациони и градежни линии, максимална висина на објектите и други поблиски услови за изградба. Исто така според овој член од Законот Деталниот урбанистички план мора да содржи и одредби за спроведување на планот, билансни показатели и соодветни графички прикази.

Според член 21-а од истиот Закон, при изработување на просторен и урбанистичка план задолжително се применуваат урбанистичките нормативи и стандарди за планирање на просторот, кој ги донесува министерот надлежен за работите на урбанизмот.

Во однос на постапката за донесување на деталните урбанистички планови Законот пропиша неколку правила и тоа:

Во членот 17 од Законот е утврдено дека деталните урбанистички планови, како и сите други урбанистички планови, се изработуваат како нацрт и предлог на план.

По нацртот на деталниот урбанистички план по неговото утврдување се спроведува, односно организира, јавна анкета, која, пак, согласно член 18 од Законот, се спроведува со излагање на планот на јавно место најмалку 15 дена (по измените на Законот од 2001 година овој рок е скратен на 10 дена), во кој рок заинтересираните граѓани и правни лица доставуваат писмени забелешки на анкетни листови, до организаторот на анкетата.

За времето и местото на кое ќе биде изложен планот задолжително се објавува соопштение во јавните гласила.

За јавната анкета се изготвува извештај, со образложение за неприфатените забелешки кој се доставува заедно со предлогот на планот на усвојување.

Во членот 20 од Законот, а на кој се повикува подносителката на оваа иницијатива, утврдено е дека измените и дополнувањата на урбанистичките планови се врши по иста постапка пропишана за нивно донесување, доколку со овој закон не е поинаку определено.

Според член 22 став 6 и 7 од Законот, урбанистичките планови можат да се спроведуваат по издавањето на согласност од министерството надлежно за работите на урбанизмот, а плановите за кои не е издадена согласност, се сметаат дека не се донесени.

Од наведените законски одредби, како и од утврдената фактичка состојба произлегува дека оспорената одлука, со која се врши изменување и дополнување на одредбите за спроведување на Детален урбанистички план за месната заедница "Вардар", кои се составен дел на овој план, е донесена по спроведување на севкупната постапка која е пропишана и за донесување на планот.

Меѓутоа, самиот факт дека со оспорената одлука се вршат измени и дополнувања на Одредбите за спроведување на Деталниот урбанистички план за месната заедница "Вардар", а не на планот и дека овие измени и дополнувања се однесуваат само на текстуалниот дел, а не и на графичкиот дел на планот, за Судот е доволен основ за изразување на сомневање во нејзината согласност со Законот.

Имено, според мислењето на Судот со оспорената одлука и формално и суштински е повреден Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Прво, формалната повреда на Законот во конкретниот случај се состои во тоа што оспорената одлука е насловена како Одлука за изменување и дополнување на одредбите за спроведување на Детален урбанистички план, а Законот познава само донесување и изменување на урбанистички план, а не и донесување и изменување на дел на планот. Оттука, со оглед дека одредбите за спроведување на планот сами за себе не постојат, односно немаат третман на посебен акт, но се дел од деталниот урбанистички план, тие и не можат посебно, односно одвоено да го изменуваат и дополнуваат планот надвор од постапката пропишана за изменување и дополнување на самиот урбанистички план.

Второ, имајќи предвид дека според Законот, деталниот урбанистички план содржи графички и текстуален дел, според Судот не е можно овие делови да се одвојуваат, бидејќи по правило нумеричките показатели во текстуалниот дел засегаат и податок во графичкиот дел. Тоа, со други зборови би значело дека и при секои изменувања и дополнувања на планот, планот мора содржински да ги има сите прилози, односно делови на оригинерниот план што се менува и дополнува, што не е така во конкретниот случај.

Како повреди на Законот од суштинска природа што се направени со оспорената одлука, според Судот се следните:

Со текстуалниот дел на оспорената одлука, кој е нејзин составен дел, всушност се навлегува и во другите делови, конкретно во графичкиот дел, на планот. Ова од причина што параметрите, односно нормативите и стандардите утврдени во текстуалниот дел практично се единствени нумерички, односно физички параметри кои непосредно се однесуваат на секоја градба и се уредуваат во графичкиот дел на планот.

Со оглед дека во конкретниот случај со оспорената одлука не се извршени измени и на графичкиот дел на Деталниот урбанистички план за месната заедница "Вардар" фактички постои неусогласеност на податоците меѓу текстуалниот и графичкиот дел на овој план, односно овие податоци меѓусебно се спротивставени.

Од друга страна, стандардите и параметрите за коефициентот на искористување на земјиштето и процентот за изграденост на локацијата утврдени во Правилникот за стандарди и нормативи за планирање на просторот се користат при планирањето и важат за изготвувачот на планот, а не за органите што го спроведуваат планот, поради што тие и не можат да бидат предмет на уредување со одредбите за спроведување на планот.

Понатаму, со текстуалниот дел на оспорената одлука вушност се врши делегирање на правото на планирање од Советот на општина Кисела Вода на подрачната единица на Министерството за урбанизам, бидејќи се допушта планирањето габарити на објектите во графичките прилози на планот да се менуваат со урбанистички проект, а се допушта и бројот на објекти на една парцела да се планира со урбанистички проект, наместо со планот. Тоа практично би значело дека на овој начин се утврдуваат нови услови за градба кои не се содржани во ни еден дел од деталниот урбанистички план, односно ни во неговиот текстуален ни графички дел, што од друга страна пак значи да се гради вон уставните и законските рамки за планирање на просторот.

И на крајот, со оглед на тоа што со оспорената одлука, преку изменување и дополнување само на Одредбите за спроведување на Деталниот урбанистички план за месната заедница "Вардар" се овозможува на органот на управата надлежен за работите на урбанизмот при издавање на услови за градба да врши измена на урбанистички план вон законски утврдената постапка, Судот смета дека индиректно се повредуваат и уставно утврдените темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија, како што се принципот на владеештвото на правото во уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и на природата, што се операционализира и остварува на начин и постапка утврдени во Законот за просторно и урбанистичко планирање.

7. Поради сите напред наведени причини, Судот оцени дека оспорената одлука не е во согласност со Уставот и со одредбите на Законот за просторно и урбанистичко планирање, кои важеле во времето на нејзиното донесување.

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Лилјана Инглизова-Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, Мирјана Лазарова Трајковска, Ицет Мемети, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У. бр. 8/2003
2 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Лилјана Инглизова-Ристова, с.р.

1134.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 56 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 9 јули 2003 година, донесе

О Д Л У К А

1. Се одбива барањето на Натка Димитриева од Штип, за заштита на слободите и правата од член 110 алинеја 3 од Уставот што се однесуваат на забрана на дискриминација по основ на социјална припадност, повредени со пресудата П.бр. 409/97 и Основниот суд во Штип, пресудата ГЖ. бр. 1097/99 на Апелациониот суд во Штип и на пресудата Рев.бр. 289/2000 на Врховниот суд на Република Македонија.

2. Се отфрла барањето на Натка Димитриева од Штип за заштита на слободите и правата повредени со решението бр. 02-340 од 10 март 1997 година, донесено од директорот на Стопанска банка АД - Скопје, Филијала во Штип.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Натка Димитриева од Штип, на Уставниот суд на Република Македонија му поднесе барање за заштита на слободите и правата што се однесуваат на забрана на дискриминација по основ на социјална и друга припадност.

Ова од причина што и било врачено решение за престанок на работниот однос со отказ без, притоа, да бидат почитувани роковите за жалба предвидени во членовите 127 став 1 и 129 од Законот за работните односи.

Со други зборови, подносителката на иницијативата смета дека за престанокот на работниот однос со отказ требало да биде известена шест месеци порано како што предвидувал членот 127 став 1 од Законот за работните односи.

5. Судот на седницата утврди дека подносителката на иницијативата била во работен однос во Стопанска банка АД Скопје - Филијала Штип на работно место благајник во Службата за денарско штедење и има непрекинат работен стаж од 14 години, 5 месеци и 9 дена.

Со Решение бр. 02-40 од 30 јануари 1997 година, таа била упатена на принуден одмор, сметано од 15 јануари 1997 година до 14 април 1997 година.

Против ова решение, поднела приговор до второстепената комисија при Банката, која со одлука од 4 февруари 1997 година го одбила приговорот како неоснован.

Во меѓувреме, на 6 март 1997 година, Управниот одбор на Банката донел Одлука за бројот и структурата на работниците на Стопанска банка АД Скопје на кои им престанува работниот однос со отказ поради економски, технолошки, структурални или слични промени настанати во процесот на санација и реконструирање на банката и за обезбедување на нивните права.

Со оваа одлука е утврден бројот и структурата на работниците во банката за чија работа престанала потребата, а предвиден е и начинот и видот на обезбедување на нивните права. Во Одлуката е утврдена и квалификационата структура на работниците - технолошки вишок и бројот на организационите единици посебно за Централата, а посебно за филијалите.

Одлуката содржи овластување (член 5) за генералниот директор во Банката да донесува поединечни решенија за престанок на работниот однос на работниците технолошки вишок во Централата на Банката и на работниците со посебни овластувања и одговорности, а директорите на филијалите за работниците - технолошки вишок по филијалите.

Во Одлуката (член 6) се утврдуваат правата што им се обезбедуваат на работниците прогласени за технолошки вишок. Имено, на едната група работници во зависност од работниот стаж е предвидено вработување кај друг работодавец, а за другата група еднократен надомест во вид на отпремнина, во висина најмногу до 12 месечни плати.

Согласно членот 5 на оваа одлука, на 10 март 1997 година директорот на филијалата од Штип донел решение со кое на подносителката на иницијативата со отказ и престанал работниот однос на работно место благајник во службата за денарско штедење. Како причина за донесувањето на отказното решение се наведени економските, технолошките и другите структурални промени настанати во процесот на санација и реконструкција на банката.

Во решението, на подносителката на иницијативата и било утврдено и право на еднократен надоместок во вид на испратнина од седум месечни плати соодветно на нејзиниот работен стаж до денот на донесувањето на решението. Тоа право, подносителката на иницијативата го остварила.

Независно од тоа што го примила овој надоместок, подносителката на иницијативата поднела приговор до второстепената комисија која со одлука го одбила приговорот, а решението за престанок на работниот однос го потврдила.

Воедно и Синдикалниот одбор при Стопанската банка АД Скопје Филијала Штип, дал и писмено мислење според кое решението за престанок на работниот однос на подносителката на иницијативата е законски основано.

Основниот и Апелациониот суд во Штип го одбиле тужбеното односно жалбеното барање на подносителката на иницијативата како неосновано со став дека решението на директорот на Стопанската банка - Филијала Штип, како и одлуката на второстепената комисија се донесени во согласност со член 19-а од Законот за измени и дополнувања на Законот за санација и реконструирање на дел од банките во Република Македонија.

Понатаму, подносителката на иницијативата побарала ревизија од Врховниот суд на Република Македонија.

На 19 февруари 2002 година, Врховниот суд со пресуда Рев.бр. 289/2000 ја одбил ревизијата како неоснована.

6. Согласно член 32 став 5 од Уставот на Република Македонија остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни договори.

Како што се гледа од содржината на оваа одредба, Уставот упатува со закон и со колективен договор да се уредуваат правата на работниците од работниот однос.

Согласно член 127 став 1 од Законот за работните односи работодавецот е должен, работниците на кои ќе им престане работниот однос поради економски, технолошки и структурални и слични промени да ги извести најмалку шест месеци пред престанокот на работниот однос.

Согласно член 129 став 1 од истиот закон бројот и структурата на работниците на кои ќе им престане работниот однос со отказ поради економски, технолошки, структурални и слични промени се утврдува врз основа на критериуми утврдени со колективен договор при што се поаѓа од потребите за функционирање на работата на работодавецот, стручната подготовка и квалификација, работното искуство и други критериуми утврдени со колективниот договор.

Од наведените законски одредби произлегува дека законодавецот со императивна норма („е должен“) го задолжува работодавецот да го извести работникот, најмалку шест месеци пред престанокот на работниот однос, поради технолошки, структурални и слични промени, при што упатува на употреба критериумите предвидени во колективниот договор.

Во конкретниов случај не е постапено според овие одредби од Законот за работните односи од причина што во меѓувреме е донесен Законот за изменување и дополнување на Законот за санација и реконструирање на дел од банките во Република Македонија.

Според членот 19-а од овој закон на работниците на Банката на кои ќе им престане работниот однос со отказ заради економски, технолошки, структурални и слични промени настанати во процесот на реконструирањето на Банката, како и на остварувањето на нивните права не се применуваат одредбите од член 127 став 1 и член 129 од Законот за работните односи, што значи дека за нив не важат роковите на кои се повикува подносителката на иницијативата.

Како што се гледа од изнесеното, Законот за санација и реконструирање на дел од банките во Република Македонија, како специјален закон, ја исклучува примената на Законот за работни односи во овој дел.

Во однос на член 19-а, пред овој Суд се водела постапка за оценување на неговата уставност, при што Судот со решение У.бр. 102/96 од 23 октомври 1996 година при што оценил дека истиот е во согласност со Уставот.

Имајќи го предвид изнесеното, Судот смета дека наводите на подносителката на барањето за примена на одредбите од членовите 127 став 1 и 129 од Законот за работни односи се неосновани.

Со други зборови, Стопанска банка АД - Скопје - филијала Штип не била должна работниците на кои ќе им престане работниот однос поради економски, технолошки, структурални и слични промени, да ги извести во роковите предвидени во членот 127 од Законот за работни односи.

Врз основа на изнесеното, Судот смета дека барањето на подносителката на иницијативата за запазување на рокот од шест месеци пред да и биде врачено отказното решение и применување на критериумите од колективниот договор како што предвидува член 129 од Законот за работните односи, е неосновано.

Бидејќи во иницијативата се оспоруваат одлуките на Основниот и Апелациониот суд во Штип, како и Одлуката на Врховниот суд на Република Македонија, кои содржат негативни решенија за подносителката на иницијативата, согласно член 110 од Уставот, Уставниот суд на Република Македонија не е овластен да врши инстанционен надзор врз одлуките на овие судови.

Ова дотолку повеќе што барањето на подносителката се однесува на остварување на судска заштита на право од работен однос, а не на правата на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, политичкото здружување и дејствување и забрана на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност, чија заштита согласно член 110 алинеја 3 спаѓа во надлежноста на овој Суд.

Во конкретниов случај, Судот оцени дека наведените пресуди на судовите не содржат елементи на дискриминација по основ на социјална припадност, како што наведува подносителката на барањето, поради што Судот го одби нејзиното барање за заштита на слободите и правата.

7. Исто така, Судот на седницата утврди дека согласно одредбата од член 51 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија, секој граѓанин што смета дека со поединечен акт или дејство му е повредено право или слобода утврдени во член 110 алинеја 3 од Уставот, може да бара заштита од Уставниот суд во рок од 2 месеци од денот на доставувањето на конечен или правосилен поединечен акт, односно од денот на дознавањето на преземање дејство со кое е сторена повредата, но не подоцна од 5 години од денот на негово преземање.

Во конкретниов случај, подносителката на иницијативата, добила отказно решение на 10 март 1997 година.

Против ова решение, таа на 24 март 1997 година вложила приговор до Комисијата за заштита на правата на работникот од работниот однос на Банката во второстепен при Стопанската банка АД - Скопје.

Со Решение бр. 5-2-1053 од 4 април 1997 година, Второстепената комисија го одбила приговорот на подносителката на иницијативата, а го потврдила отказното решение донесено од директорот на Стопанска банка АД - Скопје - Филијала Штип.

Со тоа отказното решение станало правосилно и извршно.

Имајќи го предвид фактот дека отказното решение станало правосилно и извршно на 4 април 1997 година наспроти посочената одредба од членот 51 од Деловникот на Судот која крајниот рок за поведување постапка за заштита на слободите и правата го лимитира да не е повеќе од пет години, Судот оцени дека по овој основ не може да се впушти во постапка за заштита на слободите и правата од членот 110 алинеја 3 од Уставот, поради што барањето во овој дел го отфрли.

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, Мирјана Лазарова Трајковска, Идет Мемети, д-р Бајрам Положани, Игор Спиrowsки и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр. 22/2003
9 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р.

1135.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и членовите 56 и 70 став 1 алинеја 2 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 9 јули 2003 година, донесе

О Д Л У К А

1. Се одбива барањето на Тони Петровски од Гостивар, за заштита на слободите и правата утврдени во членот 110 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија.

2. Оваа одлука ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

3. Тони Петровски од Гостивар, на Уставниот суд на Република Македонија му поднесе барање за заштита на слободите и правата утврдени во член 110 алинеја 3 од Уставот, кои биле повредени со дискриминација на подносителот на барањето по национална основа. Според наводите во барањето подносителот бил дискриминиран на тој начин што Собранието на Република Македонија на седницата од 10.04.2003 година не го изгласал предлогот за негово именување за заменик на основниот јавен обвинител во Основното јавно обвинителство во Гостивар и покрај тоа што не била водена расправа по предлогот и не биле изнесени аргументи од кои би можеле да се согледаат причините за неизгласување на предлогот, па поради тоа произлегувало дека барателот како предложен кандидат за наведената функција не бил избран само поради неговата национална припадност. Воедно, барателот во прилог на ова тврдење наведува дека од записникот од одржаната седница на Собранието на Република Македонија на 10.04.2003 година можело да се согледа дека пратениците од политичката партија на ДПА го прекинале текот на гласањето во Собранието уште пред почетокот на изборот на предлогот за именување на барателот, со забелешка дека застапеноста на предложени кандидати од албанска националност не била во доволен број како било договорено во Рамковниот договор и како резултат на тоа партиите се договориле предлогот за именување на барателот да не го изберат. Од овие причини подносителот бара Уставниот суд во заштита на неговите слободи и права утврдени во членот 110 алинеја 3 од Уставот, да го задолжи Собранието да ја повтори постапката по однос на изборот за негово именување на предложената функција.

4. Судот врз основа на наводите во барањето, увидот во стенограмот од Седумнаесеттата седница на Собранието на Република Македонија на која било извршено именувањето на јавни обвинители и заменици јавни обвинители во јавните обвинителства на Република Македонија и увидот во Записникот од наведената седница на Собранието која била одржана на 10.04.2003 година, ја утврдува следната фактичка состојба:

Според содржината на стенограмот од Седумнаесеттата седница на Собранието на Република Македонија одржана на 10.04.2003 година во текот на работењето на седницата претседателот на Собранието отворил претрес за секој поединечен предлог за именување заменици на јавниот обвинител на Основното јавно обвинителство во Гостивар, предлозите ги ставил на гласање и го констатирал нивниот избор, а во продолжение и без прекин на седницата исто така бил отворен претрес по предлогот на Тони Петровски да биде именуван за заменик на јавниот обвинител на основното јавно обвинителство во Гостивар. По однос на овој предлог, бидејќи никој не барал збор, претседателот на Собранието го заклучил претресот и предлогот го ставил на гласање, за кој од присутните 61 пратеник, гласале 56 пратеници, никој не гласал “за“, “против“ гла-

сале 51, а од гласањето се воздржале 5 пратеници, па врз основа на тоа е констатирано дека Тони Петровски не е именуван за наведената функција.

Од Записникот од Седумнаесеттата седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 10.04.2003 година произлегува дека под точка 8 од дневниот ред во работата на Собранието меѓу другото биле и предлозите за именување заменици на јавниот обвинител во Основното јавно обвинителство во Гостивар, при што во записникот е констатирано именувањето на четири предложени кандидати и тоа Горица Милошевска, Зоран Димоски, Боривоје Гиновски и Душица Димитриеска, додека за предлогот за избор на Тони Петровски е констатирано дека не е именуван за вршење на наведената функција.

5. Според членот 110 алинеја 3 од Уставот, Уставниот суд на Република Македонија ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат на слободата на утврдувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, политичкото здружување и дејствување и забраната на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност.

Согласно членот 68 став 1 од Уставот, Собранието на Република Македонија, меѓу другите надлежности, врши избор, именување и разрешување и на други носители на јавни и други функции утврдени со Уставот и со закон.

Врз основа на точката 1 од Амандманот X на Уставот на Република Македонија кој е прогласен со Одлука на Собранието на Република Македонија за прогласување на Амандманите IV - XVIII на Уставот (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/2001), Собранието може да одлучува ако на седницата присуствува мнозинство од вкупниот број на пратеници, а најмалку со една третина од вкупниот број пратеници ако со Уставот не е предвидено посебно мнозинство.

Со членот 106 од Уставот е утврдено дека Јавното обвинителство е единствен и самостоен државен орган кој ги гони сторителите на кривични дела и на други со закон утврдени казниви дела и врши други работи утврдени со закон.

Јавното обвинителство ги врши своите функции врз основа и во рамките на Уставот и закон.

Јавниот обвинител го именува и разрешува Собранието за време од шест години.

Исто така, со членот 107 од Уставот е определено дека Јавниот обвинител ужива имунитет и за неговиот имунитет одлучува Собранието, а функцијата јавен обвинител е неспојива со вршење друга јавна функција и професија или со членување во политичка партија.

Законот за јавното обвинителство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/92, 19/93 и 9/94) во членот 1 определител дека со овој закон се основа јавно обвинителство, се уредува неговата организација и надлежност, се определуваат подрачјата и седиштата на јавното обвинителство и се утврдуваат условите и постапката за именување и разрешување на јавните обвинители и замениците јавни обвинители.

Според член 25 од овој закон, Собранието за Република Македонија врши именување на јавен обвинител, односно заменик јавен обвинител на предлог на Владата на Република Македонија по прибавено мислење од јавниот обвинител на Република Македонија.

Поаѓајќи од определбата во членот 61 став 2 од Уставот, дека организацијата и функционирањето на Собранието се уредуваат со Уставот и со Деловникот, донесен е Деловникот на Собранието на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2000).

Со одредбите од членовите 70 до 80 од Деловникот, се уредени прашањата за текот на седницата на Собранието со кои меѓу другото е определено дека претседателот на Собранието утврдува дали на седницата при-

суествува мнозинство пратеници потребно за полноважно одлучување на Собранието, пред утврдување на дневниот ред се усвојува записникот од претходната седница кој го потпишуваат претседателот или претседавачот на Собранието и генералниот секретар на Собранието, се води претрес по прашањата од дневниот ред, а Собранието претресот по секое прашање од дневниот ред, може да го заврши со донесување акт или донесување заклучок.

Во делот на одредбите од Деловникот со членовите од 93 до 103 кои се однесуваат на гласањето во Собранието и водењето на записник и стенографски белешки меѓу другото е определено дека претседателот на Собранието по завршување на гласањето ги соопштува резултатите од гласањето и врз основа на резултатот објавува дали предлогот за кој се гласало е усвоен или одбиен, потоа за работата на седницата на Собранието се води записник кој ги содржи основните податоци од работата на седницата, предлозите што се поднесени и заклучоците што се усвоени во врска со прашањата од дневниот ред, а во записникот се внесуваат и резултатите од гласањето по прашањата од дневниот ред, и за работата на седницата на Собранието се водат стенографски белешки кои се чуваат во документацијата на Собранието.

6. Имајќи ја во предвид погоре изнесената фактичка и правна состојба и по оценка на наводите изнесени во иницијативата со која подносителот бара заштита на слободи и права утврдени во членот 110 алинеја 3 од Уставот, Судот утврди дека не постојат елементи на дискриминација спрема барателот по основ на национална припадност, како во текот на водењето на самата седница од 10.04.2003 година на Собранието на Република Македонија, така и во текот на гласањето на пратениците во предлогот за именување на барателот за заменик јавен обвинител во Основното јавно обвинителство во Гостивар.

Од документацијата - стенограмот и записникот, кои се однесуваат за работата на Собранието на седницата одржана на наведениот датум, произлегува дека на неа присуствувале 61 пратеник од вкупно 120 пратеници односно присуствувало мнозинство пратеници потребно за полноважно одлучување, потоа уредно бил отворен претрес по предлогот на барателот за негово именување за заменик јавен обвинител во Основното јавно обвинителство во Гостивар, предлогот бил ставен на гласање но никој не гласал "за" предлогот поради што барателот не бил именуван од Собранието за наведената функција, и врз основа на овие факти Судот оцени дека барателот всушност незадоволен од резултатот на гласањето се повикува на постоење на дискриминација спрема него по основ на национална припадност сторена со дејствие односно акт на Собранието, кое не го поткрепува со веродостојни докази туку со претпоставки за постоење на докази. Во тие рамки неоснован е и наводот во иницијативата дека неименувањето на барателот за наведената функција било резултат на претходен меѓупартиски договор на пратениците во Собранието, со оглед на тоа што Собранието како орган на државната власт кој одлучува за именување на носителите на јавни функции меѓу кои и во јавните обвинителства во Републиката, изборот го врши во постапка утврдена со Деловник која во целост е запазена во конкретниот случај по предлогот на барателот. Имајќи го тоа во предвид, Судот оцени дека не се повредени уставно загарантираните слободи и права на барателот и нема елементи на дискриминација спрема него по основ на национална припадност, ниту во делувањето на Собранието, ниту со конкретниот заклучок кој Собранието го констатира на Записникот од седницата од 10.04.2003 година дека барателот не е именуван за вршење на предложената функција.

Според членот 56 од Деловникот на Уставниот суд, со одлуката за заштита на слободите и правата Уставниот суд ќе утврди дали постои нивна повреда и во зависност од тоа ќе го поништи поединечниот акт, ќе го забрани дејството со кое е сторена повредата или ќе го одбие барањето.

Врз основа на погоре утврдената фактичка и правна состојба Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука, согласно членот 56 од Деловникот на Уставниот суд.

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, Мирјана Лазарова Трајковска, Ицет Мемети, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У. бр. 77/2003
9 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р.

1136.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија и членовите 56 и 70 став 1 алинеја 2 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 9 јули 2003 година, донесе

О Д Л У К А

1. Се одбива барањето на Кирил Бошковски од Скопје за заштита на слободите и правата што се однесуваат на слободата на уверување, јавното изразување на мислата и забраната на дискриминација по основ на социјална припадност.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Кирил Бошковски од Скопје, на Уставниот суд на Република Македонија му поднесе барање за заштита на слободите и правата што се однесуваат на слободата на уверување, јавно изразување на мислата и забраната на дискриминација по основ на социјална припадност.

Во барањето е наведено дека барателот во 1989 година во поранешна СФРЈ завршил Школа за резервни офицери во Билеќа, каде се стекнал со више воено образование (според дипломата која му била издадена од школата по завршувањето), во согласност со тогаш важечкиот закон-поточно со член 20 од истиот (Закон за воени школи и научно истражувачки центри на ЈНА („Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/78 и 43/86). Истото образование со измените на законот во 1986 година станува више стручно образование (член 7 од измените). На 18.04.2000 година поднесол барање, неговото стекнато право на степен на образование (VI/1 степен на стручна подготовка) да биде верифицирано од страна на Министерството за одбрана.

Првостепениот орган со решение бр. 14/4-372 од 3.08.2001 година го одбил неговото барање за признавање на школата за резервни офицери на поранешна ЈНА како више образование кое се добива со високообразовните установи, како неосновано.

Жалбата на барателот против решението бр. 14/4-372/2, Комисијата на Владата на Република Македонија за решавање во управна постапка во втор степен од областа на одбраната со решение бр. 28/I-183/3 од 17.10.2001 година, ја одбила како неоснована.

Врховниот суд на Република Македонија со пресуда У.бр. 1879/2001 од 15.01.2003 година, ја одбил тужбата на барателот против решението на второстепениот орган бр. 28/I-183/3 како неоснована.

Барателот смета дека со овие акти на државните органи на Републиката, е дискриминиран во однос на другите граѓани на Република Македонија, т.е. со граѓаните на Република Македонија кои завршиле одреден степен на образование согласно наведениот закон. Имено 90% од офицерите на АРМ својот степен на образование го стекнале според Законот за воени школи од 1978 година, тоа стекнато право никој не им го оспорувал, што од друга страна нему му се оспорувало ставајќи го во нееднаква положба во споредба со другите, со што се прекршува Уставот на Република Македонија.

Од друга страна, пак, за него и другите кои завршиле Више воено образование и школи за резервни офицери останувале обврските, што директно се апсолвирало во воениот конфликт во Република Македонија во 2001 година, кога овие воени старешини најдиректно ги извршувале своите работни обврски како командири на водови, чети и баталјон во склоп на безбедносните сили на Република Македонија, исто како и воените старешини од АРМ во активниот состав.

Со завршеното образование и стекнатото познавање на одредена материја, како што е воената наука, неговите права биле прекршени согласно алинејата 3 од членот 110 со тоа што тој не можел да ја изрази јавно својата мисла како релевантна во ова општество бидејќи со одредени поединечни акти тоа му било ускратено - со непризнавање на одредено знаење кое го поседувал и за кое му бил даден сертификат - диплома по завршеното школување, неговата јавно изнесена мисла ќе се сметала како нерелевантна.

Исто така барателот смета дека бил доведен во нерамноправна состојба во однос на другите граѓани на Република Македонија во однос на социјалната положба од причина што со непризнавање на завршеното више стручно образование бил дискриминиран и ставен во позиција да го третираат како работник и воопшто граѓанин со пониско образование IV степен на стручна подготовка, за разлика од вистинската - како граѓанин со VI степен на стручна подготовка.

Барателот укажува и на толкувањето од предлагачот на тогашниот закон (дописот од Генералштаб на ЈНА - Наставната управа бр. 03/239-123 од 6.09.1978 година) на член 20 од Законот за воени школи од 10.03.1978 година, кој член од страна на органите на Република Македонија бил поинаку толкуван. Така, Врховниот суд сметал дека не е повреден законот од причина што не бил вработен во служба во АРМ, ниту бил распореден во активниот состав на АРМ - а тој не барал да биде вработен, туку сакал неговото образование да се вреднува како треба. Понатаму, барателот смета дека со укинување на Законот за воени школи и научноистражувачки центри на ЈНА („Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/78 и 43/86), и со донесување на новиот закон за воена академија во 1995 година од една страна не можеле да се укинат неговите стекнати права, а од друга страна со новиот закон не станувало збор за статусот на кадрите кои ја завршиле Школата за резервни офицери што укажувало дека за нив требало да важат одредбите од стариот закон се до прецизирање што со таквите кадри.

4. Судот на седницата утврди дека со пресудата на Врховниот суд на Република Македонија У.бр. 1879/2001, тужбата на Кирил Бошковски од Скопје, против решението на Владата на Република Македонија, Комисијата за решавање во управна постапка во втор степен од областа на одбраната бр. 28/I-183/3 од 17.10.2001 година, се одбива како неоснована.

Во образложението на пресудата на Врховниот суд се наведува дека согласно член 20 од Законот за воени школи и за научно истражувачките установи на ЈНА („Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/79 и 43/86), лицето што ја завршило школата за резервни офицери стекнува виша стручна подготовка во смисла на распоредување на должности во вооружените сили и можност за напредување со чинови. Со денот на влегувањето во сила на Законот за воена академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/95 и 54/97), престанал да важи Законот за воени школи и за научно истражувачките установи на ЈНА.

Во конкретниот случај тужителот своето барање до Министерството за одбрана, Сектор за правни работи го поднел на 18.04.2000 година, што значи во време кога престанал да важи Законот за воени школи и за научно истражувачките установи на ЈНА, така што не можел да се примени член 20 од Законот за воените школи и за научно истражувачките установи на ЈНА иако

смислата на овој член била дека тужителот фактички можел да ја верифицира стекнатата виша стручна подготовка само доколку бил распореден на должност во вооружените сили (активен состав) и тоа во времето кога споменатиот Закон за воени школи и за научно истражувачките установи важел и се применувал.

Имајќи ја предвид цитираната законска одредба, како и фактот дека тужителот своето барање за верификација на стекнатата виша стручна подготовка го поднел во време кога престанал да важи Законот за воени школи и за научно истражувачките установи на ЈНА, Судот нашол дека не е повреден законот на негова штета кога му е одбиено барањето за верифицирање на диплома за стекнато вишо стручно образование. Бидејќи тужителот и не бил распореден во активниот состав на тогашната ЈНА, ниту, пак, стапил во служба во Армијата на Република Македонија, односно нема статус на воено лице за да стане збор за признавање на школата за резервни офицери како вишо воено образование. Со завршувањето на школата за резервни офицери тужителот не се стекнал со вишо образование кое се добива во високо образовните установи во Републиката, лицето што ја има завршено школата за резервни офицери, станува резервен офицер и се распоредува во резервниот состав на Армијата.

Судот ги ценел наводите во тужбата на тужителот со кои укажува дека фактичката состојба не е правилно утврдена, бидејќи органите на управата го ценеле само едниот доказ кој е приложен кон предметот, а тоа е дипломата за завршено вишо воено образование, а не сите кои се поднесени од негова страна, посебно клучниот по него доказ освен дипломата е дописот на наставната установа на Генералштабот на ЈНА каде се дава упатство како да се третираат лицата кои ја завршиле школата за резервни офицери, поточно каде се укажува дека нема никакви правни пречки лицата кои го имаат стекнато овој степен на образование во секој поглед и во секоја организација да се третираат како лица со вишо стручно образование, а посебно се однесува на обавување на работи од областа на одбраната како што е неговата како вработен во Министерството за внатрешни работи. Потоа наведува дека тој има завршено Филозофски факултет, отсек - одбрана, на кој му е признат како положен еден испит од завршената школа за резервни офицери, каде исто така е потврдено дека станува збор за сродни и соодветни школи, каде наставниот план и програма во истите многу малку се разликуваат, односно се преплетуваат и се идентични што е верифицирано и од нашите највисоки образовни институции, а тоа е решение кое го дава во прилог. Меѓутоа, ваквите наводи Судот не ги уважил од напред наведените причини, цитираните законски одредби, како и фактот дека во моментот кога тужителот го поднел барањето повеќе не важел Законот за воените школи и за научно истражувачките установи на ЈНА, а решението за признавање испити и семестри од страна на Филозофскиот факултет во Скопје е донесено во време на важење на овој закон, а тоа е 1.03.1995 година.

Со оглед на сето изложено, следувало Судот да одлучи како во изреката на оваа пресуда согласно член 42 став 2 од Законот за управните спорови.

5. Согласно член 16 став 1 од Уставот, се гарантира слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата.

Во делот на Уставот што ги уредува социјалните права, според членот 34, граѓаните имаат право на социјална сигурност и социјално осигурување утврдени со закон и со колективен договор. Согласно членот 35 став 1 Републиката се грижи за социјалната заштита и социјалната сигурност на граѓаните согласно со начелото на социјална праведност.

Разгледувајќи ја пресудата на Врховниот суд очигледно е дека тужбата на Кирил Бошковски е одбиена како неоснована, не поради неговото уверување дека

завршената школа за резервни воени старешини може да се смета како завршено више образование во високообразовните установи на Републиката, ниту, пак, за донесената пресуда била пресудна социјалната припадност на тужителот која во конкретната пресуда воопшто не се третира.

Всушност со пресудата на Врховниот суд се утврдува дека 1) лицето што ја завршило школата за резервни офицери стекнува виша стручна подготовка во смисла на распоредување на должност во вооружените сили и можност за напредување во чинови и 2) со денот на влегувањето во сила на Законот за воена академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/95 и 54/97) престанал да важи Законот за воените школи и за научно истражувачките установи на ЈНА („Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/79 и 43/86).

Во конкретниот случај Кирил Бошковски своето барање до Министерството за одбрана, Сектор за правни работи го поднел на 18.04.2000 година, односно во време кога престанал да важи Законот за воени школи и за научно истражувачките установи на ЈНА, што значи дека не можел да се примени член 20 од Законот за воените школи и за научно истражувачките установи на ЈНА иако смислата на овој член е дека барателот фактички можел да ја верифицира стекнатата виша стручна подготовка само доколку бил распореден на должност во вооружените сили (активен состав) и тоа во времето кога споменатиот Закон за воени школи и за научно истражувачките установи важел и се применувал.

Врз основа на изнесеното Судот утврди дека во конкретниот случај не станува збор за кршење на слободата на уверувањето, јавното изразување на мислата како ни за дискриминација по основ на социјална припадност.

6. Поради наведените причини, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

7. Со оглед на тоа што Уставниот суд со решение У.бр. 200/2003 го отфрли барањето на Кирил Бошковски за заштита на слободите и правата што се однесуваат на слободата на уверувањето, јавното изразување на мислата и забраната на дискриминација по основ на социјална припадност повредени со решението на Министерството за одбрана бр. 14/4-372/2 и решението на Комисијата за решавање во уставна постапка во втор степен од областа на одбраната бр. 28/II-183/3, од причина што барањето не е благовремено поднесено односно во рокот предвиден во членот 51 од Деловникот, Судот не распрашаше во делот од барањето што се однесува на овие решенија.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, Мирјана Лазарова Трајковска, Ицет Мемети, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр. 74/2003
9 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, поднесена е тужба за развод на брак, од тужителката Илзабет Алишани, ул. „Самоилова“ бр. 72, Скопје, против тужениот Заим Алишани, со непозната адреса на живеење.

Согласно член 78 од Законот за парничната постапка, за привремен застапник на тужениот Заим Алишани се одредува адвокатот Шабан Салиу од Скопје, ул. „Шуто Оризари“ бб, Скопје. Привремениот застапник ќе го застапува тужениот во предметот П. бр. 3163/02

се додека тужениот или неговиот полномошник не се појави пред судот, согласно член 79 од Законот за парничната постапка.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XXI. П. бр. 3163/02. (19976)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Во Основниот суд Скопје II - Скопје, заведен е предмет IX.П.бр.1658/03 за развод на брак, по тужба на тужителот Секуловски Живко, ул. „Бутелска 31“ бр. 9 - Скопје, против тужената Мицевска Олимпија, со непозната адреса на живеење во Австралија.

Бидејќи тужената е со непозната адреса на живеење во странство, со решение на овој суд П.бр.1658/03 од 02.07.2003 година, и е назначен привремен застапник од редот на адвокатите на град Скопје и тоа адвокатот Петар Новески, ул. „11ти Октомври“ бр. 17, за да ги штити интересите на тужената во постапката.

Се повикува тужената Мицевска Олимпија или нејзиниот полномошник, да се јават во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно, нејзините интереси во постапката ќе ги штити привремениот застапник, адвокатот Петар Новески, се додека тужената или нејзиниот полномошник не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, IX. П. бр. 1658/03. (19666)

Пред овој суд е поднесена тужба за развод на брак, од тужителот Едип Камил од Скопје, со стан на ул. „Црноок“ бр. 23 или „Виничка бр. 36, Скопје, против тужената Едип Кумрија, сега со непозната адреса во Р. Франција, согласно член 41 од Законот за семејство.

Се повикува тужената Едип Кумрија, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да се јави во судот или ви истиот рок да ја достави сегашната адреса на живеење.

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, на истата ќе и биде одреден привремен старател од Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на град Скопје, од редот на адвокатите кој ќе ги застапува нејзините интереси пред судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II. П. бр. 2008/03. (19967)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд е поведена постапка за утврдување на сопственост, по тужба на тужителот Зоран Трајковиќ од с. Режановце, против тужените Ајша Арифи и Кемал Арифи од Куманово, сега со непозната адреса на живеење.

Од страна на судот како привремен застапник на тужените се назначува адвокатот Лидија Велиновска од Куманово, кој ќе ги застапува тужените се додека тужените или нивниот полномошник не се појави пред овој суд.

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 1611/2003. (20058)

Пред овој суд во тек е извршна постапка за наплата на парично побарување од 563.693,00 денари врз основа на веродостојна исправа - фактури, по предлог на доверителот ДООЕЛ „СВЕТЛИНА 2001“, ул. „Доне Божинов“ број 13, Куманово, застапуван од полномошник, адвокатот Милован Трајковиќ од Куманово, против должникот „Здружение за подобро Куманово“, ул. „Доне Божинов“ број 24.

Во текот на постапката судот утврди дека овластено лице за претставување на должникот - Драган Даравелски е отсутен подолг временски период од државата, со непозната адреса, поради што му постави привремен застапник, адвокатот Јордан Серафимовски од Куманово.

во, кој ќе го застапува должникот до окончување на оваа постапка, постапувајќи согласно член 13 од ЗИП, во врска со член 78, став 1, точка 4 и член 79 од ЗПП, како и член 80 и 81 од ЗПП - постапувањето на привремениот застапник го објави во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Куманово, ИС.бр.13-110/03.
(19732)

Пред овој суд е заведен парничен предмет П.бр. 882/03, за утврдување на сопственост, по тужба на тужителот Радослав Николовски од Куманово, против тужениот Стојан Бојковски, со непозната адреса.

На тужениот му се одредува времен застапник Лидија Велиновска – адвокат од Куманово, кој ќе го застапува тужениот пред овој суд, се додека истиот не се јави пред судот.

Од Основниот суд во Куманово, П.бр. 882/03. (19490)

Пред Основниот суд во Куманово е поведена парнична постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Нафије Ибрахими од Куманово, ул. „Владимир Назор“ бр. 8, против тужениот Кемал Ибрахими од Куманово, сега со непозната адреса. Вредноста на спорот е 60.000,00 денари.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса, судот по службена должност, а согласно Одредбите на ЗПП за привремен застапник до правосилното окончување на постапката го постави адвокатот Лидија Велиновска од Куманово.

Трошоците за објавување на огласот во „Службен весник“ ќе ги сноси тужителот.

Од Основниот суд во Куманово, Х.П. бр. 820/03.
(19500)

Пред Основниот суд во Куманово, се води парнична постапка, за утврдување на право на сопственост, по тужба на тужителот Ејуп Садика од Куманово, против тужениот Садика Исаку од Куманово, сега со непозната адреса.

Бидејќи, тужениот е со непознато престојувалиште, судот му постави привремен застапник и тоа Лидија Велиновска, адвокат од Куманово, која ќе го застапува тужениот во постапката се додека тужениот или негов полномошник не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Куманово, 5. П. бр. 1959/03.
(19644)

ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО

Пред Основниот суд во Кичево е заведен парничен предмет за регрес, по тужбата на тужителот АД за осигурување "Вардар" Скопје, Градски сид бр. 8, против тужениот Георгиев Никола од Кичево, ул. "Мечкин Камен" бб, на привремена работа во Америка со непозната адреса. Вредност на спорот 908.967,00 денари.

Согласно член 78, став 1 и 2, точка 5 од Законот за парнична постапка, за привремен застапник на тужениот се назначува лицето Јовица Наумоски, адвокат од Кичево, ул. "Егејска" бр. 9, број на телефон 045-35-204.

Привремениот застапник ќе го застапува тужениот во оваа постапка се додека тој или негов полномошник не се појави пред судот, и ги има сите права и должности на законски застапник.

Од Основниот суд во Кичево, П. бр. 575/2002. (19387)

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ

Во Основниот суд во Кавадарци, во тек е постапка по основ на утврдување на право на сопственост на тужителот Шахпазова Софче од Кавадарци, ул. "Моша Пијаде" бр. 6-1/4, против тужените Панче и Диме Ивановски со непознато место на живеење во Америка.

Судот на тужените им назначи привремен застапник и тоа Вања Маневска, адвокат од Кавадарци, која ќе ги застапува интересите на тужените.

Се повикуваат Панче и Диме Ивановски да се јават во судот лично или преку полномошник, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот.

Доколку до овој рок не се јават тужените или нивен полномошник, истите се предупредуваат дека назначениот привремен застапник ќе ги застапува во постапката, се додека не се јават лично или нивен полномошник, односно додека Органот за старателство не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Кавадарци, П. бр. 462/02.
(19296)

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Пред овој суд се води спор за оспорување и утврдување на татковството по тужбата на малолетната Маремова Ебру преку нејзиниот старател Бекирова Санија од Кочани, ул. „Стамен Манов“ бр. 24, против тужениот Деметров Асан од Штип и др. со непозната адреса, во странство.

Се повикуваат тужениот да се јави во овој суд во рок од 15 дена од објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави неговата адреса или да определи свој полномошник.

Доколку во овој рок тужениот не се јави во судот или не определи свој полномошник, за привремен застапник му се назначува Силвана Мишева од Кочани, вработена во ОЈО Кочани која ќе ги застапува неговите интереси до крајот на постапката, односно додека органот за старателство не му постави старател.

Од Основниот суд во Кочани, П.бр. 408/2003.
(19501)

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП

Во Основниот суд во Прилеп е оформен предметот П.бр. 849/99 година за утврдување право на сопственост и предавање во владение со вредност на спорот од 10.000,00 денари, по тужба на тужителката Пауна Божиноска и др. од с. Лажани, против тужените Мамутовик Шукрија и Бедро од с. Лажани, Мамутовик Фикрета, Муратка, Шемса, Мирсад, Сафет и Рафет со непозната адреса на живеење.

Се повикуваат тужените да се јават во судот во својство на тужени, и да достават точна адреса или да обезбедат свој полномошник кој ќе ги штити нивните интереси во постапката, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, а во спротивно ќе им биде поставен посебен старател од Меѓуопштинскиот центар за социјални работи Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп, П.бр. 849/99.
(19504)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Основниот суд во Струмица поведе спор по тужбата за развод на брак, на тужителот Сашо Атанасов од с. Турново, против тужената Атанасова Јагода од с. Турново на временна работа во странство со непозната адреса. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

За привремен застапник на тужената Атанасова-Горгиева Јагода од с. Турново, сега на временна работа во странство со непозната адреса – престојувалиште, се одредува Цонка Каламерникова, советник во Основниот суд во Струмица.

Привремениот застапник ќе ги застапува интересите на тужената согласно член 79 од ЗПП со сите права се до нејзиното појавување или на нејзин полномошник пред судот.

Се повикува тужената Атанасова-Горгиева Јагода да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 481/03.
(19502)

Основниот суд во Струмица поведе постапка по основен долг, по тужбата од тужителот Стопанска банка АД Скопје, против тужените Благоја Петрески, Пеце Ивановски од Прилеп и тужената Лилјана Илиоска од Прилеп, сега со непозната адреса во странство. Вредност на спорот 195.609,50.

Се повикува тужената Лилјана Илиоска, сега во странство со непозната адреса и место на престојувалиште, да се јави пред Основниот суд во Струмица во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас или да определи свој полномошник кој ќе ја застапува пред судот се до правосилното окончување на оваа постапка, и истовремено се предупредува тужената Лилјана Илиоска доколку не се јави на овој оглас во определениот рок, ниту пак достави известување за нејзиниот полномошник и се определува за привремен застапник, лицето Лора Абрашева од Струмица, која ќе ја застапува се до правосилното окончување на овој спор, со сите права и обврски што ги има тужената како солидарен должник.

Огласот да се објави во „Службен весник на РМ“ и на огласната табла во судот.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 666/03.

(19503)

Основниот суд во Струмица, поведе постапка за развод на брак по тужбата од тужителот Цветков Драги од с. Ново Село, против тужената Цветкова Звезда, со непозната адреса во странство. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Се повикува тужената Цветкова Звезда, со непозната адреса и место на живеалиште во Швајцарија, да се јави во Основниот суд во Струмица во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас или да определи свој полномошник кој ќе ја застапува пред судот, се до правосилното окончување на оваа постапка, и истовремено се предупредува тужената, доколку не се јави на овој оглас во определениот рок ниту пак достави известување за нејзиниот полномошник и се определува за привремен застапник, лицето Лора Абрашева од Струмица, која ќе ја застапува се до правосилното окончување на овој спор, со сите права и обврски што ги има тужениот.

Огласот да се објави во „Службен весник на РМ“ и на огласната табла во судот.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 663/03.

(19505)

Пред Основниот суд во Струмица, се води постапка за докажување на смртта, по предлог на предлагачите Емљаков Ванчо и Емљаков Петре и двајцата од Струмица.

Се повикува лицето Емљаков Дине од Струмица како и сите други лица кои знаат за неговиот живот да се јават во Основниот суд во Струмица во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“. Во спротивно, по истекот на рокот ќе се утврди дека лицето Емљаков Дине е починат во 1939 година во Струмица.

Лицето Емљаков Дине од Струмица е прадело на предлагачите Емљаков Ванчо и Емљаков Петре и двајцата од Струмица, и по предлог на истите пред овој суд се води постапка за денационализација на имотот на нивниот прадело Емљаков Дине, а чии наследници се тие.

Од Основниот суд во Струмица, ВПП. бр. 51/03.

(19951)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак, по тужба на тужителката Линдита Демири од с. Д. Палчиште, против тужениот Мемет Џемиљ Демири од с. Челопек, сега со непозната адреса во странство.

Се повикува Мемет Џемиљ Демири од с. Челопек, сега со непозната адреса, да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огла-

сот, да одреди свој полномошник. Доколку во тој рок не се јави на истиот ќе му биде поставен привремен старател, кој ќе ги штити правата и интересите на тужениот до окончување на постапката по овој предмет.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 724/2003.

(19953)

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

Пред Основниот суд во Штип е покрената постапка за докажување на смртта на лицето Саздо Павлов од с.Гујновци, од татко Сајо и мајка Сова, кој умрел на 20.01.1986 година и е погребан на гробиштата во с.Гујновци, но неговата смрт не е заведена во матичната книга на умрените.

Се повикува секој оној кој знае нешто за смртта на лицето Саздо Павлов од с.Гујновци, најдоцна во рок од 15 дена по објавувањето на огласот да се јави во овој суд и да го извести за тоа, во спротивно, смртта ќе се утврдува со други докази.

Од Основниот суд во Штип, ВПП.бр.15/01. (19389)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА

Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општата управна постапка („Службен лист на СФРЈ“ бр. 47/86), кој е применет како републички пропис кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 52/91) член 702 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Р. Македонија“ бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/00, 50/01 и 6/02) постапувајќи по барањето на основачот ДПК Интернационал Инц. од САД, Министерството за економија го донесе следното, решение

Се запишува во Регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија под рег. бр. 1301, број на регистарска влошка 3-0225/УСД промена на овластеното лице на претставништвото во Република Македонија, наместо овластеното лице Роберт Велингтон Пејџ од САД, се наменува Мајерс Даглас Марк, државјанин на САД, со патна исправа 153936179.

Основачот ДПК Интернационал Инц. од САД до Министерството за економија поднесе барање за промена на раководното лице на претставништвото наведено во диспозитивот на решението.

Со барањето приложи Одлука за промена на раководител на претставништвото во Скопје, Решение бр. 1512-1301/2 од 13.01.2003 година на Министерството за економија.

Со решението бр. 1512-1301/2 од 13.01.2003 година на Министерството за економија претставништвото за прв пат е запишано во регистарот што се води во Министерството под рег. број 1301 и бр. на рег. влошка 3-0225/УСД.

Министерството за економија го разгледа барањето и утврди дека се исполнети условите за упис на промената на овластеното лице на претставништвото во Регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија.

(20082)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 844/2003 од 11.07.2003 година, во регистарската влошка бр. 01005227?-4-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на ЕМО Охрид акционерско друштво за истражување, проектирање, производство и изградба на енергетски и индустриски објекти Охрид, с. Косел.

Се врши разрешување на членови на Надзорен и Управен одбор, избор на неизвршни членови на одбор на директори, промена на овластено лице за застапување (генерален директор) и именување на извршен директор.

Се запишува м-р Јордан Шикоски - извршен директор со неограничени овластувања за застапување во рамките на запишаните дејности.

Се брише Владимир Алачовски како генерален директор.

Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 844/2003. (20242)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2562/03 од 08.07.2003 година, во регистарската влошка бр. 02014201?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар пристапувањето на содружник и пренос на удел на Друштвото за трговија на големо и мало ТООП ТРАДЕ ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Демир Трајко" бр. 51-б.

Кон друштвото пристапува содружникот Алекс оил ДОО од Велика Британија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2562/2003. (19328)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2449/03 од 11.07.2003 година, во регистарската влошка бр. 02040845?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на управител на Друштвото за трговија и услуги П.И.К. КО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Рајко Жинзифов" бр. 29.

Се запишува Асен Грозданов - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2449/2003. (19329)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2207/03 од 23.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02045462?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на подружница на Друштвото за производство, трговија, менаџмент и консултантски услуги МАК ДИФУЗИОН ДОО увоз-извоз Тетово, ул. "Спортска сала" бб, Подружница МАК ДИФУЗИОН I Скопје, ул. "Мито Хаџи Василев Јасмин" бр. 50, Скопје.

Бришење на Друштво за производство, трговија, менаџмент и консултантски услуги МАК ФИФУЗИОН ДОО увоз-извоз Тетово, ул. "Спортска сала" бб, Подружница МАК ФИФУЗИОН I Скопје, ул. "Мито Хаџи Василев Јасмин" бр. 50, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2207/2003. (19330)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2430/2003 од 03.07.2003 година, во регистарската влошка бр. 02015129?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, содружник и управител на Друштвото за трговија и услуги ДЕ-АЛ Петковски Милан ДООЕЛ Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 131/1-7.

Се менува фирмата на друштвото и ќе гласи: Друштво за трговија и услуги ДЕ-АЛ ДООЕЛ Скопје.

Во друштвото пристапува содружникот Петковска Александра од Скопје, а истапува содружникот Петковски Милан од Скопје, со Одлука од 18.06.2003 година. Се брише Петковски Милан - управител без ограничување. Се запишува Петковска Александра - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2430/2003. (19332)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2440/03 од 10.07.2003 година, во регистарската влошка бр. 02025077?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за градежништво, транспорт, трговија и услуги БОДАР Драгица ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 54/2-11, Скопје.

Се брише Ристо Ристовски - управител со неограничени овластувања. Се запишува Петровски Далибор - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2440/2003. (19333)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2484/03 од 02.07.2003 година, во регистарската влошка бр. 02005802?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за промет и услуги АНЕ-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 42-а.

Се брише Анка Алексовска - управител, а се запишува Тодор Алексовски - управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2484/2003. (19334)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2402/03 од 08.07.2003 година, во регистарската влошка бр. 02027709?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на ТП на Друштвото за производство, трговија и услуги НЕНА Гоце ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. "Трст" бр. 11.

Бришење на: Друштво за производство, трговија и услуги НЕНА Гоце ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. "Трст" бр. 11.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2402/2003. (19335)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2431/2003 од 10.07.2003 година, во регистарската влошка бр. 02047869?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на содружник на Друштвото за производство, трговија и услуги СЦ ФОРЦА ДОО Скопје, ул. "Дамаска" бр. 5 а, Скопје,

Од друштвото истапува содружникот Зоран Монеv од Скопје, а пристапува Дивна Ристова од Скопје, со Одлука од 25.04.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2431/2003. (19336)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2613/03 од 11.07.2003 година, во регистарската влошка бр. 02052289?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги М И С АВТОКАМП АЧИКОТ ДООЕЛ Нов Дојран, Нов Дојран.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2613/2003. (19338)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2277/03 од 27.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02049045?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главнина на Друштвото за производство, услуги, угостителство, трговија, транспорт и градежништво СА-КИ 2002 ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, Населба Ајдучка чешма бр. 226.

Се врши зголемување на основната главнина за износ од 4.830.200,00 денари.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2277/2003. (19339)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1093/2002 од 13.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 020253127-3-11-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главнина на Друштвото за графичко издавачка дејност ДАТАПОНС ДОО Скопје, ул. "Никола Парапунов" бр. 3-а/18-ц/1.

Основната главнина на друштвото се зголемува за 1.553.050,00 денари или 25.564,60 евра и конверзија на основната главнина.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1093/2002. (19340)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2446/2003 од 09.07.2003 година, во регистарската влошка бр. 020044617-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, промет и услуги ВМВ Марија ДООЕЛ, Скопје, ул. "Франклин Рузвелт" бр. 42/4-19.

Со Одлука од 2003 година, содружникот на Друштвото за производство, промет и услуги ВМВ Марија ДООЕЛ, Скопје, ул. "Франклин Рузвелт" бр. 42/4-19, одлучи да изврши промена на лице овластено за застапување и претставување на друштвото. Се менува досегашниот управител Марија Ангеловска - управител со неограничени овластувања. За нов управител на друштвото се именува и запишува лицето Олгица Митиќ Ангеловска - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2446/2003. (19342)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2491/03 од 08.07.2003 година, во регистарската влошка бр. 020137147-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на ТП ОП-ОП такси Милутин Трајче Китаноски ул. "Шидска" бр. 20/2-7, Скопје, општина Г. Петров.

Бришење на трговец - поединец ТП ОП-ОП такси Милутин Трајче Китаноски ул. "Шидска" бр. 20/2-7, Скопје, општина Г. Петров.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2491/2003. (19344)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение П. Рег. Зг. бр. 14/03 од 14.05.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното.

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Здружението на граѓани АТЕЉЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА - СКОПЈЕ со седиште во Скопје на ул. „Фуштанска“ бр. 33-Б.

Цели и задачи на здружението се: обука и усовршување во областа на уметноста, рехабилитацијата, дефектологијата, педагогијата, психологијата и културата воопшто; организирање на работилници и семинари од областа на образованието, рехабилитацијата и културата; изработка на проекти кои се однесуваат на прашања поврзани со образованието, рехабилитацијата, културата; вршење на консултантски активности поврзани со образованието, рехабилитацијата и културата; организирање на советувања, тркалезни маси и слични научни и културно-уметнички собири; реализација на грантови и

други форми на помош од одделни земји; покренување на иницијативи за законско регулирање на односите во областа на образованието и културата, а во тој аспект и на општествено-економските односи во целост како резултат на сознанијата стекнати во реализацијата на целите и на програмските задачи на АТЕЉЕТО, други облици на дејствување со кои се помага развојот на образованието, рехабилитацијата и културата на земјата.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и фондации здружението на граѓани АТЕЉЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА - СКОПЈЕ се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П. Рег. зг. бр. 14/03. (19280)

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Згф. бр. 12/03, здружение на граѓани со име Фолклорен ансамбл ИЗВОР кое е основано заради организирање на културно уметнички средби, натпревари од сите области на културата и спортски натпревари и турнири во Општината и пошироко.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Радовиш и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с. Калугерица.

Од Основниот суд во Радовиш. (19297)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1571 се запишува здружението на граѓани Спортско друштво ЛУКРИС, со седиште во Скопје, на ул. "11 Октомври" бр. 30/21.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на организирање на фудбалска, кошаркарска и ракетна школа за пионери, јуниори и младинци, како и организирање на спортски приредби, домашни и меѓународни средби и турнири.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 23.06.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 133/03. (19363)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение П. Рег. Зг. 53/03 од 10.07.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното.

Се одобрува упис во регистарот на граѓани и фондации на Здружението на граѓани Центар за византолошки студии со седиште на ул. "Палмиро Толјати" бр. 178, Скопје.

Цели и задачи на здружението се: да организира византолошки истражувања и симпозиуми за културното наследство од религиозно-црковен карактер; да ги објавува резултатите од истражувањата; рефератите од симпозиумите и други византолошки студии преку сопствена издавачка дејност (списанија, носачи на звук и слика, интернет и др.); организирање на семинари, курсеви и школи за изучување и афирмација на црквоното пеене од словено-византиската традиција; соработка со сродни домашни и странски институции; организирање на научни патувања и посети на сакрални објекти и локалитети.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, Здружението на граѓани Центар за византолошки студии - Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П. Рег. Зг. 53/03. (19396)

Основниот суд во Неготино го запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, Здружението на невладината организација - центар за развој на

општина Демир Капија “СТЕНАЕ 2003“ од Демир Капија, со седиште во Демир Капија на ул. “11 Октомври“ бб, под реден број 13/03.

Здружението се регистрира заради афирмација и развој на културно-историските споменици на културата во Демир Капија, унапредување и развој на човековата средина, развој на инфраструктурата и квалитетот на животот во руралните средини, издавање на публикации, брошури, видео материјали и друг пропаганден материјал за обучување на заинтересираните лица на полето на културата, технологија, екологија, образование, уметноста и за преквалификација на други цели и задачи утврдени со статутот и програмата за работа.

Здружението ќе го застапува и претставува неговиот претседател Звонимир Будимировиќ од Демир Капија, ул. “Радњанска“ бр. 37.

Од Основниот суд во Неготино, Рег. ЗГФ. бр. 13/03. (19392)

Основниот суд во Неготино ја запиши измената на претседателот на здружението и овластеното лице за застапување на веќе регистрираното здружение на граѓани центар за помош на лица со ментален хендикеп “ПОРАКА“ - Неготино од Неготино, регистрирано под реден број Рег. бр. 8/99 од 19.01.1999 година.

Здружението ќе го застапува и претставува неговиот претседател Гордана Трајковска од Неготино, ул. “Јане Сандански“ бр. 2/5.

Од Основниот суд во Неготино, Рег. ЗГФ. бр. 10/03. (19394)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, при Основниот суд во Неготино, се запишува Здружението Сојуз на печуркари на Република Македонија ПЛЕУРОТУС, со седиште во Демир Капија на ул. “Маршал Тито“ бб, под реден број 12/03.

Здружението се регистрира заради обезбедување на професионална обука заради унапредување на постојниот начин на производство и профитабилноста на членовите на Сојузот, застапување на интересот на своите членки пред сите владини и невладини институции, идентификација на нови пазари, промовирање на нови маркетинг техники за подобрување на продажба, организирање предавања, стручен семинар и курсеви за потребите на своите членки, организирање на посети на саеми и слични манифестации во земјата и во странство, усмерување на производство спрема потребите на домашниот и надворешниот пазар и други цели и задачи утврдени со статутот и програмата за работа.

Здружението ќе го застапува и претставува неговиот претседател Геран Гаревски од Демир Капија, ул. “Маршал Тито“ бр. 34/2-4.

Од Основниот суд во Неготино, Рег. ЗГФ. бр. 12/03. (19395)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, при Основниот суд во Неготино под реден број 10/03, се запишува Здружението за заштита и унапредување на културно-научните права во општина Неготино МУГРИ од Неготино.

Здружението се регистрира заради иницирање, помагање, насочување, развој и унапредување на културно-научни права и интереси и уверување од оваа област во согласност со Уставот и Законот, развој на кинофикацијата, театарската претстава, развој на фолклорот, издавачка дејност, издавање на весници за локални збиднувања, здружување на средства за самопомош во областа на културата, взаемност и солидарност од областа на издавачката дејност на сите заинтересирани граѓани, соработка со други здруженија надвор од општината како и други организациони форми кои се за-

нимаваат со заштита и унапредување на културно-научните права и интереси на граѓаните и нивните уверување во областа на други цели и задачи утврдени со Статутот на здружението и програмата за работа.

Седиштето на здружението ќе се наоѓа во Неготино, ул. “Христо Ботев“ бб, а овластено лице за застапување е Мантев Герасим од Неготино, ул. “Манчо Малимов“ бр. 41.

Од Основниот суд во Неготино, Рег. ЗГФ. бр. 10/03. (19399)

Основниот суд Скопје I - Скопје, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1582, го запиша здружението на граѓани Здружение на граѓани за регионална соработка и едукација во областа на културата, уметничките практики и културното наследство АРТИКА, со скратено име Здружение на граѓани АРТИКА, Скопје, со седиште во Скопје на ул. “Партение Зографски“ број 7.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на едукација на младата популација и други во областа на културата, уметничките практики, културното наследство, издавање на едукациски материјал и електронско издаваштво во Македонија и регионот.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 02.07.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр.138/03. (19508)

Основниот суд Скопје I - Скопје, го уважи барањето за измени и дополнување на статутот на здружението на граѓани Здружение на правници од стопанството на Република Македонија, со седиште во Скопје, ул. “Крсте Мисирков“ бб.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. З. Г. бр. 205/98-1. (19510)

Основниот суд Скопје I - Скопје, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1584, го запиша здружението на граѓани Бадминтон клуб “ОНИКС“, со седиште во Скопје на ул. “Иво Лола Рибар“ број 98.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развој на бадминтон спортот и принципите на аматеризмот, организирање и спроведување на тренинзите и натпреварите во клубот.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 02.07.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр.122/03. (19511)

Основниот суд Скопје I - Скопје, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1585, го запиша здружението на граѓани Бадминтон клуб “ПИКОК“, со седиште во Скопје на ул. “Иво Лола Рибар“ број 98.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развој на бадминтон спортот и принципите на аматеризмот, организирање и спроведување на тренинзите и натпреварите во клубот, покренување иницијатива за поефикасно спроведување на прописите и другите нормативни акти од областа на спортот.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 02.07.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр.119/03. (19512)

Основниот суд Скопје I - Скопје, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1587, го запиша здружението на граѓани Здружение за развој

на човековите вредности “САТЈА“, со седиште во Скопје на ул. “Отон Жупанчич“ број 15.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на едукација за човековите квалитети и волонтирање во образованието, афирмација на соживот заснован на љубов и меѓусебно почитување, развој на демократијата и почитување и грижа за поединецот.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 08.07.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр.85/03.
(19513)

Основниот суд Скопје I - Скопје, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1590, го запиша здружението на граѓани “Клуб на пријателство МАЛМА“ Скопје, со седиште во Скопје на ул. “Кузман Јосифовски Питу“ број 7, ламела 2.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развивање на пријателски односи помеѓу Р.Македонија и Р.Малезија по пат на учење и разбирање на традицијата, културата, религијата и јазикот на сите етнички групи кои живеат во земјите, негување на богатството на мултиетничкото наследство, културна соработка меѓу двете земји и меѓусебна соработка на бизнисмените од двете земји.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 10.07.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр.147/03.
(19514)

Основниот суд Скопје I - Скопје, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1591, го запиша здружението на граѓани Форум за евро-атлантска интеграција на Република Македонија - ФЕИМ, со седиште во Скопје на бул. “Крсте Мисирков“ бб.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на актуелизирање и забрзување на процесот на интегрирање на Р.Македонија во евро-атлантските структури, приближување на македонските норми и стандарди на живеење со евро-атлантските текови и процеси, запознавање со идеите на евро-атлантските структури, како и народите на државата за нејзино зачленување.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 10.07.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр.148/03.
(19515)

Основниот суд Скопје I - Скопје, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1589, го запиша здружението на граѓани Боречки клуб ПУ-МА, со седиште во Скопје на ул. “Јајце“ број 102.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на грижа за материјална основа на Клубот, грижа за понатамошно унапредување и создавање услови за подигање на квалитетот на боречкиот клуб во европски и светски размери, спортски односи со клубовите во РМ и надвор од неа, здравствена заштита и контрола на борачите во клубот, организирање натпревари, како и да работи на оспособување на сопствен стручен кадар преку високообразовни институции.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 08.07.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр.144/03.
(19516)

Основниот суд Скопје I - Скопје, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1592,

го запиша здружението на граѓани Спортски центар “Скопје“, со седиште во Скопје на ул. “Пиринска“ бб, барака 8.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на унапредување на спортот, поттикнување и развој на првиот студентски спорт, учество на младински и студентски домашни и меѓународни натпревари во земјата и странство, како и соработка со други спортски организации.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 11.07.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр.150/03.
(19517)

Основниот суд Скопје I - Скопје, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1572, го запиша здружението на граѓани Фудбалски клуб ГОРЧЕ ПЕТРОВ, со седиште во Скопје на ул. “Мице Козар“ бб.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на организирање на фудбалска, кошаркарска и ракометна школа за пионери, јуниори и младинци, како и организирање на спортски приредби, домашни и меѓународни средби и турнири, како и учество во Првата македонска фудбалска лига.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 23.06.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр.136/03.
(19518)

Основниот суд Скопје I - Скопје, го уважи барањето за промена на име и промена на седиште на здружението на граѓани Младите за интергенерациска праведност и одржлив развој, со седиште во Скопје на бул. “Илинден“ бб, блок 12.

Во иднина името на здружението на граѓани и седиштето ќе гласат: Центар за демократија и помирување, со седиште на ул. “Ботун“ број 76-1/4 - Скопје.

Се констатира повлекување на барањето за промена на претседател на здружението на граѓани Младите за интергенерациска праведност и одржлив развој од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. З. Г. бр. 1118/00.
(19519)

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 9/2003, на Здружение на граѓани со име Здружение на земјоделци во областа на градинарството, овоштарството, сточарството и цвеќарството „Америчка градина-Батлер“ – с. Сарај.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с. Сарај – општина Струмица.

Од Основниот суд во Струмица.
(19733)

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 3/2003, на Здружение на граѓани со име Здружение на производители на органска храна „Биозон“ – Струмица.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. „Ленинова“ бр. 134.

Од Основниот суд во Струмица.
(19734)

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 10/2003, на Здружение на граѓани со име „Струма“ од Струмица.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. 40 – Струмица.
Од Основниот суд во Струмица. (19735)

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 2/2003, на Здружение на граѓани со име Здружение на земјоделски производителите „Агро прогрес“ – с. Радово.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Босилово и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с. Радово – општина Босилово.
Од Основниот суд во Струмица. (19736)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1588 се запишува здружението на граѓани Здружение за развој на демократски и културни активности „КАВАЛ“, со седиште во Скопје, на ул. „Мирче Ацев“ бр. 13.

Работата и активностите на здружението на граѓани ќе се однесува на развој на достоинство на сите полиња преку културата, комуникацијата за филм, музика, театар, концерти, организација на манифестации од јавен карактер, поттикнување на вродениот интелект како развој на доброто однесување, воспитување и образование.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 08.07.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 139/03. (19843)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1598 се запишува здружението на граѓани Културен Центар „Ел-Калем“, со седиште во с. Арнакија, Скопје.

Работата и активностите на здружението на граѓани ќе се однесуваат на подигање на културното и образовното ниво на граѓаните и тоа преку организирање курсеви бесплатни, организирање на животот на младите преку формирање на форум за млади, давање хуманитарна помош за подобрување на социјална и економска положба на граѓаните.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 11.07.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 15/03. (19844)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1595 се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани кои го почитуваат ликот и делото на Јосип Броз Тито „Ј.Б.Т“ - Скопје, со седиште во Скопје, на ул. „11 Октомври“ бр. 66/5.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на зачувување на ликот и делото на Јосип Броз Тито и негова улога во признавањето и афирмацијата на македонската нација и формирањето и развојот на националната држава на македонскиот народ, како и борбата за мир, прогрес и рамноправност во светот.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 11.07.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 146/03. (19845)

Барањето за промена на име, промена на седиште и промена на основачите на здружението на граѓани „Клуб за мал фудбал Скопје“, со седиште во Скопје, се уважува.

Во иднина името на здружението на граѓани и седиштето ќе гласат:

“Клуб на мал фудбал Скопје - Тандем ГО“ - Скопје, ул. “Теодосија Синаитски“ бр. 1 б.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.З.Г. бр. 6/2001. (19846)

Се утврдува престанок на работа на подружницата на странската организација АЦДИ/ВОКА, со седиште во Вашингтон - САД, сметано од 31.05.2003 година и ова подружница се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. бр. 65/2003. (19848)

Основниот суд во Гостивар, во регистарот на Стопански комори под Рег. СК. бр. 1/2002 од 25. 09. 2002 година, ја запиша Стопанската комора на занаетчии и други самостојни стопанственици-Гостивар.

Цели и задачи на комората се:

Развој на стопанството, занаетчиството и развој на малите и средните фирми на занаетчиите, на самостојните стопанственици, унапредување на стручноста и деловните обичаи и норми, подобрување на квалитетот на занаетчиските производи и друго, соработка на занаетчиите и другите самостојни стопанственици со слични облици на здружување, заштита на унапредување на конкуренцијата и спречување на нелојалната конкуренција и врши други работи и активности согласно Законот.

Седиштето на Комората е во Гостивар на ул. "Борче Јовановски" бр. 158, а подрачјето на работење е општина Гостивар и пошироко во зависност од активностите и на целата територија на Република Македонија. (19798)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 161/03 од 08.07.2003 година, над Друштвото за производство, трговија на големо и мало увоз-извоз и услуги Јадранка и др. АДРИАТИК Битола ДОО Битола, запишан во регистарска влошка бр. 01012481?3-01-000 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 290-2000000419-45 при Тетекс кредитна банка АД Скопје, Филијала Битола, со дејност трговија на мало со текстил, стечајната постапка над должникот не се спроведува, но се заклучува.
Од Основниот суд во Битола. (19155)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 155/03 од 04.07.2003 година, над Трговското друштво за трговија, производство и услуги ФИЛМНЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола, запишано во регистарска влошка бр. 01013554-8-01-000 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 20000000773592064 при Стопанска банка АД Скопје, Филијала Битола, се дејност друга трговија на мало во продавници со мешовита стока, стечајната постапка над должникот не се спроведува, но се заклучува.
Од Основниот суд во Битола. (19157)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 122/03 од 04.07.2003 година, над стечајниот должник Друштво за завршни и занаетчиски работи во градежништвото “Полипел“-Милчо-Битола ДОО, со седиште во Битола на ул. “Добривоје Радосавлевски“ бр. 3, запишан во регистарска влошка бр. 01008502 на Основниот суд во Битола, со дејност 45.43, со жиро сметка при АД Комерцијална банка Скопје-Филијала Битола, број

30006000002070 и при Охридска банка АД Охрид, бр. 530-0401002149-48, отвори стечајна постапка.

Стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (19158)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 146/03 од 04.07.2003 година, над стечајниот должник Трговец поединец за превоз Цано Димко Печипајковски "Пајче" Битола ТП, со седиште во Битола на ул. "Христо Ботев" бр. 11-а, запишан во регистарска влошка бр. 01012690 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 40300-601-108648 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје-ПЕ Битола, отвори стечајна постапка.

Стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (19159)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 130/03 од 04.07.2003 година, над стечајниот должник Друштво за угостителство, услуги "Малибу" увоз-извоз Тони Битола ДООЕЛ, Битола, со седиште во нас. "Карпош" бр. 3-3/14, запишан во регистарска влошка бр. 01010908 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 290-2000000403-93 при Тетекс кредитна банка АД Скопје, со дејност со шифра 55.30/2, услуги на други угостителски објекти, отвори стечајна постапка.

Стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (19160)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст. бр. 86/03 од 01.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство на текстил и текстилни производи, услуги и трговија на големо и мало Дис-пром Сречко Серафимов и др. јтд увоз-извоз Радовиш, со жиро сметка бр. 200000015394280 што се води при Стопанска банка АД Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под Трег. бр. 1272/98 од 23.11.1998 година, и со број на регистарска влошка 03001988?-1-03-000.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (19161)

Основниот суд во Штип, со решение Ст. бр. 6/02 од 04.07.2003 година, констатира одлука за ликвидација на должникот "Врсаково" ДОО во стечај-с. Врсаково, донесена на седница на собрание на доверители. Стечајниот управник е задолжен да го претвори имотот, предметите и другите имотни права во пари што претставуваат стечајна маса. Продажбата на имотот да се одвива по упатство на одборот на доверители.

Од Основниот суд во Штип. (19162)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст.бр.67/03 од 18.06.2003 година, е поведена претходна постапка над должникот Друштво за промет на возила, ловечко и спортско оружје и друга трговија ЗАСТАВА ПРОМЕТ, ЗАСТАВА а.д. ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Доне Божинов" бб, број на регистарска влошка 02025756?-8-03-000 и Трег. бр. 15981/99 од 09.03.2000 година на Основниот суд Скопје I - Скопје.

За стечаен судија се именува членот на стечајниот совет, судија Невена Стојановиќ.

За привремен стечаен управник се именува Синиша Александар Атанасовски, ул. "Вараждинска" бр. 36, Куманово, тел. 414-094.

До донесување на одлука по предлогот за отворање на стечајна постапка должникот може да располага со својот имот само со претходна дозвола на привремен стечаен управник.

Се запира одредувањето и спроведувањето на присилните извршувања и обезбедување против должникот.

Се повикуваат сите должници да ги исполнат своите обврски над овој должник.

Од Основниот суд во Куманово. (19281)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст.бр.67/03 од 09.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над Друштвото за промет на возила, ловечко и спортско оружје и друга трговија ЗАСТАВА ПРОМЕТ, ЗАСТАВА а.д. ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Доне Божинов" бб од Куманово, со жиро сметка бр. 510-0000002275-74 при КИБ БАНКА АД Куманово, број на регистарска влошка 02025756?-8-03-000 и Трег.бр.15981/99 од 09.03.2000 година на Основниот суд Скопје I - Скопје.

За стечаен судија се именува Невена Стојановиќ, судија на овој суд и член на стечаен совет.

За стечаен управник се именува Синиша Атанасовски, ул. "Вараждинска" бр. 36, Куманово, тел. бр. 414-094.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот, да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во согласност со одредбите на Законот за стечај ("Службен весник на РМ" бр. 55/97 ЗС-став 3 на член 61 од ЗС), а за пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС).

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во "Службен весник на РМ", да ги пријават своите различни права:

а. на подвижни предмети и права на должникот,

б. на недвижностите на должникот кои не се запишани во јавните книги,

в. на недвижностите на должникот кои се запишани во јавните книги, ако тие различни права не се запишани во тие книги.

Во пријавата мора да се означат предметите на кои постои различно право, начинот и основот на засновање на тоа право, како и обезбеденото побарување.

Отворањето на стечајната постапка да се запише во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје, како и во јавните книги.

Стечајната постапка отворена на ден 09.07.2003 година на денот во кој ова решение и огласот за отворање на стечајна постапка е ставен на огласна табла на овој суд.

Испитното рочиште на Собирот на доверителите на кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите (член 62 од ЗС) се закажува на ден 12.09.2003 година во 12,00 часот, во соба бр. 73/2 на Основниот суд во Куманово.

Испитното рочиште од став 8 на ова решение на Собрание на доверители (став 2 на член 62 од ЗС) на кое врз основа на извештај на стечајниот управник ќе се одлучува за понатамошниот тек на стечајната постапка се закажува за истиот ден и на истото место каде што е закажано испитното рочиште на Собирот на доверителите во 13,00 часот.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат на стечајниот управник за стечајниот должник, без одлагање.

Од Основниот суд во Куманово. (19282)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст.бр.32/03 од 29.05.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот ТП "ИСО", и истата не се спроведува поради немање средства за стечајна маса и се заклучува стечајната постапка над наведениот должник согласно член 64, став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (19289)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст.бр.52/03 од 10.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и угостителство БАМБИ ДООЕЛ - Штип, ул. "Енгелсова" бр. 5-3/16 - Штип, со жиро сметка бр. 510-0000300183-11 кај Комерцијално инвестициона банка - Куманово, и истата се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (19290)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст.бр.76/03 од 04.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Бутик РОЈАЛ Т.П. Целал Идриз Идризи, ул. "Илинденска" ГТЦ, лок.43/П Тетово, со жиро сметка бр. 540-000000-1406-17 што се води при Тетовска Банка АД Тетово-Тетово, запишано при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Трег.бр.882/98 од 15.04.1998 година и со регистарска влошка бр. 02000707-6-1-000 од 15.04.1998 година, и истата не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (19291)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст.бр.78/03 од 04.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Промет на мало со обувки, предмети од кожа и облека МИЉАНО ТП Селмани Ејуп Јусуф с.Г.Речица - Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-85936 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје - Тетово, запишано при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Трег.бр.762/2000 од 28.02.2000 година и со регистарска влошка бр. 02025380-6-01-000 од 28.02.2000 година, и истата не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (19292)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст.бр.69/03 од 06.06.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Рената Костадин Игоска ТП ТОМАС КАФЕ Кафик Тетово, ул. "И.Р.Лола" бр. 271, Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-88030 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје - Тетово, запишано при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Трег.бр.2915/00 од 26.04.2000 година и со регистарска влошка бр. 02031652-6-09-000 од 26.04.2000 година, и истата не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (19293)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст.бр.63/03 од 06.06.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Аслан Заим Меммиши ТП АС-96 Таксис.Слатино Теарце - Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-79386 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје - Тетово, запишано при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Трег. бр. 7084/98 од 07.12.1998 година и со регистарска влошка бр. 02006178-6-06-000 од 07.12.1998 година, и истата не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (19294)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст.бр. 77/03 од 04.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Производно прометно претпријатие на големо и мало "ПАНТЕР" ДОО Тетово, с.Г.Речица, со жиро сметка бр. 41500-601-27562 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Тетово, запишано при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Трег.бр.1772/92 од 05.03.1992 година и со регистарска влошка бр. 1-6585-0-0-0 од 05.03.1992 година, и истата не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (19295)

Се отвора стечајна постапка над должникот Трговец поединец за угостителство "ПАКИ" Панова Дачо Светлана Велес, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 1, Велес, со жиро сметка бр. 41600-601-25440 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците со платниот промет на РМ и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Решението да се достави до Одделот за регистрација при Основниот суд Скопје I - Скопје, поради запишување во судскиот регистар како, и до Државниот завод за геодетски работи-Одделение за премер и катастар-Велес, заради запишување во јавните книги и до Основното јавно обвинителство во Велес.

Да се објави огласот на огласната табла на судот и во "Службен весник на Република Македонија".

Жалбата поднесена против ова решение не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд во Велес. (19312)

Се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало ДАЕС КОМЕРЦ ДОО увоз-извоз, ул. "Димитар Влахов" бр. 65, Велес, со жиро сметка бр. 41600-601-46946, истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Решението да се достави до Одделот за регистрација при Основниот суд Скопје I - Скопје, поради запишување во трговскиот регистар, како и до Државниот завод за геодетски работи-Одделение за премер и катастар-Велес, заради запишување во јавните книги.

Да се објави огласот на огласната табла на судот и во "Службен весник на Република Македонија".

Жалбата поднесена против ова решение не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд во Велес. (19313)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решени IV. Ст. бр. 363/03 од 14.07.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за транспорт и трговија ВАГО КОМЕРЦ увоз-извоз ДОО Скопје, со седиште на ул. "Иван Тургењев" бр. 2-б, со жиро сметка бр. 40100-601-290226 и регистарска влошка бр. 1-52398-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19353)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решени IV. Ст. бр. 327/03 од 11.07.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Интернет кафе ПИНКИ-Е ТП Хриб Горги Весна, со седиште на ул. "Коста Новаковиќ" бр. 22/2-6, со жиро сметка бр. 300000001035996 и регистарска влошка бр. 6-02001407-000-01 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19355)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 190/03 донесено на ден 30.06.2003 година, во претходната постапка на постапката за утврдување на причини за отворање на стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги ПРОЛЕТЕР-КОМЕРЦ Драгица Илиевска ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, се определуваат следните мерки за обезбедување:

За привремен стечаен управник се определува Маринко Саздовски од Скопје, со адреса на ул. "Елисие Поповски" бр. 15.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водење на претпријатието на должникот, да испита дали постојат причини за отворање на стечајната постапка и какви се изгледите за продолжување на должниковиот деловен потфат, како и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот Друштво за трговија и услуги ПРОЛЕТЕР-КОМЕРЦ Драгица Илиевска ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и негова деловна документација.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19373)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 380/03 од 16.06.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, промет и услуги ЕМА-ТУРС Емилија ДООЕЛ експорт-импорт, со седиште на бул. "Гаврил Лесновски" бр. 4 и сметка бр. 200-0000276109-45 при Стопанска банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02003185?-8-01-000 и истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19379)

Со решение на стечајниот совет на Основниот суд во Охрид, Ст. бр. 10/2003 од 20.06.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги Казимовски Цеват "Златно Зрно" ДОО од Охрид, со седиште на ул. "Абас Емин" бр. 8, регистрирано во Основниот суд во Битола, со решение Трег. бр. 1338/99 и со жиро сметка 530-0001002266-87 кај депонентот Охридска банка-Охрид. Стечајната постапка се заклучува и не се спроведува.

Од Основниот суд во Охрид. (19382)

Стечајната постапка над стечајниот должник ПЗС "Агро-Единство" од Ново Село, се заклучува.

Се разрешува од должност стечајниот управник Тодор Партенов од Струмица.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат погоре наведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од судскиот регистар.

Решението да се огласи во "Службен весник на РМ".
Од Основниот суд во Струмица. (19384)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 67/03 од 06.06.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "КЕТИ" Мамут ДООЕЛ експорт-импорт с. Цепчиште, с. Цепчиште, Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-36009 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки-Тетово, запишано при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Трег. бр. 11438882/98 од 01.04.1999 и регистарска влошка бр. 02011049-8-01-000.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (19385)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 354/03 од 07.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за услуги и трговија ИСКРА 95 Загорка ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Методија Митевски" бр. 12/1-1 и жиро сметка бр. 300000000896025 при Комерцијална банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02004324?-8-01-000, и истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19453)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 309/03 од 09.07.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги АМАТО Влатко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Август Цесарец" бр. 5/5-15, со жиро сметка бр. 2000000007102070 и регистарска влошка бр. 02018132?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19454)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 357/03 од 14.07.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за превоз, трговија, угостителство и туризам САТОН Мирјана ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште во с. Багинци, ул. "1" бр. 88-а, с. Студеничани, со жиро сметка бр. 300000000545079 и регистарска влошка бр. 02034858?-8-06-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19456)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 329/03 од 11.07.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги РЕД-БИХОР експорт-импорт ДОО Скопје, со седиште во с. Долно Коњаре, Скопје, со жиро сметка бр. 200 000017624892 и регистарска влошка бр. 1-44748-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19488)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 68/03 од 9.07.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговец поединец "МИТРЕВ" Илија Ристо Митрев-ТП бутик, од Кавадарци, ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бб, со жиро сметка бр. 2000000259077 во Стопанска банка АД Скопје-Филијала Кавадарци, регистрирано со решение Трег. бр. 1417/97 од 3.09.1997 година, на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (19476)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 103/2003, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за производство, услуги и трговија "Крал" Котеска Роза увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште во Прилеп, на ул. "Победа" бр. 60, запишан во регистарска влошка бр. 01009695?-8-03-000, со решение Трег. бр. 3531/99 на Основниот суд во Битола, со основна дејност друга трговија на мало во продавници со мешовита стока, со жиро сметка бр. 300020000094610 при Комерцијална банка АД Скопје-Филијала Прилеп.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот и идна неизбежна неликвидност.

Евентуалните нови обврски на должникот ги презема основачот.

Од Основниот суд во Прилеп. (19491)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 62/03 од 12.06.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот "Лаци Компани" и истата не се спроведува поради немање средства за стечајна маса, и се заклучува стечајната постапка над наведениот должник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (19493)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 415/03 од 03.07.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот ТП Томислав Горе Чивлачки, такси превозник "ТОМЧИ" - Скопје, со седиште на ул. "Бледски договор" бр. 3/1-4, со сметка бр. 40120-601-422216 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет-Скопје и регистарска влошка бр. 1-68579-0-0-0 и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистарот, кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19494)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 57/2002 од 04.07.2003 година, отвори стечајната постапка над стечајниот должник "Агрокооп" АД Друштво за производство и преработка извоз-увоз од Кичево, но истата не ја спроведе.

Со истото решение се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник согласно член 64 став 1 и став 4 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (19497)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 46/2003 од 16.06.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговец поединец за угостителство Емин Демир Мамудоски "ЕМИНА" ул. "М. Тито" бр. 2 од Кичево, и истата не се спроведува поради немање на средства за стечајна маса, и се заклучува стечајната постапка над наведениот должник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (19498)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 374/03 од 14.07.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ДАРЕЛ Даница ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 19, зг. 5, со жиро сметка 40100-601-375662 и регистарска влошка 02021617?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19580)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 426/03 од 07.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија МАЦИМЕ Драган ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Киро Гавриловски" бр. 7 и жиро сметка број 200-0000178381-95 при Стопанска банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02016835?-8-03-000, и истата не се спроведува, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19594)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 740/96 од 30.05.2003 година, се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Производно, деловно претпријатие "ВЕЛИНГ-ИНЖИЊЕРИНГ" експорт-импорт од Скопје, со седиште на ул. "Миле Поп Јорданов" бр. 26 и жиро сметка број 40120-601-47805.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Извод од решението да се објави во “Службен весник на РМ” и на огласната табла во судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19598)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Ст.бр.265/03 од 24.04.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, посредништво и др. услуги ТИМОВ ДООЕЛ експорт-импорт - Скопје, со седиште на ул. “12-та Македонска бригада” бр. 32-б, со сметка број 30000000554294 кај Комерцијална банка АД - Скопје и регистарска влошка бр. 02039508?-8-01-000, и истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во “Службен весник на РМ”.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19599)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV.Ст.бр.377/03 од 14.07.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско, услужно, занаетчиско и производно претпријатие ДВЕ ВЕ-ЗИЛКИ на големо и мало, увоз-извоз ДОО Скопје, со седиште на бул. “АСНОМ” бр. 56/2-29, со жиро сметка 40100-601-331468 и регистарска влошка 1-54186-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19600)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV.Ст.бр.229/03, се отвора стечајна постапка над должникот “ГРАФОПРИНТ-89” ДОО експорт-импорт производно, трговско, услужно претпријатие на големо и мало - Скопје, со седиште на ул. “Фредерик Шопен” бр. 1/8, со жиро сметка 40100-601-331057 и регистарска влошка 1-39424-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19616)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 63/2003 од 8.07.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот Такси превоз ЕКСП-РЕС Имрли Неази Балиу ТП од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворена стечајна постапка над должникот се заклучува.

По правосилноста на ова решение, должникот да се брише од трговскиот регистар при регистарското одделение на Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд во Гостивар. (19629)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 76/2003 од 8.07.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало, производство и услуги „ЗОКИ КОМЕРЦ“ Мирко експорт-импорт ДООЕЛ Гостивар, и истата не се спроведува поради немање на имот, па отворена стечајна постапка над должникот се заклучува.

По правосилноста на ова решение, должникот да се брише од трговскиот регистар при регистарското одделение на Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд во Гостивар. (19630)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 68/2003 од 11.07.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија, транспорт и туризам „БЕСИЈАНА-АГ“ ДОО експорт-импорт од с. Чајле-Гостиварско, и истата не се спроведува поради немање на имот, па отворена стечајна постапка над должникот се заклучува.

По правосилноста на ова решение, должникот да се брише од трговскиот регистар при регистарското одделение на Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд во Гостивар. (19631)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 82/2003 од 11.07.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги АЦИКАС-АС Адо експорт-импорт ДООЕЛ Гостивар, и истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

По правосилноста на ова решение, должникот да се брише од трговскиот регистар при регистарското одделение на Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд во Гостивар. (19632)

Основниот суд во Штип постапувајќи во стечајната постапка на должникот МК „Астибо“ АД во стечај-Штип, ги известува доверителите на должникот дека на 4.09.2003 година во 9,30 часот во просториите на Основниот суд во Штип ќе се одржи собрание на доверители по повод усвојување завршен извештај на должникот МК „Астибо“ АД во стечај – Штип.

Од Основниот суд во Штип. (19634)

Основниот суд во Штип постапувајќи во стечајната постапка на должникот ДОО „Полјоделство Ерцелија“ во стечај с. Ерцелија, ги известува доверителите на должникот дека на 05.09.2003 година во 10,30 часот во просториите на Основниот суд во Штип ќе се одржи собрание на доверители по повод усвојување завршен извештај на должникот ДОО „Полјоделство Ерцелија“ во стечај - с. Ерцелија.

Од Основниот суд во Штип. (19636)

Основниот суд во Штип постапувајќи во стечајната постапка на должникот ДПТУ „Полјоделство“ во стечај, с. Таринци, ги известува доверителите на должникот дека на 09.09.2003 година во 9,30 часот во просториите на Основниот суд во Штип ќе се одржи извештајно рочиште на должникот ДПТУ „Полјоделство“ - с. Таринци.

Од Основниот суд во Штип. (19637)

Основниот суд во Штип постапувајќи во стечајната постапка на должникот ДОО „Млин“ во стечај-Штип, ги известува доверителите на должникот дека на 09.09.2003 година во 10 часот во просториите на Основниот суд во Штип ќе се одржи извештајно рочиште на должникот ДОО „Млин“ во стечај – Штип.

Од Основниот суд во Штип. (19638)

Основниот суд во Штип постапувајќи во стечајната постапка на должникот ДОО „Краварска фарма“ во стечај-с. Таринци, ги известува доверителите на долж-

никот дека на 09.09.2003 година во 10,30 часот во историите на Основниот суд во Штип ќе се одржи извештајно рочиште на должникот ДОО „Краварска фарма“ во стечај - с. Таринци.

Од Основниот суд во Штип. (19639)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 70/03 од 04.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ЦУФО КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. „Ј.Златановски“ бр. 50, со жиро сметка бр. 200000723237327, што се води при Стопанска банка АД Скопје, запишан при Основниот суд Скопје I – Скопје, под Трег. бр. 4359/2001 од 05.12.2001, и со регистарска влошка бр. 02043565-8-01-000.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува поради немање на имот согласно член 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (19641)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 15/03 од 28.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ТП Авто такси ЕВРОПА Хазби Мухарем Зенели од Тетово, со жиро сметка бр. 200000052999198, што се води при Агенцијата за работа со блокирани жиро сметки – Скопје П.Е. Тетово, запишан при Основниот суд Скопје I – Скопје, под Трег. бр. 1948/97, со регистарска влошка бр. 6-02000439-000-06 од 26.09.1997 година.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува поради немање на имот согласно член 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (19643)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 66/2003 од 15.07.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија, транспорт, угостителство и услуги “ЦЕЦА ДУЛОК” увоз-извоз од Гостивар, и истата не се спроведува поради немање на имот. Отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар при регистарското одделение на Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд во Гостивар. (19715)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 23/03 од 20.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги “МАЛКОЛМ ИНВЕСТ” ДОО експорт-импорт Кавадарци, со седиште на ул. “Шишка” бб во Кавадарци, со жиро сметка бр. 41620-601-65945 во Агенцијата за работа со блокирани сметки-Подрачна единица Кавадарци, регистрирано со решение Стр. бр. 172/99 од 23.03.1999 година, на Основниот суд Скопје I – Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (19716)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 55/03 од 30.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот друштво за трговија, ус-

луги и производство “БЕЛА-И” ДООЕЛ Неготино, со седиште на ул. “Маршал Тито” бр. 258 во Неготино, со жиро сметка бр. 200000091405614 во Стопанска банка АД Скопје-Филијала Неготино, регистрирано со решение Трег. бр. 3869/2001 од 27.11.1999 година, на Основниот суд Скопје I – Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (19717)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 119/02 од 16.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство и промет “Еурогранд” Грнев Тони ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. “М. Ацев” бр. 1 во Кавадарци, со жиро-сметка бр. 200000006822972 во Стопанска банка АД Скопје-Филијала Кавадарци, регистрирано со решение Трег. бр. 1113/99 од 29.10.1999 година, на Основниот суд Скопје I – Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (19718)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 150/03 од 10.07.2003 година, над стечајниот должник Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало “Ареа 51” ДООЕЛ увоз-извоз Ресен, со седиште во Ресен на ул. “Коле Неделковски” бр. 9, запишано во регистарска влошка бр. 01012309 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 40310-601-107544 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје-ПЕ Ресен, со дејност со шифра 52.11, отвори стечајна постапка. Стечајната постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (19719)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 117/2003 од 08.07.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија, угостителство и услуги на Ратка Петреска “Деловна тајна” ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, со седиште на ул. “Наум Наумоски” бр. 2/18 во Прилеп, запишан во регистарската влошка бр. 01010373?-8-03-000, со решение Трег. бр. 4211/99 на Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија на мало во продавници претежно со храна, пијалоци, тутун и друго, со жиро сметка бр. 3000200000969-38 во Комерцијална банка АД Скопје-Филијала Прилеп.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува, но се заклучува поради неликвидност и презадолженост на должникот, а имотот што го поседува не е доволен ни за намирување на трошоците на постапката.

Од Основниот суд во Прилеп. (19727)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 355/03 од 14.07.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, производство, инженеринг и услуги АЛП ИНЖЕНЕ-РИНГ Лазар ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. “Бојмија” бр. 11/1-37, со жиро сметка бр. 210-0524726801-79 и регистарска влошка бр. 02005585?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (19640)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 366/03 од 14.07.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало ЧИ-ВАС извоз-увоз ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Ресенска" бр. 2/1-1, со жиро сметка бр. 40100-601-231453 и регистарска влошка бр. 02004877?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19642)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 457/02 од 30.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Производно, услужно, трговско претпријатие "ИНТЕРМАРКЕТИНГ" ДОО експорт-импорт- Скопје, со седиште на ул. "Илинденска" бр. 138, со жиро сметка бр. 40120-601-240977 кај РМ Агенција со блокирани сметки на учесниците во платниот промет-Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19647)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 411/03 од 17.07.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за производство, промет и трговија на големо и мало ДАНИ КОМЕРЦ Јосиф ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Радишанска" бр. 88, жиро сметка бр. 300000000628887 при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02006982?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19698)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 350/03 од 07.07.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие за производство и внатрешен и надворешен промет на стоки и услуги на големо и мало СТЕ-ЛА РОСА ДОО Скопје, со седиште на ул. "Богомилски поход" бр. 17, жиро сметка бр. 40100-601-307082 при Агенцијата за работа со блокирани сметки и регистарска влошка бр. 1-55113-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19711)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 35/03 од 17.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за градежништво, инженеринг и консалтинг во геолошко-хидрогеолошко истражни развојни работи ХИДРОТЕХНИКА ДООЕЛ Штип, ул. "Васил Доганциски" бр. 66, Штип, со жиро сметка бр. 510-00003029854 кај Комерцијална инвестициона банка - Куманово, Експозитура во Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за градежништво, инженеринг и консалтинг во геолошко-хидрогеолошко истражни развојни работи ХИДРОТЕХНИКА ДООЕЛ Штип се заклучува, затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот Друштво за градежништво, инженеринг и консалтинг во гео-

лошко-хидрогеолошко истражни развојни работи ХИДРОТЕХНИКА ДООЕЛ Штип да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (19931)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 359/03, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, услуги и производство ФИЈА Петар ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Бојмија" бр. 1/17, со жиро сметка 300000000523642 и регистарска влошка 02017862?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19781)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 323/03 од 07.07.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало, извоз-увоз АВТОПРОМЕТ ц.о. Скопје, со седиште на булевар "Србија" бб, со жиро сметка 40100-601-40206 и регистарска влошка 1-5023-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19783)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 207/03 од 09.04.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, промет, услуги, посредување и застапување "ЗАНА" извоз-увоз Сефедин ДООЕЛ - Скопје, со седиште во с. Долно Свиларе, Кондово, со сметка број 300000000837437 кај Комерцијална банка АД - Скопје, со регистарска влошка број 02030035?-8-03-000, и истата не се спроведува, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19800)

Основниот суд во Штип, со решение Ст. бр. 10/02 од 9.07.2003 година, констатира одлука за ликвидација на должникот АД "Злетовка-Жиганци" во стечај-Штип, донесена на седницата на собрание на доверители. Стечајниот управник е задолжен да го претвори имотот, предметите и други имотни права во пари што претставуваат стечајна маса. Продажбата на имотот да се одвива по упатство на одборот на доверители.

Од Основниот суд во Штип. (19628)

Врз основа на член 41 став 1 точка 2 од Законот за стечај, а на предлог на Одборот на доверители на АД "АТОМ-АТС" во стечај, стечајниот судија во постапката отворена над должникот АД "АТОМ-АТС" во стечај свикнува Собрание на доверители на АД "АТОМ-АТС" во стечај Кочани, која ќе се одржи на ден 04.08.2003 година, во сала бр. 1 во Основниот суд во Кочани во 10.00 часот, со следниот дневен ред:

1. Разгледување на извештајот од стечајниот управник за досегашниот тек на стечајната постапка и состојбата на стечајната маса.

2. Донесување одлука за натамошниот тек на стечајната постапка.

Право на учество на Собранието имаат сите доверители со право на одвоено намирување, сите стечајни доверители, стечајниот управник и должникот.

Од Основниот суд во Кочани. (20243)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр.101/2003 од 08.07.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало Лефтер Бачаноски "Придент" увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ, со седиште на ул. "Димо Нареднико" бр. А2/38 во Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 01003253?-8-03-000, со решение Трег.бр.2339/98 на Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија на мало со книги, весници и прибор за пишување, со жиро-сметка бр. 3000200000755-98 во Комерцијална банка АД Скопје - филијала Прилеп.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува, но се заклучува поради неликвидност и презадолженост на должникот и непостоење на имот со кој би се спроведувала стечајната постапка.

Од Основниот суд во Прилеп. (19881)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст.бр.11/03 од 09.07.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за угостителство, производство, трговија и услуги "ДЕКА-КО-МЕРЦ" Борис Ефремов ДООЕЛ - Демир Капија, со седиште на ул. "Кирил и Методиј" бр. 1, со жиро сметка бр. 200000005168637 во Стопанска банка АД Скопје, филијала Неготино, регистрирано со решение Трег. бр. 15628/99 од 03.07.2000 година на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (19882)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 64/03 од 06.06.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Производно-трговско и услужно претпријатие "ФАТИ-ИМПЕКС" ДОО экспорт-импорт Тетово, ул. "176" бр. 457, со жиро сметка бр. 41500-601-44679 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Тетово, запишано при Окружниот стопански суд Скопје, под Срег.бр.8089/94 од 30.06.1994 година и со регистарска влошка бр. 1-51437-0-0-0 од 30.06.1994 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот, согласно член 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (19884)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV.Ст.бр.314/03 од 16.07.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, проектирање и трговија ОГТОМ ДОО экспорт-импорт Скопје, со седиште на бул. "Јане Сандански" ЦМЗ, Б-1, локал 10, Скопје, со жиро сметка 40100-601-339627 и регистарска влошка 1-61315-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19886)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 456/02 донесено на ден 18.06.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие МАСИВ экспорт-импорт ДОО Скопје, со седиште на бул. "Иво Лола Рибар" бр. 59/1-6, Скопје, со жиро сметка 40120-601-81024 при Агенцијата за блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија.

За стечаен судија се определува Зорица Илиовска, судија на овој суд и член на стечајниот совет.

За стечаен управник се определува Јагода Вељковска од Скопје, со адреса на ул. "Маршал Тито" бр. 22-3/17, Скопје.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на Собир на доверители - за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на Собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) на 15.09.2003 година, во 10,00 часот, во соба бр. 72, во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19916)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II.Ст.бр.464/02 донесено на ден 18.06.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и превоз МАКИ ДОО Скопје, со седиште на бул. "ЈНА" бр. 18, Скопје, со жиро сметка 40100-601-27307 при Агенцијата за блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија.

За стечаен судија се определува Зорица Илиовска, судија на овој суд и член на стечајниот совет.

За стечаен управник се определува Јагода Вељковска од Скопје, со адреса на ул. "Маршал Тито" бр. 22-3/17, Скопје.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на Собир на доверители - за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на Собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) на 15.09.2003 година, во 9,45 часот, во соба бр. 72 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19918)

Основниот суд во Битола, го усвојува предлогот поднесен од АД Холдинг претпријатие "Фринко ДОО индустриски ладилни постројки со леарница" - Битола, ПО за отворање на стечајна постапка.

Се отвора стечајна постапка над должникот АД Холдинг претпријатие "Фринко ДОО индустриски ла-

дилни постројки со леарница“ - Битола ПО, со жиро сметка 40300-601-12872 при Агенцијата за работа со блокирани сметки, ПЕ Битола, регистрирано во Основниот суд во Битола, во регистарска влошка бр. 1-2587.

За стечаен судија се определува Петре Србиновски, судија на Основниот суд во Битола.

За стечаен управник се определува дипломиран економист Добре Тренчевски, овластен стечаен управник од Битола, ул. “Караорман“ бр. 104-а.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од објавувањето на решението во “Службен весник на РМ“, да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник на адреса на должникот.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена од објавувањето на решението во “Службен весник на РМ“, да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник. Во пријавата мора да се означи предметот на кој постои различно право, начинот и основата на засновање на правото, како и обезбеденото побарување.

Доверителот кој без оправдани причини намерно ќе пропушти да поднесе или ќе го одолговлекува поднесувањето на пријавата одговара за штетата која поради тоа би можела да настане.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник за стечајниот должник.

Се закажува испитно и извештајно рочиште за ден 19.09.2003 година во 13,00 часот, судница 27 во Основниот суд во Битола.

Решението да се достави до одделението за регистрација на овој суд, поради запишување во трговскиот регистар, до катастарот поради запишување во јавните книги, АД Холдинг претпријатие “Фринко ДОО индустриски ладилни постројки со леарница“ - Битола ПО.

Да се објави оглас на огласната табла на судот и во “Службен весник на РМ“. Огласот на огласната табла на судот е истакнат на ден 18.07.2003 година во 10,00 часот.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд во Битола. (20037)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст.бр.12/2003 од 07.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за земјоделско и сточарско производство, трговија и услуги “МЛЕЧНА МЕЛ“ ДОО увоз-извоз Пехчево, со жиро сметка број 40410-601-000-0048519 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје.

За стечаен судија се одредува Васил Арсенов, судија во овој суд и член на стечајниот совет.

За стечаен управник се определува лицето Киро Гаврил Бубевски, дипломиран економист од Берово, со стан на ул. “Даме Груев“ бр. 23, тел.бр.033-417-253.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на Р.Македонија“ да ги пријават своите побарувања на стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижни предмети и права на должникот, како и различните права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) и различните права на недвижностите што се запишани во јавните книги (катастарот), во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот во “Службен весник на Р.Македонија“, да ги пријават кај стечајниот управник, а во пријавата да означат на кои предмети постои различно право, начинот и основата на засновањето на тоа право, како и обезбеденото побарување.

Се повикуваат должниковите должници, своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува Собир на доверители (испитно рочиште), за испитување и утврдување на пријавените побарувања на ден 02.09.2003 година со почеток во 11 часот, во сала број 1 на овој суд.

Се закажува Собрание на доверителите на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) на ден 09.09.2003 година во 11 часот, во судница број 1 на овој суд.

Од Основниот суд во Кочани. (20038)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 428/03 од 07.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ЕКСИМ-ИМ-ПЕКС експорт-импорт Абдула ДООЕЛ Скопје, со седиште во ДТЦ Мавровка Ц 3 спрат бр. 14 и жиро сметка број 200-0000174481-58 при Стопанска банка АД Скопје, со регистарска влошка број 02016390?-8-03-000, и истата не се спроведува па, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I- Скопје. (19937)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 157/03 од 10.07.2003 година, над Приватната здравствена организација аптека ФАРМАКОН Битола ПО, запишан во рег. влошка бр. 1-14365 на Окружен Стопански суд Битола, со жиро сметка бр. 500-0000002339-91 при Стопанска банка АД Битола, со дејност аптеки, стечајната постапка према должникот се отвора, истата не се спроведува но се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (19938)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 169/03 од 15.07.2003 година, над Друштвото за трговија, производство и услуги ЗОРОО увоз-извоз Битола ДООЕЛ, запишан во рег. влошка бр. 01012928?-8-01-000 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 290-20000-00887-96 при Тетекс Кредитна банка АД Скопје филијала Битола, со дејност друга трговија на мало во продавница со мешовита стока, стечајната постапка према должникот се отвора не се спроведува но се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (19939)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 159/03 од 14.07.2003 година, над Трговецот поединец за трговија на мало Митра Мијалче Котевска ВЕСНА Битола Т.П., запишан во рег. влошка бр. 01009139?-6-01-000 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 500-0000002855-95 при Стопанска банка АД Битола, со дејност трговија на мало во продавници претежно со храна и пијалаци и тутун, стечајната постапка према должникот се отвора, не се спроведува но се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (19940)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 165/03 од 11.07.2003 година, над Приватното претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало СОКРАТ увоз-извоз Битола ПО, запишан во рег. влошка бр. 1- 5215 на Окружен Стопански суд во Битола, со жиро сметка бр. 40300-601-23836 при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје ПЕ Битола, со дејност трговија на мало во продавници претежно со храна и пијалаци и тутун, стечајната постапка према должникот се отвора, не се спроведува но се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (19941)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 167/03 од 14.07.2003 година, над Претпријатието за трговија на големо и мало увоз-извоз "ЦЕФ" Битола ПО, запишан во рег. влошка бр. 1- 12014 на Окружен Стопански суд во Битола, со жиро сметка бр. 40300-601-75852 при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје ПЕ Битола, со дејност трговија на мало во продавници претежно со храна и пијалаци и тутун, стечајната постапка према должникот се отвора, не се спроведува но се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (19942)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 115/2003 година, отвори стечајна постапка спрема должникот Производно трговска задруга "Релушко" Прилеп П.О. Прилеп, со седиште во Прилеп, на ул. "Александар Македонски" бр. 24/16, запишан во регистарска влошка бр. 2-450, со решение Срег. бр. 1045/97 на Основниот суд во Битола, со основна дејност друга трговија со мешовити стоки, со жиро- сметка бр. 300020000057556 при Комерцијална банка АД Скопје филијала Прилеп, поради идна неизбежна неликвидност.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Евентуални нови обврски на должникот ги презема основачот.

Од Основниот суд во Прилеп. (19944)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 127/2003 од 15.07.2003 година, отвори стечајна постапка спрема должникот Друштво за производство и трговија на големо и мало "Трапез" - Валентин ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. "Едвард Кардел" бр. 9 во Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 010012-27?-8-03-000, со решение Трег. бр. 400/98 на Основниот суд во Битола, со основна дејност друга трговија на мало во продавници со мешовита стока, со жиро-сметка бр. 300020000134768 во Комерцијална банка АД Скопје-филијала Прилеп, заради неликвидност и престојна неизбежна неликвидност.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради тоа што имотот на должникот не е доволен ни за намирување на трошоците на постапката.

Законскиот застапник на должникот ги презема евентуално дополнително предјавените побарувања од доверители.

Од Основниот суд во Прилеп. (19945)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 62/03 од 09.07.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Производно услужно трговско претпријатие "ГОЛД-КОМПАНИ" увоз-извоз ЦО Кавадарци, со седиште на ул. "Карпош" бр. 36, со жиро-сметка бр. 41620-601-48267, во Агенцијата за работа со блокирани сметки, регистрирано со решение Срег. бр. 1219/03 од 25.02.1993 година на Окружниот Стопански суд Скопје, и истата не се спроведува се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I- Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (19946)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 37/03 од 17.07.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Јавно трговско друштво за производство, трговија и услуги ИНАКОМ јтд, увоз-извоз Штип ул. "Ванчо Прке" бб Штип, со жиро сметка

41400-601-50552 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки, Одделение-Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот Јавно трговско друштво за производство, трговија и услуги ИНАКОМ јтд, увоз-извоз Штип се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот Јавно трговско друштво за производство, трговија и услуги ИНАКОМ јтд, увоз-извоз Штип да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (19947)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 64/2003 од 11.07.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за туризам и угостителство, производство, трговија, градежништво, транспорт и услуги ЕМРЕ-МЕТИН експорт-импорт од Гостивар, и истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар при регистарското одделение на Основниот суд Скопје I- Скопје.

Од Основниот суд во Гостивар. (20040)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 49/2003 од 11.07.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот Трговец поединец за производство и промет на слатки - слаткарница "БИБИ" ТП Цемаледин Феузи Елези од с. Дебреше - Гостиварско и истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот при регистарското одделение на Основниот суд Скопје I- Скопје.

Од Основниот суд во Гостивар. (20044)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 83/2003 од 17.07.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија, градежништво, транспорт, туризам и услуги „ПОЛИ-ПАК“ ДОО експорт-импорт од с. Врапчиште- Гостиварско и истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот при регистарското одделение на Основниот суд Скопје I- Скопје.

Од Основниот суд во Гостивар. (20046)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 48/2003 од 11.07.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија, транспорт, градежништво, туризам и услуги "Ф-АГА" ДОО експорт-импорт од с. Врапчиште-Гостиварско и истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар на регистарското одделение на Основниот суд Скопје I- Скопје.

Од Основниот суд во Гостивар. (20048)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 41/03 од 17.04.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за производство, угостителство и трговија на големо и мало Ристеска Спасеија Бети-Р,

увоз-извоз ДОО Кичево и истата не се спроведува поради немање на средства за стечајна маса и се заклучува стечајната постапка над наведениот должник, согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (20051)

Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека со решение П Ст. бр. 440/03 од 07.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРОСАЛОН Љупче ДОО-ЕЛ Скопје, со седиште на бул. "Партизански одреди" бр. 3 и жиро сметка бр. 320000000199-88 при Силекс банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02027473?-8-03-000, истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (19929)

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Законот за стечај, со решение Ст. бр.50/03 од 15.05.2003 година према ТП "Фаб-Стар" од с. Лабуништа, отвори стечајна постапка и ја заклучи.

Од Основниот суд во Струга. (19720)

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Законот за стечај, со решение Ст. бр. 4/03 од 26.02.2003 година према ТП "Кристал" од с. Лабуништа, отвори стечајна постапка и ја заклучи.

Од Основниот суд во Струга. (19721)

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Законот за стечај, со решение Ст. бр. 52/03 од 15.05.2003 година према ТД "Изби-пром" од с. Велешта, отвори стечајна постапка и ја заклучи.

Од Основниот суд во Струга. (19722)

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Законот за стечај, со решение Ст. бр. 63/03 од 27.05.2003 година према ТП "Беко" од с. Окиси, отвори стечајна постапка и ја заклучи.

Од Основниот суд во Струга. (19723)

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Законот за стечај, со решение Ст. бр. 55/03 од 15.05.2003 година према ТП "Анила-Комерц" Сефедини Сафет Петрит од с. Калишта, отвори стечајната постапка и ја заклучи.

Од Основниот суд во Струга. (19724)

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Законот за стечај, со решение Ст. бр. 64/03 од 27.05.2003 година према ТД "Ате-проект" од Струга, отвори стечајна постапка и ја заклучи.

Од Основниот суд во Струга. (19725)

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Законот за стечај, отвори стечајна постапка и ја заклучи према следните правни лица: Со решение Ст. бр. 74/03 од 13.06.2003 година према ТП "Феродо" ДООЕЛ од с. Франгово, со решение Ст. бр. 53/03 од 15.05.2003 година према ТПУ "Адекс" од Струга, со решение Ст. бр. 47/03 од 15.05.2003 година према "Инбак Комерц" Евзи и Имер ДОО од с. Велешта, со решение Ст. бр. 58/03 од 23.05.2003 година према ПГУ "Зомал" од с. Вевчани, со решение Ст. бр. 75/03 од 13.06.2003 година према ТП "Аднан-ком" од Струга.

Од Основниот суд во Струга. (19726)

ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидаторот Сашо Поповски од Скопје, ул. "Јого Михајловски" бр. 9/2, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег.бр.5139/02, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ПОЛЕ-КОМПАНИ Сашо Поповски ДООЕЛ - Скопје, со број на жиро сметка 300000000120510 отворена при ЗПП Филијала - Комерцијална банка, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (19380)

Ликвидаторот Оливер Чолаков од Струмица, ул. "24 Октомври" бр. 6, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд во Штип со решение П.Трег.бр. 426/03 од 11.06.2003 година, објавува дека Трговското друштво за трговија Градеж ДОО увоз-извоз Струмица, ул. "Гоце Делчев" бб, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (19386)

Ликвидаторот Попова Ленче од Скопје, ул. "Атинска" бр. 2, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. П.Трег.бр. 5916/02, објавува дека Друштвото за маркетинг, комуникации и услуги ФОКУС КОМЈУНИКЕЈШНС БАЛКАНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 18 А 1/4 и со број на жиро сметка 250000000017086 отворена при Инвест банка, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (19404)

Ликвидаторот Славица Манасиевска од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр.1351/03, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ВЕ-ВЕ ДОО извоз-увоз Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 100/2 и со број на жиро сметка 200000790390233 отворена при Стопанска банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (19419)

Ликвидаторот Мирослав Патрноткиќ од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 77/3-34, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 1043/2003, објавува дека Трговското друштво за внатрешна и надворешна трговија ИНТЕКС ТРАДЕ Мирослав ДОО, ул. "Даме Груев" бр. 14, со број на жиро сметка 200000022559185, отворена при Стопанска банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена, по об-

јавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (19184)

Ликвидаторот Герард Печка од Австрија, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 1922/2003, објавува дека Друштвото за трговија и консалтинг ГЕМА Марјета и др. ДОО экспорт-импорт Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена, по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (19148)

Ликвидаторот Јанка Димитрова од Радовиш, ул. “Вардарска“ бр. 115, запишана во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 361/02, објавува дека Друштвото за превоз и трговија ТД ТРАНС ДООЕЛ с. Калугерица-Радовиш и жиро сметка бр. 200000035994946, депонент на Стопанска банка Радовиш, е во ликвидација.

Се повикуваат трет пат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена, по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (16163)

Ликвидаторот Ристо Гаврилов од Скопје, ул. “Велко Влаховик“ бр. 20, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 443/02 од 16.09.2002 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги Хекс ЈТД Ристо Гаврилов и др. увоз-извоз Скопје, со број на жиро сметка 300000000450504 отворена при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена, по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (19210)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л. бр. 107/02 од 03.06.2003 година, е завршена ликвидација над Претпријатието за трговија на големо и мало ФАРМАКОН ДОО экспорт-импорт Скопје, со седиште на бул. “Јане Сандански“ бр. 110, влез II, стан 16, со жиро сметка бр. 40100-601-250800, запишан во судскиот регистар со регистарска вложка бр. 1-44632-0-0-0 и истото се брише од судскиот регистар на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19299)

Ликвидациониот управител од Скопје, Дејан Трајковски, ул. “с. Марино“, Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение I.П.Трег. бр. 1168/03, објавува дека Друштвото за трговија на големо и мало, производство и услуги ФУ-ГА ДОО экспорт-импорт Скопје, со седиште на ул. “Сава Ковачевик“ бр. 23, Скопје, со жиро-сметка 3000-00001306238 при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“ до

ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три (3) месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (19439)

Ликвидаторот Цеков Ацо од Струмица, на ул. “Ристо Курчиев“ бр. 14/20, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П.Трег. 442/03 од 26.05.2003 година, објавува дека Друштвото за угостителство, производство и трговија Манче ДОО-ЕЛ увоз-извоз Ново Село, ул. “Јане Сандански“ бр. 31, е во ликвидација-втора објава.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена по последната објава.

Од ликвидаторот. (19492)

Ликвидаторот Цеков Ацо од Струмица, на ул “Ристо Курчиев“ бр. 14/20, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П.Трег. 454/03 од 26.05.2003 година, објавува дека Друштвото за трговија, услуги и производство СОНИКОМ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, ул. “Крушевска Република“ бр. 52, со жиро сметка 200000021820142 Стопанска банка Струмица, е во ликвидација-втора објава.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена по последната објава.

Од ликвидаторот. (19495)

Ликвидаторот Славчо Јангеловски од Скопје, ул. “Шидска“ бр. 24/3-7, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решени П. Трег. бр. 58/2003 од 22.01.2003 година, објавува дека Друштвото за производство, промет, поседување и услуги МАЛЕШ Славчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. “Шидска“ бр. 24/3-7 и со број на жиро сметка 300000000413547, отворена при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена, по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (19608)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег.бр.1727/03 од 10.06.2003 година, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Трговското друштво за финансиски и инвестициони услуги ЈНС ИНВЕСТИЦИОНИ УСЛУГИ Никола и други ДОО Скопје, ул. “Стив Наумов“ бр. 22, локал бр. 2, Скопје.

За ликвидатор на друштвото се запишува Дара Настева.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19651)

Ликвидаторот Стојановска Лилјана од Скопје, објавува дека Друштвото за интелектуални услуги и посредување ЕЛПИС - 2 Лилјана ДООЕЛ Скопје и со број на жиро-сметка 280000000047984 отворена при Алфа банка, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (19699)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение Л.Л.бр.65/98 од 09.06.1998 година, е заклучена ликвидационата постапка над должникот ТУП "Мери-ма Комерц" ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Чедо Филиповик" бр. 2/2-5, со жиро-сметка 40120-601-319711.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19782)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение П.Л.бр.368/2001 донесено од овој суд на 17.07.2003 година, е завршена ликвидацијата над Трговското претпријатие во мешовита сопственост "ТУЛ" ДОО Скопје, со седиште на ул. "Кочанска" бр. 3 и жиро сметка 40100-601-373080, и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19786)

Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скопје, со стан на ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44, со тел. 171-599, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр.4543/02, објавува дека Друштвото ЈУ-МАК Горан ДООЕЛ, со број на жиро сметка 300-927841 отворена при Комерцијална банка, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (19793)

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр.84/03 од 17.07.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Претпријатието за производство, промет и услуги КИ-КИ увоз-извоз П.О. - Штип, ул. "Мирче Ацев" бр. 51 - Штип, со жиро сметка бр. 41400-601-30094 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје, подрачна единица - Штип, но истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (19948)

Ликвидаторот Настева Дара од Скопје, запишана во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 1727/03 од 10.06.2003 година, објавува дека Трговското друштво за финансиски и инвестициони услуги ЈНС ИНВЕСТИЦИОНИ УСЛУГИ Никола и други ДОО Скопје, ул. "Стив Наумов" бр. 22, локал бр. 2, со сметка бр. 330000026000162 при Интернационална Приватна Банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (19949)

Ликвидаторот Глигор Ивановски од Штип, ул. "Ванчо Прке" бр. 48/8, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 577/03 од 30.06.2003 година, објавува дека Друштвото за производство и трговија Винал-Имако ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. "Михајло Апостолски" бр. 34/5 и жиро сметка бр. 200-000034326666 отворена при Стопанска банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена по последната објава.

Од ликвидаторот. (20054)

Ликвидаторот Глигор Ивановски од Штип, ул. "Ванчо Прке" бр. 48/8, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 578/03 од 30.06.2003 година, објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги Светлост Сашо Мицевски и др. јтд увоз-извоз Македонска Каменица, ул. "Рударска" бр. 2/6 и жиро сметка бр. 200-000009220038 отворена при Стопанска банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена по последната објава.

Од ликвидаторот. (20056)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава недвижен имот -нива, 6-та класа со вкупна површина од 689 м² што се наоѓа на КП 2286/3, м.в. "Делба", евидентирана во Поседовен лист бр. 634 за КО Љубанци, сопственост на Вера Ивановска од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија, доколку се заинтересирани да ја купат гореописаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска од Скопје, на ул. "Иван Козаров" бр. 24 лок. 23 (ДТЦ "Стара Рампа"). (19199)

Се продава недвижен имот - 3.000 м² од нива, 5-та класа со вкупна површина од 6.426 м² што се наоѓа на КП 1492, м.в. "Штитиње" евидентирана во Поседовен лист бр. 502 за КО Глуво-Бразда, сопственост на Бранко Палевски од Скопје.

Се повикува сопственикот на горенаведената парцела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија, доколку е заинтересиран да ја купи гореописаната недвижност, писмено да се изјасни за прифаќање на понудата.

Доколку не се јави во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска од Скопје, на ул. "Иван Козаров" бр. 24 лок. 23 (ДТЦ "Стара Рампа"). (19271)

Над воздухоплови за цивилна воздушна пловидба во наша сопственост и тоа: 1. воздухоплов со рег. ознаки Z3-BGF, тип и модел AN-2R, со сериски број 1G23155, со Уверение бр.027 од 25.04.2002 год. Управа за цивилна воздушна пловидба при Министерството за транспорт и врски на РМ; 2. воздухоплов со рег. ознаки Z3-BGH, тип и модел AN-2R, со сериски број 1G11112, со Уве-

рение бр. 029 од 25.04.2002 год. Управа за цивилна воздушна пловидба при Министерството за транспорт и врски на РМ; 3. воздухоплов со рег. ознаки Z3-BGJ, тип и модел AN-2, со сериски број 1G16604, со Уверение бр. 052 од 20.12.1996 год. Дирекција за цивилна воздушна пловидба на РМ; 4. воздухоплов со рег. ознаки Z3-BGK, тип и модел AN-2, со сериски број 1G19735, со Уверение бр. 055 од 12.11.1997 год. Дирекција за цивилна воздушна пловидба на РМ; 5. воздухоплов со рег. ознаки Z3-BGR, тип и модел AN-2, со сериски број 1G16009, со Уверение бр. 063 од 03.08.1999 год. Дирекција за цивилна воздушна пловидба при Министерството за сообраќај и врски на РМ; 6. воздухоплов со рег. ознаки Z3-BGR, тип и модел AN-2, со сериски број 1G21631, со Уверение бр. 064 од 09.04.1999 год. Дирекција за цивилна воздушна пловидба при Министерството за сообраќај и врски на РМ, засновано е заложно право врз воздухоплови - хипотека од прв ред, со нотарски акт - Договор за хипотека ОДУ бр. 137/02 од 10.07.2002 година изготвен од нотарот Марјан Коцевски од Куманово, заради обезбедување на побарување од 36.000.000,00 денари, во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје, со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 7, како обезбедување по Договор за продажба на побарување, бр. 01-1790 од 23.06.2003 година, заложените воздухоплови се проценети со вредност од 530.000 ЕУР. (19284)

Се продава земјоделско земјиште КО Марена, КП бр. 2378, план 017, скица 012, место викано "Село" култура - нива, класа 2, со вкупна површина од 1.804 м² сопственост на Душан Јанев од с. Марена, Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 74, издаден од Државен завод за геодетски работи Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (19390)

Се продава недвижност КП 603 на место викано "Чакал", ливада, класа 5 во површина 595 м², кој имот подробно е опишан во Поседовен лист 14 за КО Ниждо поле, сопственост на Коста Иванов од Битола, за вкупна купопродажна цена од 1.750,00 ЕВРА во денарска противвредност.

Се повикуваат лицата кои полагаат право на првенство на купување и тоа сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со недвижниот имот предмет на продажба во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Р. Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство на купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Виолета Ангеловска, ул. "Јосиф Јосифовски" бб, 7000, Битола. (19391)

Се продава земјоделско земјиште сопственост на Миминовски Асип, Сејфула Идајет и Насуфовски Мухедин, нива во КО Батинци, заведена во Поседовен лист број 1 за КО Батинци на КП 586, план 3, скица 12 во место викано "Ограда" култура нива, класа 6, со површина од 10363 м², сопственост на горенаведените сосопственици, за купопродажна цена од 200 денари по м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и непосредните соседи како и лица со првенствено право на купување, изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Хакија Чоловиќ, на ул. "Нице Планина" бр. 16, нас. Драчево, Скопје, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, го губат правото на првенство. (19391)

Врз основа на потврдување-solemnization на Договор за залог- на недвижен имот со својство на извршена исправа ОДУ бр. 43/03 од 11.07.2003, сочинет од нотарот Весна Дончева, склучен помеѓу заложниот доверител Комерцијална банка А.Д. Скопје и заложниот должник Друштво за изведба на објекти од градежништво МАКОВОД Павле ДООЕЛ Скопје, воспоставен е залог (хипотека) врз недвижен имот - деловен простор, од прв ред на ул. "Иво Рибар Лола" бб, евидентиран во КП 3310, згр. 1, влез 03, кат приземје во површина од 27 м² за КО Карпош сопственост на заложниот должник Друштво за изведба на објекти од градежништво МАКОВОД Павле ДООЕЛ Скопје видно од Имотен лист бр. 29471 издаден од ДЗГР-Сектор за премер и катастар на град Скопје за обезбедување побарување од 22.400,00 ЕУР, во корист на заложниот доверител Комерцијална банка А.Д.Скопје. (19481)

Над недвижниот имот, сопственост на Друштвото за земјоделие, производство и трговија АГРОМИН Јанки и др. ДОО увоз-извоз, со седиште во Скопје, с. Волково, кој се состои од произведен погон за безалкохолни пијалаци кој се наоѓа во Скопје, на КО Ново Село - с. Волково-Г.Петров, м.в. „Блага Вода“, кој лежи на К.П. 476 сопственост на заложниот должник врз основа на градба со Одобрение за градење У.бр. 12-146/2 од 26.03.2001 издадено од РМ - Министерство за транспорт и врски, Подрачна единица Карпош - Скопје е заснован залог со Договор за залог со Изјава за извршеност потврден кај нотарот Елизабета Станоевиќ-Гокиќ, под ОДУ бр. 173/03 од 7.07.2003 година, во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Битола, за обезбедување на парично побарување во износ од 15.000.000,00 денари.

Земјиштето со право на користење на име на заложниот должник на кое лежи погонот предмет на залогот е евидентирано во Поседовен лист број 160 за КО Ново село, Г. Петров издаден од ДЗГР - Одделение за премер и катастар Скопје на 1.07.2003. (19303)

Врз основа на Договор за хипотека, со својство на извршена исправа, составен во форма на нотарски акт од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ бр. 282/03 од 19.06.2003 година, склучен меѓу ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ПРИВАТНА БАНКА АД СКОПЈЕ, како заложен доверител и Друштвото за градежништво и проектирање КОМПАНИЈА Х.Р.Р.М Миодраг и Ранчо ДОО Скопје, со седиште на ул. „Максим Горки“ бр. 19 во Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-хипотека од прв ред врз недвижен имот на заложниот должник и тоа: станбен објект во Скопје, на ул. „Огњан Прица“ бр. 31, на К.П. бр. 398, дел 1 во КО Кисела Вода 1, зграда 1, влез 001, кат ПР, стан број 001, со намена 00513, со површина од 57 м², зграда 1, влез 002, кат ПР, стан број 002, со намена 00513, со површина од 23 м², зграда 1, влез 002, кат ПР, стан број 002, со намена 00509, со површина од 8 м² и зграда 1, влез 003, кат ПР, со намена 00511, со површина од 77 м², или со вкупна површина од 165 м², со право на користење на земјиштето на КП број 398 дел 1 во КО Кисела Вода 1, план 002, скица 013, на ул. „Огњан Прица“, со вкупна површина од 433 м², сопственост, односно право на користење на земјиштето, на заложен

ниот должник видно од Имотен лист број 4003 за КО Кисела Вода 1, издаден од Државниот завод за геодетски работи – Сектор за премер и катастар – Скопје. (19373)

Врз основа на Договор за регистриран залог врз подвижни предмети, составен од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ бр. 333/03 од 10.07.2003 година, склучен меѓу СТОПАНСКА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ, како заложен доверител и Друштвото за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје, со седиште на ул. „Васил Горгов“ бр. 11 во Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право – регистриран залог врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 10.07.2003 година со единствен деловоден идентификационен број 10120030000762. (19375)

Врз основа на Договор за хипотека, со својство на извршна исправа, од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ бр. 324/03 од 07.07.2003 година, склучен меѓу Охридска банка а.д. Скопје, како заложен доверител и Трговското друштво за производство на моторни и индустриски масла, трговија и услуги 3 СТ Тони и др. ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. „Партизански одреди“ бр. 19 во Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-хипотека од прв ред врз недвижен имот на заложниот должник, и тоа: деловен објект изграден на К.П. бр. 2438/50 во КО Илинден, м.в. „Барутница“, со површина под објект од 502 м², и земјиште околу објектот со површина од 1857 м², изграден според Одобрение за градење број 08-2031 од 31.12.1997 година. (19376)

Врз основа на Договор за регистриран залог врз подвижни предмети, потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ бр. 304/03 од 26.06.2003 година, склучен меѓу КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ, како заложен доверител и Трговското друштво за компјутерски инженеринг СЕМОС КОМПЈУТЕРИ Ванчев Герасим и др. ДОО експорт-импорт Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-регистраан залог врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 30.06.2003 година со единствен деловоден идентификационен број 10120030000687 и 10120030000688. (19377)

Врз основа на Договор за регистриран залог врз подвижни предмети, составен од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ бр. 293/03 од 23.06.2003 година, склучен меѓу КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ, како заложен доверител и Друштвото за трговија ТИМ ПОИНТ ДООЕЛ – Скопје, со седиште на ул. „Водњанска“ бр. 7 во Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-регистраан залог врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 30.06.2003 година со единствен деловоден идентификационен број 10120030000685. (19378)

Врз основа на нотарски акт-Договор за залог-хипотека врз недвижност (со својство на извршна исправа) составен од нотарот Васил Кузманоски од Охрид под ОДУ книга II реден број 355/03 од 26.06.2003 година, склучен помеѓу “ОХРИДСКА БАНКА“ АД Охрид, со

седиште на бул. “Македонски Просветители“ бр. 19, Охрид како заложен доверител, Друштво за производство и трговија “АСП-ПАК“ заштитно друштво ДООЕЛ Охрид, со седиште на бул. “Македонски Просветители“ бб, во Охрид како должник на Друштвото за производство, трговија и услуги АСП-НОВА“ Симон и Ацо ДОО Охрид со седиште на бул. “Македонски Просветители“ бб, во Охрид, Ацо Спасески од Охрид, ул. “Јане Сандански“ бр. 179, Лојза Спасеска од с. Лескоец, Охрид, Спасител Спасески од с. Лескоец, Охрид, Светлана Спасеска од Охрид, ул. “Нада Филева“ бр. 30 а и Петар Спасески од Охрид, ул. “Нада Филева“ бр. 30 а, како заложни должници, засновано е заложно право - хипотека од прв ред врз недвижен имот сопственост на заложниот должник Друштво за производство, трговија и услуги АСП-НОВА“ Симон и Ацо ДОО Охрид и тоа следниот недвижен имот: дел од комплексот Стоковна кука “Слобода“ во Охрид, кој се наоѓа на КП број 17266/2, и тоа: влез од запад ходник со површина од 63,08 м² и први (I) кат продажниот салон со површина од 503,78 м², а за обезбедување на Договор за обезбедување на девизен инвестиционен кредит број 07-46/2 од 07.03.2003 година во вкупен износ од 245.000,00 ЕУР и Договор за одобрување на кредит за отворање на акредитив број 07-2606/2 од 07.03.2003 година во вкупен износ од 193.000,00 УСД. (19712)

Врз основа на нотарски акт-Договор за залог -хипотека од прв ред со својство на извршна исправа заверен од нотарот Нушка Стојаноска од Кавадарци, под ОДУ бр. 444/2003 од 14.07.2003 година, заложниот должник Друштвото за земјоделство, сточарство, производство, трговија и транспорт ГИЧЕ ЕКСТРА ОРАОВЕЧКИ Јордан ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. “Гуро Саллај“ бб во Кавадарци, го има заложено сиот свој недвижен имот заведен во Имотен лист бр. 393 за КО Камен Дол подробно опишан во нотарскиот акт, во полза на Штедилницата Можности ДОО Скопје, со седиште на бул. “Јане Сандански“ бр. 111 во Скопје, кој залог е запишан во јавните книги што се води при ДЗГР - Одделение за премер и катастар Кавадарци во Имотниот лист бр. 393 за КО Камен Дол. (19713)

Врз основа на Договор за залог, со својство на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт од нотарот Верица Панова од Струмица, под ОДУ бр. 162/03 од 08.07.2003 година, склучен помеѓу СТОПАНСКА БАНКА А.Д. Скопје, како заложен доверител и ТДПТУУ “САВЕЛО“ Драгољуб ДООЕЛ, увоз-извоз Струмица, како заложен должник, засновано е заложно право од прв ред врз недвижниот имот: деловен простор во Струмица, на КП бр. 1684, на ул. “Благој Мучето“ со површина од 470 м² во КО Струмица; земјиште под зграда бр. 1, на КП бр. 1684, на ул. “Благој Мучето“ со површина од 324 м² и земјиште покрај зграда - двориште, на КП бр. 1684, на ул. “Благој Мучето“ со површина од 317 м² во КО Струмица, и деловен простор во Струмица, на КП бр. 1681 на ул. “Ленинова“ бр. 17 со површина од 148 м² во КО Струмица, сопственост на заложниот должник ТДПТУУ “САВЕЛО“ Драгољуб ДООЕЛ, увоз-извоз Струмица. (19714)

Се објавува засновање на залог на имот- сопственост на заложниот должник Друштво за производство, трговија и услуги БАС ТУТИ ФРУТИ Бехџет ДООЕЛ Скопје, во корист на заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, и тоа на подвижните предмети: машина за леење во калап со бризгање, машина за правење епрувети, тип РЕТ-О-МАТ P50; машина за леење во калап со бризгање, машина тип ASB 16; машина за дување пластика со алат-калап BIZAS - тип SSB 2/86;

машина за дување пластика топ SSB2/20; машина за дување пластика топ SSB 20; машина за дување пластика со алат-калап BIZAS - тип SSB 20; машина за дување пластика со алат-калап BIZAS5-тип 5L/8L; компресор тип - L-270-40; сушач тип NXB 060/50; сушач тип DE 107; компресор тип-GBV-50; ладилник за вода тип TAE 101; компресор тип - L-220-40; сушач тип NXB 060 060 H35231111; резервоар за воздух V=1,5 М3; резервоар за воздух V=1,0 М3; резервоар за воздух V=0,6 М3; компресор тип - SD 60 и ладилник за вода тип ECA 120, заложени со договор за регистриран залог на подвижни предмети потврден кај нотарот Мери Весова со службено седиште во Скопје, Општина Горче Петров, под ОДУ 334/03 од 09.07.2003 година, воспоставен за обезбедување на парично побарување на Комерцијална банка АД Скопје, во износ од 250.000,00 ЕУР. (19737)

Над недвижниот имот сопственост на заложниот должник Друштво за производство, трговија и услуги "КВЕРКУС" Сретко ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар, кој недвижен имот претставува: произведен погон за градежна столарија изграден на КП број 1596/2, план број 4, скица број 10, на место викано "Рудина" под објект во површина од 890 м², под двор во површина од 500 м² и пасиште шеста класа во површина од 1922 м² на КО Волковија, село Волковија, Општина Брвеница, заснован е залог (хипотека) од втор ред со Договор за залог (хипотека) со својство на извршна исправа заверен кај нотарот Тодор Бошковски од Тетово, под ОДУ бр. 207/03 од 25.06.2003 година во корист на заложниот доверител АД "РАДОБАНК" Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 160.000,00 ЕУР. (19738)

Над недвижниот имот: фабрика за производство на зејтин во Штип магацин што се наоѓа во Штип на ул. "Брегалничка" бб во комплексот Триаголник, со нето корисна површина по проект од 1976 м², двор и парцела со површина од 16.830 м² и паркинг плац за тешки возила-терминал со површина од 25.000 м² и портирница од 10.40 м² Штип, сопственост на заложниот должник Друштвото за производство, трговија и услуги БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. "Брегалничка" бб, согласно Одобрение за доградба и реконструкција на магацински простор број 10-1032/1 од 22.10.1998 година, Решение за употреба број 10-1232/2 од 17.11.1998 година издадени од Министерство за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина - ПЕ Штип, Договор за купопродажба на деловен простор склучен меѓу ТП "НИКО ПЕТРОЛ" како продавач и ТП "Милекс" Штип како купувач заведен при Основниот суд во Штип, Зав. бр. 488/98 од 26.05.2003 година, кај нотарот Ленче Каранфиловска од Штип, во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје за обезбедување на парично побарување, кој залог е запишан во јавна книга што се води при Основниот суд во Штип. (19621)

На ден 09.07.2003 во нотарската канцеларија на нотарот Ленче Каранфиловска од Штип, заверен е Договор за залог со својство на извршна исправа врз подвижни предмети ОДУ 133/03 склучен помеѓу Комерцијална банка АД Скопје како заложен доверител и Друштво за производство, текстил и конфекција Максима ДООЕЛ со седиште во Штип, на ул. "Васил Главинов" бр. 16 г, и Модна конфекција Голден текс ДОО со седиште во Кочани, на ул. "Штипски пат" бб, како заложни должници. Со овој договор заради обезбедување на парично побарување на заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје заложниот должник

Друштво за производство, текстил и конфекција Максима ДООЕЛ Штип заложува: машина за шиене тип: ЈУКИ количина 1; машина за шиене-обична тип: ЈУКИ количина 19; машина за шиене квикстоп тип: ЈУКИ количина 15; машина за шиене иберштоп тип: ЈУКИ количина 12; машина за шиене зрчан бод тип: ЈУКИ количина 3; машина за шиене копчарка тип: ЈУКИ количина 4; машина за шиене рупичарка тип: ЈУКИ количина 4; машина за шиене лактарица тип: ЈУКИ количина 3; машина за шиене двоигловка ланчан убод тип: ЈУКИ количина 3; машина за шиене патничко моторно возило тип: ЈУКИ количина 3; машина за шиене штирцмашина тип: ЈУКИ количина 2; стол за пеглање тип: ALBA количина 9; стол за пакување тип: ALBA количина 4; котел тип: ALBA количина 1; бансек тип: TISAN количина 1; фиксер преса тип: ALBA количина 1; преса за крагни тип: EPA AKIN количина 1; преса за мажетни тип: EPA AKIN количина 1; патничко моторно возило со број на шасија VF32AKFXE40501310, број на мотор 10FSSU28663284, заложниот должник Модна конфекција Голден текс ДОО со седиште во Кочани, на ул. "Штипски пат" бб, заложува патничко моторно возило со број на шасија WF38BRHZE80995597 број на мотор 10DYCN4065142, кој залог е запишан во јавна книга што се води при Централениот регистар на РМ. (19625)

Над недвижниот имот: деловен простор кој се наоѓа во Штип на ул. "Јосиф Ковачев" бб, лоциран на приземје со вкупна површина од 95,65 м² на КП бр. 7087; деловен простор кој се наоѓа во Штип на ул. "Јосиф Ковачев" бб, лоциран на приземје со вкупна површина од 14 м² на КП бр. 7087 и гаража која се наоѓа во Штип на ул. "Јосиф Ковачев" бб, лоцирана на приземје со вкупна површина од 15,6 м² на КП бр. 7087 сопственост на заложниот должник Друштво за производство и трговија на големо и мало Стел-импекс ДООЕЛ увоз-извоз Штип, со седиште во Штип на ул. "Брегалничка" бр. 50, согласно Договор за купопродажба ОДУ 275/02 од 04.12.2002 година, Договор за купопродажба ОДУ 298/02 од 24.12.2002 година, Договор за купопродажба ОДУ 299/02 од 24.12.2002 година, заснован е залог со нотарски акт Договор за хипотека од прв ред врз недвижноста со својство на извршна исправа под ОДУ број 132/03 од 08.07.2003 година кај нотарот Ленче Каранфиловска од Штип, во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување кој залог е запишан во јавна книга што се води при Основниот суд во Штип. (19626)

На ден 10.07.2003 година во нотарската канцеларија на нотарот Јован Стојчев е заверен Договор за залог-хипотека ОДУ бр. 117/2003 склучен помеѓу: Стопанска банка а.д. Скопје во својство на заложен доверител, ТД Спагос-Екопан ДООЕЛ Радовиш во својство на заложен должник-должник. Со овој договор за залог се врши обезбедување на парично побарување на заложниот доверител Стопанска банка а.д. Скопје наспрема должникот Спагос-Екопан ДООЕЛ Радовиш, кое побарување произлегува од Договор за рамковен лимит во износ од 20.000,00 Еур со рок на стасаност од 36 месеци, како залог заложниот должник Спагос-Екопан ДООЕЛ Радовиш го заложува следниот свој имот и тоа: производна хала со административен дел со површина од 340 м² изграден на КП бр. 2850/3 м.в. "Трад", односно на ул. "Наум Наумовски Борче" б.б, Радовиш (објектот на лице место се состои од производна хала со П=200 м², и административен дел Пр-кат со вкупна површина 280 м² и изграден 1952 година, а производната хала е проширена со 90 м² во 2003 година. (19627)

Се продаваат: нива на КП број 3/3, класа 5 во површина од 20000 м², во место викано "Над Меѓа" за КО Ропотово во Поседовен лист бр. 478 по цена од 10,00 денари за м² сопственост на Велкоски Цветан од Скопје.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците како и сопствениците кои граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од објавувањето на оваа понуда во "Службен весник на РМ" да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да ги достават до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. "Јоска Јорданоски" бр. 2, Прилеп. (19645)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. бр. 533, план 4, скица 582, в.м. "Посмондолје" кл. 4 со површина од 5046 м² по Поседовен лист број 613 КО Сопот за цена од 150.000 денари сопственост на Анастасија Ралева од Кавадарци.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (19646)

Се продава нива на К.П. бр. 1451, класа 5, со површина од 1786м², во м.в. "Кула" за КО Селце, Поседовен лист бр. 892 по цена од 20,00 денари за м², сопственост на Пузески Владимир, ул. "Борка Талески" бр. 156, Прилеп.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, како и сопствениците кои граничат со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од објавувањето на оваа понуда во "Службен весник на РМ", да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да ги достават до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. "Јоска Јорданоски" бр. 2, Прилеп. (19728)

Се продава недвижен имот-нива, 4-та класа, со површина од 617м², што се наоѓа на К.П. бр. 356/4, м.в. "Село" и нива, 4-та класа, со површина од 590м², што се наоѓа на К.П. бр. 356/6, м.в. "Село", евидентирани во Поседовен лист бр. 400 за КО Мралино, сопственост на Милева Спасовска од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на горенаведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавата за прифаќање на понудите да се достават до нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска од Скопје, на ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23 (ДТЦ "Стара Рампа"). (19658)

Се продава идеален дел од 4/8 од недвижен имот во Скопје, кој се наоѓа во КО Горче Петров, на К.П. бр. 266/1, план 6, скица 13, на м.в. "Лака", кој претставува нива од 4-та класа, со вкупна површина од 1739м², запишани во Поседовен лист бр. 780 за КО Горче Петров, како сопственост на Слободан Блажевски, за продажна цена од 200.000,00 денари.

Се повикуваат лицата кои имаат право на првенствено купување на посочениот недвижен имот, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Папазов од Скопје, ул. "Горче Петров" бр. 22. (19695)

Се продава интензивно лозје на К.П. бр. 7948 во м.в. "Бунарче", кат. класа 5, со површина од 3402м² и интензивно лозје на К.П. бр. 7963 во м.в. "Бунарче", кат. класа 4, со површина од 1641м², или вкупна површина од 5043м², заведени во Имотен лист бр. 3292 за КО Кавадарци 1 вон, сопственост на Крстев Герасим Ристо од Ваташа, ул. "Страшо Пинџур" бр. 234-А, за купопродажна цена од 35.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (19729)

Се продава земјиште и тоа: К.П. бр. 2548, м.в. "Волкова Дупка", нива класа 5, површина 4931м², К.П. бр. 2699, м.в. "Чаир", ливада, класа 5, површина 2978м², К.П. бр. 2700/1, м.в. "Чаир", нива, класа 5, површина 1680м², К.П. бр. 2547, м.в. "Чаир", нива, класа 6, површина 7117м², заведено во П.Л. бр. 361, за КО Светомирани, сопственост на Колароски Трајко од Прилеп, ул. "Савка Манеска" бр. 21, по цена од 200.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Соња Грца од Крушево, ул. "Илинденска" бб. (19730)

Се продава К.П. бр. 535/2 на м.в. "Село", со вкупна површина од 1080м², по цена од 58,00 денари за м², К.П. 625/4 на м.в. "Длгите", со вкупна површина од 3270м², по цена од 48,00 денари за м², заведена во Поседовен лист број 197 за КО Породин и К.П. бр. 923 на м.в. "Над Парадини", со вкупна површина од 2571м², по цена од 58,00 денари за м², К.П. бр. 1005 на м.в. "Конарски Пат", со вкупна површина 1803м², по цена од 38,00 денари за м² и К.П. бр. 1023 на м.в. "Конарски Пат", со вкупна површина од 1803м², по цена од 48,00 денари за м², заведена во Поседовен лист број 3 за КО Велушина, сопственост на Цветко Брглевски, сега со живеалиште во САД, преку полномошникот Брглевски Горѓи од Битола, ул. "М. Бојаџиев" бр. 6.

Се повикуваат лицата кои согласно Законот за земјоделското земјиште полагаат првенствено право на купување на земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во овој весник писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до полномошникот или нотарот Веселинка ДЕРЕБАНОВА-КРСТЕВСКА, ГРОЗД Л-5, Битола. (19731)

Над недвижен имот на ЈТД "ЖЕТ ЕКС-М" Сами Емини и други, со седиште во с. Желино, кој се состои од залог на подвижни предмети и тоа: машина - МА-

МУТ и ПОЛАГАЧ со резервни делови-половни опишани по фактура број 01/03 од 22.01.2003 година издадена од "Делта Мак" ДОО, Загреб, машина за тргање - S.A.C.F.E.M.-AREZZO-Комплет со полагач, опишани по фактура бр. 32502002-1 од 23.12.2002 година издадена од "Делта Мак" ДОО, Загреб, заснован е залог со Договор број ОДУ 291/2003 заверен кај нотарот Иво Серафимовски, од Тетово, во корист на доверителот Тетовска банка а.д. - Тетово за обезбедување на парично побарување во износ од 1.000.000,00 денари. (19802)

Сопственикот Маринковиќ Радослав Момчило од Скопје, на ул. Масариќова бр. 16, Бела Црква СРЈ, ја продава својата нива место викано "Бела Земја" план 7 скица 13 на КП713/3 КО Мралоно во површина од 1470 м² според поседовен лист бр. 8 Скопје, во висина 100.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици и сопствениците на соседните гранични парцели на катастарската парцела КП 713/3 КО Мралоно, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата за купување на земјиштето, со депонирање на купопродажната цена од 100.000,00 денари, плаќање веднаш на денот на заверката на договорот за купопродажба и трошоците со данокот ги сноси купувачот. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување, а продавачот е слободен да го продава земјиштето на друго лице по иста цена и услови.

Изјавата за прифаќање на понудата со депонирање на купопродажната цена да се достави до нотарот Слободан Поповски на ул. "Даме Груев" бр. 7 мезанин, Скопје. Давањето само изјава за прифаќање без депонирање на купопродажната цена нема правно дејство и не го обврзува продавачот. (19778)

Над недвижен имот, основни средства за производство, сопственост на Друштвото за производство, внатрешна и надворешна трговија ФИЛОС Драгиша ДООЕЛ Куманово, заснован е залог со Договор за залог на недвижен имот заверен кај нотарот Драган Георгиев од Куманово, под ОДУ бр. 266/03 од 15.07.2003 година во корист на заложниот доверител Комерцијална банка А.Д. Скопје за обезбедување на парично побарување во износ од 191.000,00 ЕУР. (19983)

Врз основа на Договор за залог врз подвижни предмети (со својство на извршна исправа), составен во форма на нотарски акт од нотарот Васил Кузмановски од Охрид, под ОДУ книга II, ред број 356/03 од 26.06.2003 година, склучен меѓу ОХРИДСКА БАНКА АД Охрид, со седиште на бул. "Македонски Просветители" бр. 19, Охрид како заложен доверител и Друштво за производство и трговија "АСП-ПАК" заштитно друштво ДООЕЛ Охрид, со седиште на ул. "Македонски Просветители" бб, Охрид како заложен должник, засновано е заложно право-регистриран залог од прв и од втор ред врз следните подвижни предмети сопственост на заложниот должник: 1) Една машина за припрема на репроматеријал (миксер), со капацитет 200 кг. 2) Еден екструдер за платно од ХДРЕ тип ТГ 85. 3) Еден екструдер за монофиламент од ХДРЕ тип FCM-65. 4) - Две дупли плетачки рашел машини, тип DR2-170-F, година на набавка 2000, - Една дупла пле-тачка рашел машина, тип DR2-170-F, година на набавка 2002. 5) - Осум машини за сечење и истегнување, тип SE-130-RF година на набавка 2000, - Четири машини за сечење и истегнување, тип SE-130-RF година на набавка 2002, 6) - Пет машини за сечење со греач, тип FS 89/903, година на набавка 2000, - Една машина за сечење со греач, тип FS 89/903, година на набавка 2002. 7) Една хидраулична

преса за балирање, тип 60 Т, сите производ на "Fung Shang Industrial Co"-Тајван. 8) Една компресорска станица-комплет, тип L15-10-A година на набавка 2000, производител COMR AIR Германија, година на набавка 2002, сите во вкупна вредност од 49.648.844,00 денари или 800.788,00ЕУР., а за обезбедување на Договор за одобрување на девизен инвестиционен кредит број 07-46/2 од 07.03.2003 година во вкупен износ од ЕУР 245.000,00 и Договор за одобрување на кредит за отворање на акредитив број 07-2606/2 од 07.03.2003 година, во вкупен износ од УСД 193.000,00. (19937)

МА ЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважечки следните документи:

- Пасош бр. 1475149 на име Ѓоршевски Владимир, ул. "Васко Карангелески" ремо 1/1/1, Битола. (15697)
- Пасош бр. 1128961/98 издаден од СВР-Скопје на име Османи Авдираман, ул. "Македонско косовска бригада" бр. 19/1, Скопје. (19327)
- Пасош бр. 1164536 издаден од СВР-Скопје на име Салихи Гиљзар, ул. "Н. Чакарев" бр. 12/3-12, Скопје. (19331)
- Пасош бр. 926014 издаден од СВР-Тетово на име Рамадани Ирфан, ул. "Илинденска" блок. 113/3-26, Тетово. (19343)
- Пасош бр. 1279845 издаден од СВР-Велес на име Виктор Ончевски, ул. "Славе Петков" бр. 56, Велес. (19346)
- Пасош бр. 478311/99 издаден од СВР-Скопје на име Танески Данило, ул. "С. Михајлов" бр. 6/1-4, Скопје. (19348)
- Пасош бр. 1612618/01 издаден од СВР-Тетово на име Асани Нехат, с. М. Речица, Тетово. (19351)
- Пасош бр. 269679 на име Маркуловска Љубица, Охрид. (19372)
- Пасош бр. 1410268 издаден од СВР-Охрид на име Влатко Ивановски, ул. "Македонски просветители" бр. 9, Охрид. (19383)
- Пасош бр. 1675534/02 издаден од СВР-Скопје на име Нафи Исмановски, с. Црн Врв, Скопје. (19388)
- Пасош бр. 125817/03 издаден од СВР-Скопје на име Рамадан Гуреци, с. Рашче, Скопје. (19393)
- Пасош бр. 1435602 издаден од СВР-Скопје на име Азем Бучи, ул. "12" бр. 15, с. Синѓелиќ, Скопје. (19400)
- Пасош бр. 1438343 на име Пејоска Мелита, ул. "Сотка Ѓорѓиоски" бр. 93, Прилеп. (19405)
- Пасош бр. 32151 издаден од СВР-Скопје на име Мирјана Миленковиќ, ул. "В. Ѓоргов" бр. 24, Скопје. (19406)
- Пасош бр. 1807288/00 издаден од СВР-Скопје на име Пустина Лорик, ул. "Гемициска" бр. 55, Скопје. (19407)
- Пасош бр. 821931/96 издаден од СВР-Скопје на име Фазлија Џафер, ул. "Х.Т. Карпош" бр. 10, Скопје. (19408)
- Пасош бр. 1318505 на име Ристевска Емилија, ул. "4-ти Ноември" бр. 16, Битола. (19409)
- Пасош бр. 1761856 издаден од СВР-Скопје на име Јанковски Роберт, ул. "Бриселска" бр. 6 а, Скопје. (19410)
- Пасош бр. 1287311 на име Зарков Александар, ул. "Климент Охридски" бр. 21/29, Битола. (18384)
- Пасош бр. 1430644 издаден од СВР-Тетово на име Шермин Хајредини, с. Челопек, Тетово. (19440)
- Пасош бр. 1405425/00 издаден од СВР-Велес на име Давитковски Љупчо, ул. "Г. Хаџипанзов" бр. 52, Велес. (19448)
- Пасош бр. 1219518/99 издаден од СВР-Гостивар на име Авдији Пендије, с. Балиндол, Гостивар. (19452)
- Пасош бр. 1250882/99 издаден од СВР-Гостивар на име Алексоски Драган, ул. "18 Ноември" бр. 27, Гостивар. (19457)

- Пасош бр. 572358/95 издаден од СВР-Скопје на име Минир Целадини, ул. "А. Попов" бр. 4/9, Скопје. (19458)
- Пасош бр. 1276868/99 издаден од СВР-Тетово на име Апостолски Мирко, с. Брвеница, Тетово. (19464)
- Пасош бр. 1360101 на име Ајредини Пајазит, с. Шум, Струга. (19477)
- Пасош бр. 0531678 на име Флутурије Марке, ул. "Д. Села" бр. 68, Дебар. (19478)
- Пасош бр. 1419461 издаден од СВР-Скопје, на име Сенада Хадровиќ, ул. "4" бр. 111, с. Сарај, Скопје. (19482)
- Пасош бр. 1516042/01 издаден од СВР-Скопје на име Емин Иса, ул. "Севастополска" бр. 52, Скопје. (19483)
- Пасош бр. 1446209/00 издаден од СВР-Скопје на име Игор Ружин, бул. "Партизански одреди" бр. 78/4-10, Скопје. (19496)
- Пасош бр. 1712693 издаден од СВР-Куманово на име Камберовиќ Назмија, ул. "Црнотравска" бр. 21, Куманово. (19499)
- Пасош бр. 708060/95 издаден од СВР-Скопје на име Славковиќ Стојко, ул. "К. Охридски" бр. 63/14, Скопје. (19543)
- Пасош бр. 119867/98 на име Дамјан Јаковлески, ул. "Беличица" бр. 11, Гостивар. (19546)
- Пасош бр. 1335149 издаден од СВР-Струмица на име Димитров Орце, с. Василево бр. 235, Струмица. (19565)
- Пасош бр. 1441241/00 издаден од СВР-Куманово на име Петрушевска Андријана, ул. "Денко Драганов" бр. 10, Куманово. (19584)
- Пасош бр. 1394877 издаден од СВР-Скопје на име Мирчела Трајковиќ, ул. "С. Ковачевиќ" бр. 14/1-39, Скопје. (19585)
- Пасош бр. 1394873/00 издаден од СВР-Скопје на име Роберт Арсиќ, ул. "К. Новаковиќ" бр. 22/2-4, Скопје. (19586)
- Пасош бр. 1793155 издаден од СВР-Гостивар на име Исеини Мустафа, с. Форино, Гостивар. (19587)
- Пасош бр. 768653/96 на име Василески Слободан, ул. "Елпида Караманди" бр. 27, Струга. (19588)
- Пасош бр. 0646337 издаден од СВР-Скопје на име Тасевска Валентина, с. Волково, ул. "12" бр. 18, Скопје. (19589)
- Пасош бр. 752466/95 издаден од СВР-Куманово на име Љулиета Ариби, ул. "К. Фетак" бр. 19, Куманово. (19590)
- Пасош бр. 203657/94 издаден од СВР-Куманово на име Садри Ариф, ул. "К. Фетак" бр. 19, Куманово. (19591)
- Пасош бр. 1037993/97 издаден од СВР-Скопје на име Колиќ Наход, с. Љубин ул. "103" бр. 50, Скопје. (19593)
- Пасош бр. 0097922 на име Нафис Абдулоски, ул. "Сутејска" бр. 59, Белград. (19609)
- Пасош бр. 109507 на име Џафер Шемо, Охрид. (19610)
- Пасош бр. 1090424 на име Џафер Мерјем, Охрид. (19611)
- Пасош бр. 1014463 на име Роза Бурова, ул. "Илинденска" бр. 7/13, Гевгелија. (19613)
- Пасош бр. 867894/96 издаден од СВР-Скопје на име Томова Љиљана, с. Текија, Скопје. (19615)
- Пасош бр. 1146889 издаден од СВР-Виница на име Атанасов Дарко, ул. "Браќа Миладинови" бр. 20, Виница. (19617)
- Пасош бр. 1838291 издаден од СВР-Гевгелија на име Поп-Дучев Спаско, ул. "Смилевска" бр. 1, Гевгелија. (19618)
- Пасош бр. 1604611/01 издаден од СВР-Скопје на име Берцамин Сакип, ул. "Гарибалди" бр. 31-а, Скопје. (19619)
- Пасош бр. 1237529 на име Аме Бујар, Дебар. (19620)
- Пасош бр. 1201212/99 издаден од СВР-Виница на име Шабанов Брџан, ул. "Б. Единство" бр. 20, Виница. (19622)
- Пасош бр. 0499205 издаден од СВР-Гевгелија на име Борис Ичокаев, ул. "Самоилова" бр. 15, Гевгелија. (19623)
- Пасош бр. 0542618 издаден од СВР-Скопје на име Маријан Милошевиќ, ул. "АВНОЈ" бр. 106/1-6, Скопје. (19633)
- Пасош бр. 542759/94 издаден од СВР-Скопје на име Милошевиќ Слава, ул. "АВНОЈ" бр. 106/1-6, Скопје. (19635)
- Пасош бр. 1472511/00 издаден од СВР-Велес на име Аце Кратовалиев, Градско, ул. "4" Јули бр. 53, Велес. (19660)
- Пасош бр. 1446294 издаден од СВР-Скопје на име Ангеловиќ Ангела, ул. "Бутелска 27" бр. 6, Скопје. (19663)
- Пасош бр. 1691445/02 издаден од СВР-Скопје на име Сулејмани Хонк, ул. "Серава" бр. 98, Скопје. (19688)
- Пасош бр. 387720/94 издаден од СВР-Скопје на име Сулејмани Фатиме, ул. "Серава" бр. 98, Скопје. (19689)
- Пасош бр. 1455613/00 издаден од СВР-Скопје на име Сулејмани Шефки, ул. "Серава" бр. 98, Скопје. (19690)
- Пасош бр. 945979/96 издаден од СВР-Скопје на име Драгица Мишиќ, ул. "Неготинска" бр. 1, Скопје. (19696)
- Пасош бр. 1746179 издаден од СВР-Тетово на име Емин Весели, с. Требош, Тетово. (19697)
- Пасош бр. 1047595/97 на име Даим Алија, с. Копачин Дол, Тетово. (19709)
- Пасош бр. 1366120 на име Јанева Зорица, ул. "Словенска" бр. 54, Кавадарци. (19710)
- Пасош бр. 1252492/99 издаден од СВР-Велес на име Перчинкова Рашела, ул. "Народен фронт" бр. 6, Велес. (19784)
- Пасош бр. 1252491/98 издаден од СВР-Велес на име Перчинков Горе, ул. "Народен фронт" бр. 6, Велес. (19785)
- Пасош бр. 387119/94 издаден од СВР-Скопје на име Грета Горѓевиќ, ул. "С. Ј - Дедов" бр. 4, Скопје. (19790)
- Пасош бр. 132457/93 издаден од СВР-Скопје на име Нинослав Горѓевиќ, ул. "С.Ј-Дедов" бр. 4, Скопје. (19791)
- Пасош бр. 1751524 на име Јусуфи Фатон, ул. "Ј. Ј. Свештарот" бр. 18, Кичево. (19820)
- Пасош бр. 93827/93 на име Ибраим Асани, с. Чегране, Гостивар. (19825)
- Пасош бр. 1147925/99 на име Ибраимовска Лулиета, Ресен. (19826)
- Пасош бр. 1586517 на име Трајковски Оливер, ул. "В. Драгомански" бр. 56, Куманово. (19828)
- Пасош бр. 0707424 издаден од СВР-Скопје на име Стојановска Павлинка, ул. "М. Митевски" бр. 10/6-14, Скопје. (19847)
- Пасош бр. 1288819 на име Бојациев Љупчо, ул. "Б. Алексов" бр. 29, Кавадарци. (18936)
- Пасош бр. 0798269 на име Колев Михајло, ул. "И. Л. Рибар" бр. 68, Крива Паланка. (20016)
- Пасош бр. 1502320 на име Цобеска Марија, ул. "М. Ацев" бр. 37, Охрид. (20019)
- Пасош бр. 1238791 на име Мојсов Ристо, ул. "Киро Спанцов" бр. 76, Кавадарци. (19885)
- Пасош бр. 1889993 издаден од СВР-Скопје на име Реџалари Артан, ул. "8" бр. 36, Сарај, Скопје. (19894)
- Пасош бр. 1176107/99 издаден од СВР-Куманово на име Мирјана Трајковиќ, ул. "11-ти Октомври" бр. 66-1/16, Куманово. (19905)
- Пасош бр. 1396752/00 издаден од СВР-Скопје на име Миле Томев, ул. "Беровска" бр. 4/1-3, Скопје. (19914)
- Пасош бр. 1639391/01 издаден од СВР-Скопје на име Венера Гоќеска, ул. "П. Илиќ" бр. 7/1-7, Скопје. (19926)
- Пасош бр. 69930/93 издаден од СВР-Гостивар на име Даниловска Аница, ул. "Г. Делчев" бр. 110, Гостивар. (19934)

Пасош бр. 400430/93 издаден од СВР-Тетово на име Азизи Елхами, с. Г. Палчиште, Тетово. (19935)

Пасош бр. 1736573 издаден од СВР-Скопје на име Седат Камбери, ул. "А. Авдовиќ" бр.8, с. Синѓелиќ, Скопје. (19943)

Пасош бр. 1277650/99 издаден од СВР-Тетово на име Пустина Јетон, бл. 82 бр. 19, Тетово. (19954)

Пасош бр. 1373689/00 издаден од СВР-Куманово на име Станковска Катица, ул. "Т. Димков" бр. 29, Куманово. (19955)

Пасош бр. 1642486 издаден од СВР-Скопје на име Димитровска Наталија, ул. "Радишанска" бр. 23/2-35, Скопје. (19956)

Пасош бр. 1785113 на име Тимова Фиданка, ул. "Светозар Марковиќ" бр. 19, Струмица. (19981)

Пасош бр. 1051276 на име Китанов Зоран, ул. "Јанко Цветинов" бр. 14, Струмица. (19982)

Пасош бр. 1472403 на име Халиловски Гарит, с. Бузалково, Велес. (19984)

Пасош бр.1188561 издаден од СВР-Тетово на име Речеци Абдулах, ул. "135" бр. 13, Тетово. (20021)

Пасош 1735850 издаден од СВР-Скопје на име Станков Александар, ул. "Вич" бр. 4/15, Скопје.(20026)

Пасош 427555 издаден од СВР-Скопје на име Станков Горѓе, ул. "Вич" бр. 4/15, Скопје. (20029)

Пасош 427554 издаден од СВР-Скопје на име Станкова Леонора, ул. "Вич" бр. 4/15, Скопје. (20032)

Пасош бр. 1491336 на име Бабаноски Александар с. М. Коњари, Прилеп. (20083)

Пасош бр. 1659817 на име Шерифоски Ферди, с. Лисичани, Кичево. (20084)

Пасош бр. 1507971/01 на име Ристеми Џумали, ул. "К. Јовановски" бр. 12, Гостивар. (20085)

Пасош бр. 1340871 на име Зубери Сефедин, н. "Млаки" бб, Гостивар. (20086)

Пасош бр. 1337088/00 на име Мемети Валбона, с. Радолишта, Струга.

Пасош бр. 1565426/01 на име Илиевски Даниел, ул. "Јоаким Крчовски" бр. 1, Крива Паланка.

Пасош бр. 864188/96 издаден од СВР-Скопје на име Боцева Александра, бул. "Партизански одреди" бр. 74 а/4, Скопје. (20079)

Пасош бр. 1289321/99 издаден од СВР-Велес на име Панче Есмеров, ул. "Вера Циривири" бр. 7, Велес. (20080)

Пасош бр. 1265715 издаден од СВР-Куманово на име Борко Станомировиќ, ул. "Никола Тесла" бр. 54, Куманово. (20124)

Пасош бр. 598646 издаден од СВР-Скопје на име Исмаили Насер, ул. "Антон Попов" бр. 11/48, Скопје. (20127)

Пасош бр. 1029653 издаден од СВР-Скопје на име Исмаили Сузан, ул. "Антон Панов" бр. 11/48, Скопје. (20130)

Пасош бр. 0972073/97 издаден од СВР-Виница на име Костадинов Марјанчо, ул. "4 та Македонска бригада" бр. 4, Виница. (20131)

Пасош бр. 975887/97 издаден од СВР-Скопје на име Петреска Јелица, ул "В. Главинов" бр. 3/7-21, Скопје. (20139)

Пасош бр. 1571091/01 издаден од СВР-Тетово на име Изаири Африм, с. Челопек, Тетово. (20143)

Пасош бр. 1146881/98 издаден од СВР-Виница на име Крстевски Васил, ул. "Плачковички одреди" бр. 16, Виница. (20145)

Пасош бр. 1146883/98 издаден од СВР-Виница на име Крстевска Јелена, ул. "Плачковички одреди" бр. 16, Виница. (20146)

Пасош бр. 681313/95 издаден од СВР-Скопје на име Трајковски Зоран, ул. "Иван Козаров" бр. 150, Скопје. (20207)

Пасош бр. 1259324 издаден од СВР-Куманово на име Седат Илџази, с. Лојане, Куманово. (20215)

Пасош бр. 1683300 на име Стојаноски Ивица, ул. "Б. Стеваноски" бр. 29, Прилеп.

Пасош бр. 456248/94 на име Алиу Фејсал, с. Чегране, Гостивар.

Пасош бр. 0109194/93 на име Димко Пржовски, Ресен.

Пасош бр. 1627998/01 на име Луфи Фатмир, с. Велешта, Струга.

Пасош бр. 334617/94 на име Арифи Ајрула, ул. „М. Андоновски“ бр. 102, Гостивар. (20296)

Пасош бр. 1704818/02 на име Александар Бојаровски, ул. „Радивоје Цокиќ“ бр. 87, Тетово. (20298)

Пасош бр. 295440 на име Адемовски Мунир, с. Будаково, Битола. (28774/01)

Пасош бр. 667092/95 на име Доцевска Емилија, ул. „Моша Пијаде“ бр. 14/41, Куманово. (20279)

Пасош бр. 1471696 на име Митрева Менче, ул. „Домовица“ бр. 7, Кавадарци. (20282)

Пасош бр. 1622205 на име Попов Александар, бул. „Маршал Тито“ бр. 17-2/10, Струмица.

Пратеничка легитимација број 103 издадена од Собранието на Република Македонија на име Аднан Кахил, Скопје. (19507)

Пратеничка легитимација број 078 издадена од Собранието на Република Македонија на име Каме Петров, Скопје. (20077)

Чекови од тековна сметка бр.02376103 од бр. 000-2001333925 до бр. 0002001333938 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Галевска Петранка, Скопје. (19309)

Чекови од тековна сметка од бр. 0520000172130 до бр. 0520000172135 издадени од Комерцијална банка-Филијала Кочани на име Трајанова Славица, Делчево. (19489)

Чекови од тековна сметка со бр. 01123000230403, 0123000230404 издадени од Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Љубица Кичеец, Охрид. (19700)

Чек од тековна сметка бр. 1333021-66 со бр. 0005005-999096 издаден од Комерцијална банка-Филијала Штип на име Грозданов Димитар, Штип. (19708)

Чекови од тековна сметка на име Настовски Боже, Гостивар. (19792)

Чек од тековна сметка бр. 12764839 со бр. 00170009-78713 издаден од Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Ирена Смаќоска, Охрид. (19595)

Чекови од тековна сметка бр. 91113 од бр. 00190007-96402 до бр. 00919000796411 и чековна картичка издадени од Комерцијална банка на име Борозанова Богданка, Скопје. (19912)

Чекови од тековна сметка бр. 11491/56 од бр. 1486813 до бр. 1486816 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Кипријановски Владимир, Скопје. (19922)

Чекови од тековна сметка бр. 8127801 од бр. 5825078 до бр. 5825082 и од бр. 5859592 до бр. 5859608 издадени од Комерцијална банка Ад Скопје на име Јашар Ангелија, Скопје. (19930)

Чекови од тековна сметка бр. 14961225 од бр. 6731-495 до бр. 6731500 и бр. 6731490 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Рушити Јонус, Скопје. (19936)

Чек од тековна сметка бр. 1506620 со бр. 00190008-74818 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Бојан Симеонов, Скопје. (19950)

Чекови од тековна сметка бр. 3000510 со бр. 895220, 895222, 895223 и бр. 895224 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Николова Јана, Скопје. (19952)

Чекови од тековна сметка бр.12584518 со бр. 522073, 760935 и бр. 760936 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Пановска Ирина, Скопје. (19961)

Чекови од тековна сметка бр. 12961425 од бр. 882523 до бр. 882534, 616626 и 882518 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Богоевски Богој, Скопје. (20078)

Чек од тековна сметка бр. 13257516 со бр. 0003006-746072 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Мијалова Маруша, Скопје. (20108)

Работна книшка на име Назим Бељули, Скопје. (19358)

Работна книшка на име Денковиќ Трајко, Куманово. (19360)

Работна книшка на име Оливера Саковска, ул. "Г. Гаковиќ" бр. 54, Битола. (19365)

Работна книшка на име Дамчевски Николче, ул. "К. Мисирков" бр. 4, Битола. (19366)

Работна книшка на име Неби Исмаили, Скопје. (19367)

Работна книшка на име Ефремов Ристо, ул. "Бел Камен" бр. 18, Винаца. (19368)

Работна книшка на име Ристова Лилјана, Радовиш. (19369)

Работна книшка на име Думов Горан, с. Пепелиште, Неготино. (19370)

Работна книшка на име Василеска Билјана, ул. "Орде Шемко" бр. 16, Прилеп. (19371)

Работна книшка на име Мирјана Панчевска, Скопје. (19402)

Работна книшка на име Мирчевски Александар, Скопје. (19403)

Работна книшка на име Филиповски Игор, Скопје. (19411)

Работна книшка на име Зулфиќар Демир, Скопје. (19445)

Работна книшка на име Фатмир Сулејманов, ул. "Тоде Мендол" бр. 38, Куманово. (19461)

Работна книшка на име Фатмир Сабединов, Куманово. (19462)

Работна книшка на име Дејан Стојковски, с. Габ-рово, Делчево. (19463)

Работна книшка на име Ајази Севдил, с. Франгово, Струга. (19465)

Работна книшка на име Цветаноска Роза, с. Враништа, Струга. (19466)

Работна книшка на име Уко Јетмир, с. Беловиште, Гостивар. (19467)

Работна книшка на име Хасаноски Едие, с. Крани, Ресен. (19468)

Работна книшка на име Тошеска Соња, ул. "5-та Прилепска бригада" бр. 66, Прилеп. (19469)

Работна книшка на име Блажески Младен, Мак. Брод. (19470)

Работна книшка издадена од Велес на име Јосимовска Нада, Скопје. (19484)

Работна книшка на име Стефановска Велика, Скопје. (19485)

Работна книшка на име Клица Ибрахим, Скопје. (19487)

Работна книшка на име Михајло Здравкоски, Скопје. (19624)

Работна книшка на име Петковска Гордана, Скопје. (19655)

Работна книшка на име Паунковиќ Сунчица, с. Кучевиште, Скопје. (19685)

Работна книшка на име Златко Ѓорѓиев, ул. "К. Мисирков" бр. 57, Кавадарци. (19702)

Работна книшка на име Ѓорѓоска Маја, ул. "М. Тито" бр. 125, Струга. (19706)

Работна книшка на име Џумни Јашари, с. Слатина, Тетово. (19707)

Работна книшка на име Горан Крстевски, Скопје. (19779)

Работна книшка на име Поповска Славица, Скопје. (19780)

Работна книшка на име Трпевски Александар, Скопје. (19789)

Работна книшка на име Љубиша Крстевски, ул. "В. Маслеша" бр. 87, Куманово. (19794)

Работна книшка на име Цикарска Јулијана, Кочани. (19795)

Работна книшка на име Максимова Наташа, ул. "25-ти Мај" бр. 10, Св. Николе. (19796)

Работна книшка на име Николов Зоран, ул. "Балканска" бр. 7, Штип. (19812)

Работна книшка на име Иса Руждии, с. Пршовце, Тетово. (19814)

Работна книшка на име Габриел Стибел, Скопје. (19544)

Работна книшка на име Димитар Стаматовски, Скопје. (19545)

Работна книшка на име Фатмир Ибраими, Скопје. (19592)

Работна книшка на име Азири Хамиде, Куманово. (19596)

Работна книшка на име Беќировски Рашит, ул. "Средорек" бр. 34, Куманово. (19597)

Работна книшка на име Бајрами Екрем, с. Ропалце, Куманово. (19601)

Работна книшка на име Горан Стоилов, ул. "Првомајска" бр. 1/2, Мак. Каменица. (19602)

Работна книшка на име Пековски Ангелче, ул. "Сремска" бр. 29, Штип. (19606)

Работна книшка на име Татјана Јаневска, Скопје. (19614)

Работна книшка на име Босилковска Емилија, Скопје. (19883)

Работна книшка на име Букелиќ Ненад, Скопје. (19889)

Работна книшка на име Снежана Попоска, Скопје. (19897)

Работна книшка на име Борјан Јовановски, Скопје. (19933)

Работна книшка на име Христо Чеврески, Скопје. (19958)

Работна книшка на име Томе Стеријовски, Скопје. (19968)

Работна книшка на име Шундуровска Ратка, ул. "П. Гули" бр. 3, Битола. (19985)

Работна книшка на име Ленче Пешевска, ул. "В. Ангелов" бр. 18, Св. Николе. (19987)

Работна книшка на име Рајчиноски Ристе, Струга. (19988)

Работна книшка на име Димоски Стојан, Скопје. (19991)

Работна книшка на име Ибрахими Мухарем, Скопје. (20087)

Работна книшка на име Самедин Исеиновски, с. Д. Количани, Скопје. (20144)

Работна книшка на име Радевски Раде, с. Мренога, Демир Хисар. (20167)

Работна книшка на име Гоце Филиповски, Крива Паланка. (20169)

Работна книшка на име Величковска Горица, Кочани. (20170)

Работна книшка на име Лазарова Маре, Пробиштип. (20174)

Работна книшка на име Латифовски Сафет, Скопје. (20175)

Работна книшка на име Павлова Сладинка, Злетово, Пробиштип. (20176)

Работна книшка на име Настоска Бирјана, с. Косел, Охрид. (20184)

Воена книшка на име Драгославче Арсовски, ул. "А. Бабата" бр. 3, Кратово. (19604)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Петар Петровиќ Његош" на име Реџепа Гинер, н. "Колонија" Идризово, Скопје. (19337)

Свидетелство за 2 година издадено од ЕМУЦ "Никола Тесла"-Скопје на име Тихомир Матевски, Скопје. (19364)

Свидетелства за 1 и 2 година на име Нечкоски Гоце, Прилеп. (19472)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Маршал Тито"-Арачиново на име Имер Џафери, Скопје. (19435)

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени од економско училиште "Борис Кидрич"-Скопје на име Митковска Емилија, Скопје. (19455)

Свидетелства за 1, 2 и 3 година издадени од ПСУ "Јахија Кемал"-Скопје на име Виган Ајро, Битола. (19479)

Свидетелство за 6 одделение на име Сатко Фуркан, Гостивар. (19509)

Свидетелство за завршено средно образование на име Живко Гелмановски, Ресен. (19701)

Свидетелство на име Башевиќ Мирсад, Прилеп. (19705)

Свидетелство на име Ѓорѓи Неделкоски, Струга. (19797)

Свидетелство на име Галеска Маријана, Тетово. (19603)

Свидетелство од 8 одделение на име Кипријанова Гордана, Кочани. (19605)

Свидетелство на име Дураковиќ Сабина, Велес. (19607)

Свидетелство на име Станкова Нада, Радовиш. (19997)

Свидетелство на име Мишев Тоше, Кочани. 20163

Свидетелство на име Мифтарова Хекмете, Велес. (20178)

Свидетелство на име Латифов Ејуп, Велес. (20179)

Диплома на име Башевиќ Мирсад, с. Лажани, Прилеп. (19704)

Диплома на име Христова Радмила, ул. "Б. Ѓорев" бр. 104, Велес. (20000)

Диплома на име Зиба Јетмир, с. ливада, Струга. (20168)

Диплома на име Николова-Лекова Билјана, ул. "Д. Груев" бр. 39, Велес. (20180)

Здравствена легитимација на име Ангеловски Звонко, Велес. (19703)

Здравствена легитимација на име Петрија Тодорова, Велес. (19810)

Здравствена легитимација на име Русомирова Сања, Пробиштип. (19995)

Здравствена легитимација на име Анастасов Тони, Пробиштип. (20171)

Здравствена легитимација на име Гичева Румена, Велес. (20181)

АДР дозвола бр. 1506 издадена од Министерство за сообраќај и врски на име Петровски Цане, Битола. (19852)

Чековна картичка бр. 265827 издадена од Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Џемал Арслани, Охрид. (19459)

Чековна картичка бр. 234511 издадена од Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Блажеска Ружа, Охрид. (19460)

Чековна картичка бр. 166795-81 издадена од Комерцијална банка-Филијала Штип на име Димитров Орданчо, Штип. (19471)

Чековна картичка бр. 239258 издадена од Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Даница Крстеска, Охрид. (19986)

Штедна книшка на име Велов Боро, Винаца. (19506)

Штедна книшка бр. 594440 издадена од Македонска банка на име Гусевски Владимир, Скопје. (19581)

Девизна штедна книшка бр. 9009909 издадена од Тутунска банка АД Скопје на име Василија Блажевски, Скопје. (19486)

Даночна картичка бр. 5030997147345 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Минимаркет Розе, Скопје. (19356)

Даночна картичка бр. 401500010292 издадена од Управа за приходи-Кр. Паланка на име Дик и Доф, Крива Паланка. (19401)

Даночна картичка бр. 4030994176804 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Павакас Александар ДООЕЛ, Скопје. (19787)

Даночна картичка бр. 4017993108027 издадена од Управа за јавни приходи-Куманово на име Сики Шпед Синиша, Куманово. (19788)

Даночна картичка бр. 4030001407563 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Месина ДООЕЛ, Скопје. (19799)

Даночна картичка издадена од Управа за приходи на име Илиев Блажо превоз ЈТД, Радовиш. (19830)

Даночна картичка бр. 4030995191769 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име ДПТП Ким Стев, Скопје. (19932)

Даночна картичка бр. 4030999373071 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Стефи Поинт ДООЕЛ, Скопје. (19959)

Даночна картичка бр. 4030000380645 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име ТД А И Трејд, Скопје. (20222)

НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА

Врз основа на член 204 од Законот за трговските друштва и Одлуката на Управниот одбор на ф-ка за шеќер "4 Ноември" АД Битола, се врши намалување на основната главнина на друштвото од 4.691.850 евра на 3.574.350 евра или намалувањето се врши за 1.117.482 евра како последица на Одлуката на Владата на РМ, Бр. 23-1944-1 донесена на ден 27.06.2000 година во ("Службен весник на РМ" бр. 53/2000), со која се поништи Одлуката за претворање на побарувањата во влог во ф-ка за шеќер ("Службен весник на РМ" бр. 3/99).

Со намалувањето основната главнина изнесува 3.574.350 евра.

Друштвото е согласно по барање на доверителите да ги намира или обезбеди побарувањата кои постоеле на денот на објавувањето на уписот на Одлуката за намерувано намалување на основната главнина, пријавена во трговскиот регистар, ако го пријават во рок од 90 (деведесет) дена од објавата на овој оглас во "Службен весник на РМ". (19147)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10, член 13 став 1 алинеја 1, член 14 став 1 и член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98, 50/01, 2/02 и 24/03), Комисијата за набавки на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ ЗА ГРЕЈНАТА СЕЗОНА 2003/2004 ГОДИНА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по овој отворен повик е Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, ул. "Железничка" бб, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е набавка на екстра лесно масло за горење за грејната сезона 2003/2004 година, во количина од 355.000 литри.

1.3. Спецификацијата-Предлогот со распоредот и количината на маслото за греење по општини и објекти може да се добие во Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија секој работен ден од 8-15 часот.

1.4. Екстра лесното масло за горење треба да одговара на пропишаните стандарди или на стандардите прифатени од Република Македонија.

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.6. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, во согласност со Законот за јавни набавки.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ги содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на екстра лесното масло за горење.

2.3. Понудата треба да содржи единечна цена во денари по литар и вкупна цена за целата набавка со сите трошоци вклучувајќи ги и трошоците за утовар, транспорт и истовар до крајните корисници, според Спецификацијата од точка 1.3. од овој повик.

2.4. Понудата треба да содржи рок и начин на плаќање.

2.5. Понудата треба да содржи рок за испорака.

2.6. Понудата треба да има рок на важност.

2.7. Понудите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата понудувачот треба да ја достави следната документација:

3.1. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинал или фотокопии заверено кај нотар, за економската и финансиската способност на понудувачот.

Странскиот понудувач треба да достави ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија кој треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години, преведен на македонски јазик и заверен кај нотар.

3.2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.3. Потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

3.4. Потврда од надлежен суд дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка забрана за вршење на дејност.

3.5. Извод од регистрација на дејност.

Наведените документи, освен изводот од регистрација на дејност, не смеат да бидат постари од 6 месеци и истите треба да се во оригинал или во фотокопии заверено кај нотар.

3.6. Доказ за техничката способност на понудувачот:

- Список на главни испораки на маслото за горење во последните три години со износите и примачите и сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на екстра лесното масло за горење.

3.7. Понудувачот треба да приложи писмено овластување за претставникот на понудувачот за учество на јавното отворање.

3.8. Понудувачот треба да достави гаранција за квалитетот.

3.9. Понудувачот со понудата треба да даде гаранција во вид на депонирано средства или банкарска гаранција на износ од 450.000,00 во смисла на член 55 од Законот за јавни набавки.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере според следните критериуми:

- цена.....50 поени;
- рок на испорака.....30 поени; и
- рок на плаќање.....20 поени.

Бројот на поените ќе се дели сразмерно на бројот на понудувачите, при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Понудата се доставува во еден оригинален примерок потпишан и заверен од понудувачот.

5.3. Рок на доставување на понудите е 15 дена денот на објавувањето во весниците "Дневник", "Утрински весник" и во "Службен весник на РМ".

Во случај на неистовремено објавување на овој повик важи рокот од објавувањето во последното средство за јавно информирање.

5.4. Доставувањето на понудите може да се изврши преку пошта на адреса Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, ул. "Железничка" бб, со предавање во архивата на Службата или со предавање на Комисијата за јавни набавки на лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 14.08.2003 година во 11 часот во просториите на Службата, ул. "Железничка" бб, Скопје, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок ќе се сметаат за задоцнети, а оние кои не се изработени според барањата на овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во овој повик нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат од Службата на телефон 3123-238.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 став 1 и член 19 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002 - пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Министерството за труд и социјална политика, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 15/03 ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Министерството за труд и социјална политика.

1.2. Предмет на набавката: реконструкција и надградба на објект комбинирани детска установа "Железара"-Скопје, за отворање на дневен центар за деца со пречки во развојот.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно одредбите од Законот за јавни набавки.

2. ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Описот и обемот на работите се дадени во предмерот што понудувачите може да го подигнат во Министерството за труд и социјална политика на ул.

„Даме Груев“ бр. 14, за истата треба да се уплати износ од 2.000,00 денари на жиро сметка 150100030278716, приходно konto: 723112, дан.бр: 4030990252999, депонент: Народна банка на Македонија.

Предмерот се пополнува и се приложува во понудата.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 3.1. Име и адреса на понудувачот.
- 3.2. Единечни цени по позиции и вкупно.
- 3.3. Цена на понудата со вклучен ДДВ.
- 3.4. Начин на плаќање.
- 3.5. Рок на изведба изразен во календарски денови.
- 3.6. Понудите од странските понудувачи (документација и понудата) треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 4.1. Документи за бонитет издаден од Централниот регистар согласно Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 12/98 и 55/95) оригинал или заверена фотокопија од нотар.
- 4.2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара од шест месеци (оригинал или заверена фотокопија од нотар).
- 4.3. Извод од регистрација на дејноста.
- 4.4. Потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација не постара од шест месеци (оригинал или заверена фотокопија од нотар).
- 4.5. Уверение од надлежен суд дека со правосилна пресуда не е изречена мерка за безбедност – забрана за вршење на дејноста, не постара од шест месеци (оригинал или заверена фотокопија од нотар).
- 4.6. Документ за расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката, број и структура на вработени по квалификации и искуство.
- 4.7. Референтна листа за досега завршени работи од овој вид, со износи, датуми и примачи.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 5.1. Цена | 50 бода, |
| 5.2. Рок на изведба | 10 бода, |
| 5.3. Начин на плаќање | 20 бода, |
| 5.3. Техничко-технолошки бонитет | 5 бода, |
| 5.5. Економско-финансиски бонитет | 5 бода. |

6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- 6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56, 57 од Законот за јавни набавки (пречистен текст) во еден оригинален примерок потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.
- 6.2. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол треба да стои ознака "не отворај" и бројот на повикот, во средината на пликот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот и истиот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот – понудувачот. Во затворениот плик треба да има уште два затворени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата со финансиска документација и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи техничката документација и носи ознака "документација" и точната адреса на испраќачот-понудувачот.

7. РОКОВИ

- 7.1. Рок на доставување на понудите: до денот и часот на самото отворање на понудите.
- 7.2. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 08.08.2003 год. во 10:00 часот, во просториите на Министерството за труд и социјална политика во присуство на овластени претставници на понудувачите.

8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Понудите кои нема да бидат доставени до денот и часот на самото отворање како и оние кои не се изработени според тендерската документација и отворениот повик нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 став 1 и член 19 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр.21/2002-пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Министерството за труд и социјална политика, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/03 ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувач: Министерството за труд и социјална политика.
- 1.2. Предмет на набавката: адаптација на постоен монтажен објект во Чичино Село - Скопје, за згрижување на злоставувани жени
- 1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
- 1.4. Постапка на повикот се спроведува согласно одредбите од Законот за јавни набавки.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 2.1. Описот и обемот на работите се дадени во предмерот што понудувачите може да го подигнат во Министерството за труд и социјална политика на ул. „Даме Груев“ бр. 14, а за истата треба да се уплатат 2.000,00 денари на сметка на Набавувачот. Жиро с-ка бр: 150100030278716, приходно konto: 723112, дан.бр: 4030990252999, депонент: Народна банка на Македонија.
- 2.2. Предмерот се пополнува и се приложува во понудата.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 3.1. Име и адреса на понудувачот.
- 3.2. Единечни цени по позиции и вкупно.
- 3.3. Цена на понудата со вклучен ДДВ.
- 3.4. Начин на плаќање.
- 3.5. Рок на изведба изразен во календарски денови.
- 3.6. Понудите од странските понудувачи (документација и понудата) треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 4.1. Документи за бонитет издадени од Централниот регистар согласно Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 12/98 и 55/95) оригинал или заверена фотокопија од нотар.
- 4.2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара од шест месеци (оригинал или заверена фотокопија од нотар).
- 4.3. Извод од регистрација на дејноста.
- 4.4. Потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација, не постара од шест месеци (оригинал или заверена фотокопија од нотар).
- 4.5. Уверение од надлежен суд дека со правосилна пресуда не е изречена мерка за безбедност – забрана за вршење на дејноста, не постара од шест месеци (оригинал или заверена фотокопија од нотар).
- 4.6. Документ за расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката, број и структура на вработени по квалификации и искуство.

4.7. Референтна листа за досега завршени работи од овој вид, со износи, датуми и примачи.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Цена	50 бода,
5.2. Рок на изведба	10 бода,
5.3. Начин на плаќање	20 бода,
5.4. Техничко-технолошки бонитет	5 бода,
5.5. Економско-финансиски бонитет	5 бода.

6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56, 57 од Законот за јавни набавки (пречистен текст) во еден оригинален примерок потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

6.2. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол треба да стои ознака "не отварај" и бројот на повикот, во средината на пликот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот и истиот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот – понудувачот. Во затворениот плик треба да има уште два затворени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата со финансиска документација и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи техничката документација и носи ознака "документација" и точната адреса на испраќачот-понудувачот.

7. РОКОВИ

7.1. Рок на доставување на понудите: до денот и часот на самото отварање на понудите.

7.2. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 07.08.2003 год. во 10:00 часот, во просториите на Министерството за труд и социјална политика во присуство на овластени претставници на понудувачите.

8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Понудите кои нема да бидат доставени до денот и часот на самото отварање како и оние кои не се изработени според тендерската документација и отворениот повик нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 21/2002 и 24/2003), Фондот за магистрални и регионални патишта-Скопје, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 08-4/03

1. Предмет на набавката е: реконструкција на регионален пат Р-503 Царина -Стење, од км. 19+430 до км. 20+700.

2. Финансирањето ќе се врши од средствата на Фондот за магистрални и регионални патишта, утврдени со програмата за 2003 година.

3. Повикот е јавен и анонимен, а право на учество имаат сите домашни фирми кои се регистрирани за градежна дејност од областа на изградбата на автопатишта, магистрални и регионални патишта, а ги исполнуваат следните услови:

3.1. Временски период како изведувач на работи од видот на изградбата на патишта, минимум 5 години.

3.2. Просечна годишна реализација за последните 3 години од минимум 3 милиони евра, што се докажува со усвоени годишни завршни сметки.

3.3. Поради краток рок на извршување на извршителот не му се признаваат разлики во цени.

4. Доставување и содржина на понудата

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

4.1. Име и адреса на понудувачот.

4.2. Извод од регистрација на дејноста.

4.3. Доказ за бонитет издаден од Централниот регистар во оригинал или заверена копија кај нотар (член 24 од ЗЈН).

4.4. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, оригинал или копија заверена кај нотар.

4.5. Потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

4.6. Нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за забрана за вршење на дејност.

Документите по точка 5.3. заклучно со 5.5. да не се постари од 6 месеци.

4.7. Список на изведени објекти од ваков вид во последните 5 години, со износи, датуми и нарачателите во форма како се бара во понудената документација.

4.8. Список на проекти на кои моментално е ангажиран понудувачот.

4.9. Опис и список на механоопременоста, машини, бази, постројки по вид, перформанси, години на старост и сл., како и опремата за докажување и контрола на квалитетот на лабораторијата.

4.10. Податоци за кадровската екипираност на техничките стручни лица кои ќе бидат вклучени за извршување на работите и контролата на квалитетот онака како се бара во понудената документација.

4.11. Методологија на градење, програма за изведување и извори на материјалите.

4.12. Пополнета пресметка со единечни цени и вкупна цена како што е дадено во оригиналот на тендерската документација.

4.13. Рок на извршување.

Во вкупната цена треба да биде искажана вредноста на ДДВ.

5. Останати услови

5.1. Со понудата се доставува гаранција на понудата од прифатлива банка на 5% од вкупно понудената цена.

5.2. Важност на понудата 63 дена (9недели).

6. Критериуми за избор:

- понудена цена	40 поени;
- докажан квалитет и спремност на досега извршени работи од ваков вид	40 поени;
- рока на извршување	20 поени.

7. Рок и начин на доставување на понудите

7.1. Рокот и начинот на доставување на понудите е најдоцна до 11.08.2003 година до 11,00 часот, лично во архивата на нарачателот: Фонд за магистрални и регионални патишта, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

7.2. Понудите се доставуваат согласно член 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

7.3. Секој понудувач може да учествува само со ед-на понуда.

7.4. Понудите што ќе пристигната по утврдениот рок, нема да се разгледуваат и ќе бидат отфрлени без отворање.

8. Завршни одредби

8.1. Отворањето на понудите е јавно во присуство на овластените претставници на понудувачите, што се докажува со оригинален документ оверен од одговорното лице на фирмата.

8.2. Јавното отворање ќе се изврши на 11.08.2003 година во 12,00 часот во просториите на Фондот, 6-ти кат.

8.3. Понудената документација може да се подигне секој работен ден од 08,00-14,00 часот, соба бр. 6 на трети кат, а по извршената уплата на неповратен надомест во износ од 10.000,00 денари во Фондот или жиро сметка број 300000001613049, ЕДБ 4030981217633 кај Комерцијална банка-Скопје. Техничката документација може да се разгледа во истиот термин секој работен ден.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 17 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02 и 24/03), Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-1/2003 ПОВТОРНО ОБЈАВУВАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. Општи одредби

1. Набавувач на отворениот повик бр. 02-1/2003 е Македонската радио-телевизија, бул. „Гоце Делчев“ бб, Скопје.

2. Предмет на набавката е Магнетоскопски глави и други резервни делови за студиски и преносни машини - магнетоскопи (според дадена тендерска документација).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно со одредбите на Законот за јавни набавки.

II. Тендерска документација

Тендерската документација заинтересираните понудувачи може да ја подигнат во Македонската радио-телевизија во Секторот за одржување - ТВ Техника на тел: ++ 389 2 3 112-200 локал 24-65 или во Одделението за комерцијални работи на тел: ++ 389 2 3 112-200, локал 20-98; 20-96, бул: „Гоце Делчев“ бб во Скопје, секој работен ден од 9 - 12 часот, во времето на траењето на отворениот повик.

III. Содржина на понудата

1. Понудата треба да содржи:

- Име, адреса и седиште на понудувачот,
- Техничките карактеристики да бидат специфицирани според тендерската документација,
- Цена на секоја позиција од набавката посебно, како и вкупна цена на набавката. Во цената на понудените стоки од странско потекло, задолжително треба да биде внесен и износот на царинските и други давачки,
- Рок на извршување на испораката од денот на порачката за вкупната набавка,
- Начинот и условите на плаќање,
- Гарантен рок,
- Референтна листа,
- Рок на важност на понудата од денот на отворањето.

2. Понудата е делива.

3. Реализацијата на набавката ќе се врши сукцесивно.

IV. Придружна документација

- Понудувачите (домашни) кон понудата задолжително доставуваат соодветен документ за бонитетот издаден од Централниот регистар на Р Македонија, како доказ за нивната финансиска и економска способност (согласно член 24 од Законот за јавни набавки и Правилникот за содржината на документот за бонитет).

Странските понудувачи задолжително доставуваат сертификат за бонитет издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата или на професионално здружение на земјата во која се наоѓа неговото седиште односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција (член 24 од Законот за јавни набавки).

Понудувачите треба да достават доказ:

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;
- Извод од регистрацијата на дејноста, усогласена со Законот за трговските друштва и единствена класификација на дејности;

- Доказ - Извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или во процес на ликвидација;

- Доказ - Извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка - забрана на вршење на дејност.

Понудувачите треба да достават доказ за техничка способност и тоа:

- Список (референца) на главни и слични испораки во последните три години,
- Доказ за квалитет (сертификат),
- Проспекти.

Понудувачите треба да достават доказ дека се носители на застапништво, ексклузивни или овластени дистрибутери од производителот со чии производи учествуваат на овој повик.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или копија заверена од страна на нотар, со исклучок на изводот од судската регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

V. Критериуми за избор на најповолен понудувач (согласно Законот за јавни набавки)

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. Цена на набавката | до 50 бода. |
| 2. Начин и услови на плаќање | до 30 бода. |
| 3. Рокот на испорака | до 10 бода. |
| 4. Гаранција | до 10 бода. |

VI. Доставување на понудите

1. Понудата се доставува согласно член 55, 56, и 57 од Законот за јавни набавки и тоа се доставува во еден оригинален примерок што треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта, со предавање во архивата на Македонската радио-телевизија на бул. „Гоце Делчев“ бб, Скопје, со назнака за Комисија за јавни набавки, понудата и другата документација се доставуваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај“ и бројот на повикот. Во средината на ковертот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот-понудувачот. Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата со финансиска документација и носи ознака „понуѓа“, а другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи ознака документација и точната адреса на испраќачот-понудувачот.

3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

VII. Рокови

1. Отворениот повик трае до 27.08.2003 година.

2. Јавното отворање на понудите ќе се изврши во 10 часот на 03.09.2003 год. во просториите на Македонското радио-мала зграда на II кат, соба број 208, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

3. Претставниците на понудувачите треба на Комисијата да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање (член 31 став 2 од Законот за јавни набавки).

4. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние понуди кои не се изработени според тендерската документација, како и оние кои не се во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел: ++ 389 2 3 213 - 133; ++ 389 2 3 226-911 или факс ++ 389 2 3 221 - 104.

Комисија за јавни набавки

In compliance with the Article 10 of the Law for Public Procurements (National Bulletin of R. Macedonia under No.21/02; 24/03), the Public Corporation - Macedonian Radio Television, announces:

**SECOND TENDERING ROUND
UPON REQUIREMENTS NO. 02 - 1/2003
- FOR BIDDING UPON PUBLIC OPENING -**

I. General conditions:

1. The procurer issuing the open call No.02-1/2003 is Macedonian Radio Television, Bul. 'Goce Delcev' bb, Skopje.

2. The subject of purchasing is sub-CR VTR heads and miscellaneous spare parts for studio and movable equipment (as per the relevant tendering documentation).

3. The call is public, open and anonymous, inviting to bidding all domestic and foreign legal personalities.

4. Tendering procedure shall be conducted in compliance with the regulations set out in the Law for Public Procurements.

II. Tendering documentation

Interested bidders are invited to visit the Macedonian Radio Television – Department for Maintenance – TV operations, or contact the following telephone numbers: + 389 2 3 11 22 00, ext. 24-65, or the Commercial Department of MKRTV at the following telephone number: +389 2 3 11 22 00, ext. 20-98 and 20-96 in the offices located at the following address: Bul. Goce Delcev bb, 1000 Skopje, R.Macedonia, working hours regarding tendering purposes: 09:00 to 12:00 a.m.

III. Content of the bid

1. The bid must contain:

- Name, address and seat of the bidder;
 - Technical specifications of the equipment are to be designated in accordance with tendering documentation;
 - Itemized price for each part of the supply procurement, as well as the price of the procurement in whole. The price of the foreign made equipment must contain the amount of the customs duties, including the other taxes and dues;
 - Closing date for completion of the relevant acquisition in whole is commencing with the day of the order placement;
 - Methods and Terms of payment;
 - Warranty period;
 - List of references;
 - Validity of the bid since the date of its opening.
2. The bid shall be considered in full or split in part.
3. The relevant supply procurement shall be realized successively.

IV. Accompanying documentation

Submitted bids (domestic) must containing a Declaration of Solvency issued by the Registrar of Companies to verifying its entire trading solvency (as per Article 24 of the Law for Public Procurements, as well as By-laws on public procurements).

Foreign bidders are also obligated to submit a Declaration of Solvency issued by a professional body within the segment of industry, trading or a professional association situated in the country of its headquarters, as well as supported by the auditor's account issued by sound foreign auditing company (Article 24 set out in the Law for Public Procurements).

The bidders must submit a proof of technical eligibility in form of:

- List of references of given or similar deliveries within the last 3 years;
- Quality guarantee (certificate);
- Catalogues.

The bidders must submit an evidence clarifying they are represented through particular agency, or by exclusively authorized distributor of the certain manufacturer of goods subject of this call.

V. Criteria for choosing the most suitable bidder

(in compliance with the Law for Public Procurements)

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Price for supply procurement | up to 50 points, |
| 2. Methods and terms of payment | up to 30 points, |
| 3. Date of delivery | up to 10 points, |
| 4. Warranty | up to 10 points. |

VI. Distribution of bids

1. The bids must be submitted in original form in accordance with Article 55, 56 and 57 of the Law for Public Procurements signed by the person authorized by the Bidder.

2. The bids must be sent via registered mail or directly enclosed to the procurer's archive department of the Macedonian Radio Television, Bul. Goce Delcev bb, 1000 Skopje, R. Macedonia, containing the following reference: with a designation 'For the Commission for Public Procurements'.

The bids and the enclosed documents shall be sent in one closed envelope containing inside another two sealed envelopes. The external envelope should read 'do not open' designated in the upper left angle. It may not contain any marks that could disclose the identity of the bidder. In the middle of the envelope there should be the correct address of the procurer. One of the inside envelopes is to be marked with 'bid' on it, and the other one should contain the enclosed documents with 'documents' designation and correct address of the bidder.

3. Each bidder is allowed to submit only one offer.

VII. Deadlines

1. The deadline for this second open call is 27.08.2003.

2. The public disclosure of bids will take part at 10:00 a.m. on 03.09.2003 in the premises of the Macedonian Radio production block offices, II floor, Room No. 208, in the presence of the bidder's authorized representatives.

3. Any person authorized by the Bidder must provide the Commission with appropriate written permission for attending the public opening of the bids (Article 31, Paragraph 2 of the Law for Public Procurements).

4. The bids not-submitted on time and those that are not prepared in accordance with required tendering documentation, as well as those not being in compliance with the regulations set out within the Law for Public Procurements, will not be taken into consideration.

For further information please call: +389 2 3 213 133; +389 2 3 226 911; or fax: +389 2 3 221 104.

Macedonian Radio Television
Commission for Public Procurements

ЈП Македонски железници - Република Македонија,
Проект за транспортен сектор

**ПОКАНА ЗА ПОНУДИ
"НАБАВКА НА ШИНИ И ПРАГОВИ ЗА ОДРЖУ-
ВАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ПРУГИ НА МАКЕ-
ДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ"**

Заем Бр: 4439 МК
ПЗП Бр РС 2003/1

1. Оваа покана за понуди следи после генералната објава за набавки по овој проект објавена во Development Business бр. 534 од 16 мај 2000 година.

2. Република Македонија прими заем од Меѓународната банка за реконструкција и развој наменет за Проектот за транспортниот сектор и се согласи дел од тој заем да биде наменет за плаќања по договорот за "Набавка на шини и прагови за одржување на железничките пруги на Македонски Железници".

3. Јавното претпријатие Македонски железници ги поканува сите подобни понудувачи (од подобни земји како што е дефинирано во Водичот: Набавки преку ИБРД заеми и ИДА кредити, јануари 1995, ревидирани јануари 1996, септември 1997 и јануари 1999 да поднесат запечатени понуди за "Набавка на шини и прагови за одржување на железничките пруги на Македонски Железници".

Предметот на набавката е:

Дел 1: Набавка на шини,

Дел 2: Набавка на прагови,

Рокот на испорака е максимум 16 недели.

4. Понудениот процес треба да биде спроведен во согласност со меѓународните понудени процедури специфицирани во Водичот на Светска банка: Набавки преку ИБРД заеми и ИДА кредити, и се отворени за сите понудувачи од подобните земји дефинирани во Водичот.

5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации од Јавното претпријатие Македонски железници и да ги погледнат понудените документи на адресата наведена подолу од 08.00 до 14.00 часот:

ЈП МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ г-н. Љубомир Танеловски; „III Македонска бригада“ бб; п.фах: 543; 1000 Скопје; Република Македонија. Тел: ++ 389 2 3230 363; Мобил: ++ 389 70 341 992; Факс: ++ 389 2 3230 363; Работно време 08:00 до 15:00; E-mail: infrastruktura@mz.com.mk.

ЈП МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ; г-н. Ристо Трајчевски; „III Македонска Бригада“ бб; п.фах: 543; 1000 Скопје; Република Македонија; Тел: ++ 389 2 3230 363; ++389 2 3228 009; Мобил: ++ 389 70 548 381; Факс: ++ 389 2 3230 363; ++389 2 3228 009; Работно време 08:00 до 15:00; E-mail: investicii@mz.com.mk.

6. Комплетен примерок од понудената документација на англиски може да се набави од заинтересираните понудувачи по писмена пријава на горенаведената адреса по уплата на неповратни трошоци од 5500,00 денари (МКД) или US\$ 100. Начинот на плаќање ќе биде преку директен депозит на жиро сметка: 20000000567097 даночен број 4030995107709 депонент на СТОПАНСКА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ (за ЈП Македонски железници -Скопје) за плаќање во денари и на STOPANSKA BANKA A.D. SKOPJE SWIFT ADDRESS STOB MK 2X, сметка: 25730-149, во корист на Македонски железници за плаќања во УС \$. Документите ќе се испраќаат по пошта (авионска или сувоземна) или можат да се подигнат од претставници на понудувачите на долната адреса после поднесување на писмена евиденција за уплата на неповратните трошоци.

7. Понудите треба да се поднесат до ЈП Македонски железници на горната адреса во или пред 11:30 часот локално време на (датата ќе се специфицира).

Сите понуди треба да бидат придружени со банкарска гаранција од:

- За понуди од Дел 1: минимум 40.000,00 Евра или еквивалентна сума од конвертибилна валута.

- За понуди од Дел 2: минимум 30.000,00 Евра или еквивалентна сума од конвертибилна валута.

Задолжените понуди ќе бидат вратени.

Понудите ќе се отворат во присуство на претставници на понудувачите, кои ќе изберат да присуствуваат, на адреса и во време специфицирано подолу:

ЈП "МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" - СКОПЈЕ ПОДРУЖНИЦА ЗА СООБРАЌАЈ ТРАНСПОРТЕН ЦЕНТАР - Скопје (сала за состаноци) 1000 Скопје, Република Македонија. Тел/Факс: ++ 389 2 3230 363.

Време и датум на отворање: 12:00 часот локално време на 3 септември 2003 година.

ЈП Македонски железници

PE MACEDONIAN RAILWAYS
REPUBLIC OF MACEDONIA
Transport Sector Project

**INVITATION FOR BIDS
"PROCUREMENT OF RAILS AND SLEEPERS FOR
MACEDONIAN RAILWAYS LINE MAINTENANCE"**

Loan No.: 4439 MK
IFB N° RS 2003/1

1. This invitation for bids follows the general procurement notice for this project that appeared in Development Business, issue no. 534 published on May 16, 2000.

2. The Republic of Macedonia has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development toward the cost of Transport Sector Project, and it intends to apply part of the proceeds of this loan to payments under the contract for the Procurement of Rails and Sleepers for Macedonian Railways Line Maintenance

3. The Public Enterprise "Macedonian Railways"-Skopje now invites sealed bids from eligible Bidders (all contractors from eligible countries as defined under the Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, January 1995, Revised January 1996 and September 1997 and January 1999, hereinafter referred to as the IBRD Guidelines for Procurement) for the Procurement of Rails and Sleepers for Macedonian Railways Line Maintenance. The scope of procurement shall be as a follow:

- LOT 1: Procurement of Rails

- LOT 2: Procurement of Sleepers

The delivery period is max. 16 weeks.

4. Bidding will be conducted through the international competitive bidding procedures specified in the World Bank's Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, and is open to all bidders from eligible source countries as defined in the Guidelines.

5. Interested eligible bidders may obtain further information from the Public Enterprise "Macedonian Railways"-Skopje and inspect the bidding documents at the address given below from 0800 to 1400 hours.

PE MACEDONIAN RAILWAYS; Attn: Mr. Ljubomir Tanelovski; III Makedonska Brigada bb; P.O. Box: 543; 1000 Skopje; Republic of Macedonia. Tel: ++ 389 2 3230 363; ++389 70 341 992. Fax: ++ 389 2 3230 363. Office hour 08:00 – 15:00. E-mail: infrastruktura@mz.com.mk.

PE MACEDONIAN RAILWAYS; Attn: Mr. Risto Trajcevski; III Makedonska Brigada bb; P.O. Box: 543; 1000 Skopje; Republic of Macedonia. Tel: ++ 389 2 3230 363; ++389 2 3228 009; ++ 389 70 548 381. Fax: ++ 389 2 3230 363; ++389 2 3228 009. Office hour 08:00 – 15:00. E-mail: investicii@mz.com.mk.

6. A complete set of bidding documents in English language may be purchased by interested bidders on the submission of a written application to the address, stated above, and upon payment of a nonrefundable fee of 5.500.00 denars (MKD) or in US\$ 100. The method of payment will be direct deposit to account No: 20000000567097 tax no. 4030995107709 deponent of STOPANSKA BANKA A.D. SKOPJE (for PE "Macedonian Railways -Skopje) for payments in denars and to STOPANSKA BANKA A.D. SKOPJE SWIFT ADDRESS STOB MK 2X, account No: 25730-149, in favor of Macedonian Railways - Skopje, Republic of Macedonia for payments in US\$. The documents will be sent by airmail and surface mail, or may be issue of Bidders' representatives at the address below after submission a written evidence for payment of a nonrefundable fee.

7. Bids must be delivered to PE "Macedonian Railways-Skopje to address stated above, at or before 11:30 hour local time on September 03, 2003

All bids must be accompanied by a bid security of:

- For Bid of LOT 1: minimum EURO 40.000,00 (forty thousand EURO) or an equivalent amount in a freely convertible currency.

- For Bid of LOT 2: minimum EURO 30.000,00 (thirty thousand EURO) or an equivalent amount in a freely convertible currency.

Late bids will be rejected.

Bids will be opened in the presence of the bidders' representatives who choose to attend at the address and local time specified below: PE "Macedonian Railways" - SKOPJE, Traffic Department Transport Center (Passengers Station) - Skopje (Meeting Room) 1000 Skopje, Republic of Macedonia. Tel/Fax: ++ 389 2 3230 363.

Time and Date of Bids Opening: 12:00 h local time on September 03, 2003.

Врз основа на член 11 и член 45 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Државниот завод за статистика на Република Македонија, објавува

БАРАЊЕ БР. 2/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател на барањето за прибирање на понуди е Државниот завод за статистика на Република Македонија, со седиште во Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 4.

1.2. Предмет на барањето е доставување на понуди за набавка на 20 климатизери со јачина 3.5 kw (split system).

1.3. Јавната набавка се спроведува со прибирање на понуди, без јавно отворање, согласно член 45 став 1 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002).

1.4. Рокот за поднесување на понудите изнесува 10 дена, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето во последното јавно гласило.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- Име, адреса и седиште на понудувачот;
- Крајна поединечна со вклучен ДДВ;
- Начин и услови на плаќање;
- Рок за доставување на предметот на набавката;
- Рок на инсталирање на климатизерите од момент на потпишување на договорот со избраниот понудувач (ќе се инсталираат во регионалните одделенија на Државниот завод за статистика);

- Должина на гарантниот рок на предметот на набавката;
- Рок на важноста на понудата;
- Начин и услови на сервисирање и по истекот на гарантниот рок.

За сите информации можете да се обратите на телефон 3295784 или во канцеларија број 84 во Државниот завод за статистика.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од страна на овластено лице на понудувачот.

3.2. Понудите да се достават по пошта или со непосредно предавање во архивата на Државниот завод за статистика.

3.3. Понудите се доставуваат во запечатен коверт кој содржи два запечатени коверта. На предната страна од надворешниот коверт во горниот лев агол треба да биде назначено "не отворај" и бројот на барањето, а во средината на ковертот треба да биде назначена адресата на Државниот завод за статистика, ул. "Даме Груев" бр. 4.

3.4. Првиот внатрешен коверт треба да ја содржи придружната документација и носи ознака "документација" и во него треба да се содржани следните документи:

- Извод од регистрација на дејноста;
- Документ за бонитет од Централниот регистар;
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејност;

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Документите наведени во точка 3.4. (освен изводот од регистрација на дејноста) не смеат да бидат постари од шест месеци, а сите документи треба да бидат доставени во заверена фотокопија од нотар.

3.5. Вториот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуда".

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

4.1. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- цена	400 бода;
- квалитет	400 бода;
- начин и услови на плаќање	100 бода;
- рок за инсталирање на предметот на набавка	100 бода.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои нема да бидат доставени во наведениот рок, како и понудите кои не се изработени според наводите на ова барање и Законот за јавни набавки, како и оние понуди кои ја немаат целокупната документација која се бара, нема да се разгледуваат.

5.2. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во А.Д. "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-141/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА ТУРБИНСКИ МАСЛА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-141/2003 е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на турбински масла за потребите на РЕК Битола и РЕК Осломеј, според следната спецификација:

ТУРБИНСКИ МАСЛА	ISO VG	Вкупно kgr.
DIN 51 515/1; BS 489; ISO 8068;	32	29000
ASTM 4304 tip I; MIL-L-17672 C	46	52000
	68	2400

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото набавката да ја подели на повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на маслата.

2.3. Понудата треба да ги содржи единечните цени по килограм (во буре) без ДДВ, и вкупните вредности за секоја позиција (со сите давачки согласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки - ако набавката е од странство), на паритет ДДП краен корисник, изразена во ЕУР, со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажен курс на девизна берза.

2.4. Понудувачот мора да даде понуда за целокупниот обем на набавката.

2.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака.

2.7. Понудата треба да има рок на важност.

2.8. Понудите со пропратната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција регистрирана за вршење на ревизија, со податоци за последните 3 години.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 26 од Законот за јавни набавки.

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платените даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 25 од Законот:

- список на главни испораки на маслата (дадени во спецификацијата) во последните три години;
- сертификат-технички карактеристики на маслата, со кој се потврдува сообразноста со дадените стандарди на набавката.

3.5. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31, став 2 од Законот за јавни набавки.

3.6. Сите документи треба да бидат оригинали или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци (освен ревизорскиот извештај).

Понудувачите треба да достават и по една фотокопија на документите како би можеле оригиналните, односно заверените документи да ги повлечат по затворањето на тендерот и да ги искористат за учество во другите повици за масла и масти.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки):

- цена на чинење	40 поени;
- квалитет	30 поени;
- начин на плаќање	20 поени;
- рок на испорака	10 поени.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД „Електростопанство на Македонија“, Комисија за јавни набавки, ул. “11 Октомври“ бр. 9, 1000 Скопје.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 06.08.2003 година, во 11:00 часот, во просториите на АД „Електростопанство на Македонија“, стара зграда, сала за состаноци (подрум), на ул. “11 Октомври“ бр. 9, Скопје, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во АД “Електростопанство на Македонија“ - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-142/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА РЕДУКТОРСКИ МАСЛА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 01-142/2003 е АД “Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. “11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на редукторски масла за потребите на РЕК Би-тола и РЕК Осломеј, според следната спецификација:

	РЕДУКТОРСКИ МАСЛА	ISO VG	Вкупно kgf.
1.	ISO 6743/6, СКС; DIN 51517/3, CLP; USS 224, AGMA 250.04 2 EP do 6 EP od 68-320	150	19000
		220	12720
		320	34720
		460	2000
2.	Циркулационо ISO 6743/4, HH; SIEMAG - MORGOIL SPEC.	220	15000

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото набавката да ја подели на повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на маслата.

2.3. Понудата треба да ги содржи единечните цени по килограм (во буре) без ДДВ и вкупните вредности за секоја позиција (со сите давачки согласно член 57 став 3 од Законот за јавни набавки, ако набавката е од странство), на паритет ДДП краен корисник, изразена во ЕУР, со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажен курс на девизна берза.

2.4. Понудувачот мора да даде понуда за целокупниот обем на набавката.

2.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака.

2.7. Понудата треба да има рок на важност.

2.8. Понудите со пропратната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција регистрирана за вршење на ревизија, со податоци за последните 3 години.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 26 од Законот за јавни набавки.

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 25 од Законот:

- список на главни испораки на маслата (дадени во спецификацијата) во последните три години;
- сертификат-технички карактеристики на маслата, со кој се потврдува сообразноста со дадените стандарди на набавката.

3.5. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.6. Сите документи треба да бидат оригинални или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци (освен ревизорскиот извештај).

Понудувачите треба да достават и по една фотокопија на документите како би можеле оригиналните односно заверените документи да ги повлечат по затворањето на тендерот и да ги искористат за учество во другите повици за масла и масти.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки)

- цена на чинење	40 поени;
- квалитет	30 поени;
- начина на плаќање	20 поени;
- рок на испорака	10 поени.

5. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД "Електростопанство на Македонија", Комисија за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на 11.08.2003 година, во 11,00 часот во просториите на АД „ЕСМ“, стара зграда, сала за состаноци (подрум), на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки при АД Електростопанство на Македонија-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-149/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКИ НА ЕЛЕКТРИЧНИ БРОИЛА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на отворениот повик е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври", за потребите на сите подружници при АД Електростопанство на Македонија.

1.2. Предмет на набавката се: трифазни двотарифни електрични броила, количина-1500 парчиња.

Броилата треба да ги имаат следните карактеристики:

- Номинална струја 10-40 А;
- Номинален напон 220/380V, односно 231/400V;
- Фреквенција 50 Hz;
- Класа на точност 2.

Понудувачите треба да дадат понуди за електронски или електромеханички броила, а може да ги понудат и двата вида.

За електронските броила се бараат следните карактеристики:

- а) броилата не смеат да вртат во обратен правец;
- б) броилата да мерат збир на апсолутни вредности;
- в) опсегот на работна температура треба да биде од -20 до 40 °C.

Величината и габаритот, како и струјните приклучни клеми треба да одговараат на постојните броила кои се користат во мрежата на ЕСМ.

1.3. Повикот е јавен, при што набавката ќе се спроведе со јавно отворање согласно Законот за јавни набавки, ("Службен весник на РМ" бр. 21/02).

1.4. Понудата мора да се однесува на целокупниот обем на набавката.

1.5. Набавувачот го задржува правото набавката да ја додели на двајца или повеќе добавувачи, како и да направи избор од двата или само еден тип броила.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба задолжително да содржи: производителот на броилата, единечна цена по парче, како и вкупна вредност на понудата на паритет ДДП Подружница (на територија на цела Македонија, со сите давачки) изразена во ЕУР и со посебно искажан ДДВ. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажниот берзански курс.

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање - само еден недвосмислено дефиниран начин на плаќање.

2.4. Понудата треба да има рок на испорака.

2.5. Карактеристиките за техничките спецификации што понудувачот ги нуди во понудата за набавка треба да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија, согласно член 21 од ЗЈН.

2.6. Понудувачот треба да достави гарантен рок.

2.7. Понудата треба да име рок на важност.

2.8 Понудите од странските понудувачи (документација и комерцијална понуда) задолжително треба да се преведени на македонски јазик, од страна на овластен преведувач.

3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ (согласно член 46 од Законот за јавни набавки).

3.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки. Странско правно или физичко лице треба да достави ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години.

3.2. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

3.3. Доказа дека од надлежен орган со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејност.

3.4. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки.

3.5. Типско одобрение за понудените броила од Бирото за метрологија при Министерството за економија.

3.6. Понудувачот треба да достави референтна листа на испораки од ваков тип.

3.7. Понудувачот треба да достави техничка документација за своите броила.

3.8. Понудувачот треба да достави документ за обезбеден сервис во гарантен и вонгарантен рок.

3.9. Целокупната документација, освен ревизорскиот извештај треба да е оригинален или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН)

4.1. Цена	50 поени;
4.2. Квалитет	30 поени;
4.3. Начин на плаќање	10 поени;
4.4. Рок на испорака	10 поени.

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.2. Понудувачите своите понуди треба да ги достават согласно членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД "Електростопанство на Македонија", (Комисија за јавни набавки), ул. "11 Октомври" бр. 9, 1 000 Скопје или на лице место на денот на отворањето на понудите на 5.08.2003 година, во 11,00 часот во административната зграда на АД „ЕСМ“ на ул. "11 Октомври" бр. 9.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени согласно барањето за прибирање понуди, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во ова барање, нема да се разгледуваат.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки „Службен весник на РМ“ бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во А.Д. „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-151/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА НАПОНСКИ МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ И СТРУЈНИ МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ ЗА НОМИНАЛЕН НАПОН 110 KV

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на барањето е А.Д. „Електростопанство на Македонија“ со седиште во Скопје на ул. „11 Октомври“ бр. 9, за потребите на Службата за примарна енергетска опрема која е составен дел на А.Д. „Електростопанство на Македонија“.

1.2. Предмет на набавката се: напонски мерни трансформатори и струјни мерни трансформатори за номинален напон 110 kV, според спецификација.

Барањето е јавно, при што набавката ќе се спроведе со постапка отворен повик согласно Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02).

1.3. Понудата мора да се однесува на целиот обем на набавката.

1.4. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

1.5. Понудувачите за комерцијалниот дел од понудата, информации може да добијат на тел: 149-178.

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ НА ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Заинтересираните понудувачи, тендер документацијата можат да ја подигнат во просториите на А.Д. „ЕСМ“ – Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9, (стара зграда), соба 7, од 11 до 13 часот, при што треба да достават уплатница на износ од 500,00 МКД уплатени на жиро сметка бр. 200000002447884, корисник А.Д. „ЕСМ“ – Скопје, ЕДБ 4030989128346, Стопанска банка, со назнака за Барање бр. 01-151/2003.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба задолжително да содржи:

- Производител.

- Единечна цена по позиција, вкупна цена по позиција, како и вкупна вредност на понудата на паритет ДДП Служба за примарна енергетска опрема изразена во евра, и со посебно искажан ДДВ. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува берзанскиот курс.

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање – само еден недвосмислено дефиниран начин на плаќање.

3.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

3.5. Карактеристиките за техничките спецификации што понудувачот го нуди во понудата за набавка треба да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија, согласно член 21 од ЗЈН.

3.6. Понудата треба да има рок на важност.

3.7. Понудите од странските понудувачи (документација и комерцијална понуда) задолжително треба да се преведени на македонски јазик, од страна на овластен преведувач.

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ

4.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002). Странско правно или физичко лице, треба да достави ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистриран за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 (а и б) од член 26 од Законот за јавни набавки.

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

4.4. Понудувачот треба да достави референтна листа за испораки од ваков тип.

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на Отворениот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.6. Целокупната документација треба да е оригинална или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН)

- цена на чинење	50 бодови;
- квалитет	30 бодови;
- начин на плаќање	10 бодови;
- рок на испорака	10 бодови.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.2. Понудувачите своите понуди треба да ги достават согласно членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: А.Д. „Електростопанство на Македонија“, (Комисија за јавни набавки) ул. „11 Октомври“ бр. 9, 1000 Скопје или на лице место.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 7.08.2003 година во 11 часот, во салата за состаноци во подрумот на Административната зграда на: А.Д. „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени согласно барањата на Отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во овој отворен повик, нема да се разгледуваат.

7.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во А.Д. “Електростопанство на Македонија“ - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-153/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА МОТОРИ ЗА БУЛДУЖЕРИ ТД 25 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-153/2003 е АД “Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. “11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката се 3 парчиња нови неупотребувани, произведени во 2003 година мотори за булджер ТД 25 Г со следните карактеристики:

- Модел КТ 19С
 - Снага 349 НР (KS) при 2100 RPM
 - Сериски бр. 37131682
 - CPL бр. 0444
 - Комплет со анласер и алтернатор
- Контакт тел. 045 258 066.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на моторите.

2.3. Понудата треба да содржи единечна и фиксна вкупна цена за целата набавка (со сите давачки согласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки - ако набавката е од странство вклучувајќи ги и банкарските трошоци), на паритет (нагласено во понудата) ДДП РЕК Осломеј, со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата изразена во ЕУР.

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажен курс на девизна берза.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорачаната стока.

2.6. Понудата мора да се однесува на целиот обем и количина на набавката.

2.7. Понудата треба да има рок на важност.

2.8. Понудувачот треба во понудата да го наведе гарантниот рок на моторите.

2.9. Понудувачот треба во понудата да ја наведе годината на производство на моторите.

2.10. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавка, при што истите треба да се во согласност со стандардите на Р.Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р.Македонија.

2.11. Понудите од странските понудувачи со пропратната документација, освен техничката треба да бидат преведени на македонски јазик, од овластен преведувач.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реформирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија, со податоци за последните три години.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31, став 2 од Законот за јавни набавки.

3.5. Сите документи треба да се оригинални или заверени копии, верни на оригиналот и не постари од шест месеци, освен ревизорскиот извештај.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки)

4.1. Цена	80 поени;
4.2. Начин на плаќање	10 поени;
4.3. Рок на испорака	10 поени.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД “Електростопанство на Македонија“, за Комисијата за јавни набавки, ул. “11 Октомври“ бр. 9, 1000 Скопје.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 12.08.2003 година во 11 часот, во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 21/2002 и 24/2003), Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 08-5/03

1. Предмет на набавката е: Изработка на техничка документација на Главен проект за М-6 Штип-Струмица, од км. 42+700 до км. 52+700.

2. Финансирањето ќе се врши од средствата на Фондот за магистрални и регионални патишта, утврдени со програмата за 2003 година.

3. Повикот е јавен и анонимен, а право на учество имаат сите домашни и странски фирми кои имаат изработувано техничка документација - проекти од областа на изградбата на автопатишта, магистрални и регионални патишта, а ги исполнуваат следните услови:

3.1. Временски период како проектанска организација од видот на проектирањето на автопатишта и магистрални патишта, минимум 3 години.

3.2. Да има капацитет од опрема и стручни лица за изработка на инвестиционо-техничка документација.

3.3. Техничката документација се изработува во се според Проектната задача.

4. Доставување и содржина на понудата:

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

4.1. Име и адреса на понудувачот.

4.2. Извод од регистрација на дејноста.

4.3. Доказ за бонитетот издаден од Централниот регистар во оригинал или заверена копија кај нотар (член 24 од ЗЈН).

4.4. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, оригинал или копија заверена кај нотар.

4.5. Потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

4.6. Нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за забрана за вршење на дејност.

Документите по точка 5.3. до заклучно со точката 5.5. да не се постари од 6 месеци.

4.7. Список на проекти-техничка документација од ваков вид во последните 3 години, со износи, датумите и нарачателите.

4.8. Список на проекти на кои моментално е ангажиран понудувачот.

4.9. Податоци за кадровската екипираност на техничките стручни лица кои ќе бидат вклучени за извршувањето на проектот.

4.10. Рок на извршување искажан со динамичен план во денови.

4.11. Во вкупната цена треба да биде искажана вредноста на ДДВ, во се според Проектната задача.

5. Останати услови

5.1. Со понудата се доставува гаранција на понудата од прифатлива Банка на 5% од вкупно понудената цена, со валидност до важноста на понудата.

5.2. Важност на понудата 63 дена (9 недели).

6. Критериуми за избор:

- понудената цена	40 поени;
- докажан квалитет и спремност на досега извршени работи од ваков вид	40 поени;
- рок на извршување	10 поени;
- начин и услови на плаќањето	10 поени.

7. Рок и начин на доставување на понудите

7.1. Понудите се доставуваат најдоцна до 27.08.2003 година до 11 часот, лично во архивата на нарачателот: Фонд за магистрални и регионални патишта, ул. "Даме Груев" бр. 14 - Скопје.

7.2. Понудите се доставуваат согласно член 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

7.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.4. Понудите што ќе пристигнат по утврдениот рок, нема да се разгледуваат и ќе бидат отфрлени без отворање.

8. Завршни одредби

8.1. Отворањето на понудите е јавно во присуство на овластените претставници на понудувачите, што се докажува со оригинален документ оверен од одговорното лице на фирмата.

8.2. Јавното отворање ќе се изврши на ден 27.08.2003 година во 12 часот, во просториите на Фондот, 6-ти кат.

8.3. Проектната задача може да се подигне секој работен ден од 08-14 часот, соба бр. 6 на трети кат, а по извршената уплата на неповратен надомест во износ од 1.000,00 денари во Фондот или на жиро сметка број 300000001613049 ЕДБ 4030981217633 кај Комерцијална Банка - Скопје. Техничката документација - Идеен проект, може да се разгледа во истиот термин секој работен ден.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 13 и 14 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 50/01, 2/02 и 24/03), а во врска со Решението за јавни набавки бр. 02-629/1 од 15.07.2003 година за ограничен повик, Комисијата за јавни набавки на ЈСП Скопје, објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 01/03 ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

I.1. Набавувач: Јавно сообраќајно претпријатие Скопје-Скопје, бул. "Александар Македонски" бр. 10.

I.2. Предмет на набавката е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавката со прибирање на понуди за: резервни делови за автобуси тип САНОС и ИКАРУС (РАВА) и ИВЕКО по тендер документација-спецификации.

Набавката е делива по секоја спецификација поодделно.

Напомена: во пријавата понудувачот е должен да назначи за која, односно кои спецификации учествуваат во оваа претквалификација.

I.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на учество имаат сите правни лица кои се регистрирани за вршење ваква дејност.

I.4. Отворањето на пријавите ќе се врши без присуство на понудувачите.

II. ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА - се врши согласно одредбите од член 38 став 2 од Законот за јавни наба-

вки, односно претквалификација на понудувачите ќе се врши врз основа на оценка дали:

- имаат потребен техничко-технолошки бонитет;
- има економско-финансиски бонитет;
- има расположива опрема, објекти и други капацитети потребни за реализирање на набавката;
- има менаџерска способност;
- има искуство и стручен кадар за извршување на набавката;
- има документ за регистрација за вршење на нивната дејност;
- има референтна листа од последните 3 години по обем и вредност.

III. ПРИДРУЖНИ ДОКУМЕНТИ

- Немање на правосилна пресуда за изречена мерка за забрана на вршење на дејноста;
- Документација за регистрација за вршење на наведената дејност;
- Бонитет;
- Доказ дека не е поведена постапка за стечај или ликвидација;
- Доказ од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Понудувачот е должен да достави гаранција за учество на набавката, во вид на депонирани средства во вредност определена од набавувачот за секоја спецификација за која се јавува, или банкарска гаранција во вредност од 10% од вредноста на понудата.

Износот на вредноста на депонираните средства по спецификација е составен дел на тендер документацијата.

Бараните документи да се достават во оригинален примерок или заверена копија од нотар, не постари од шест месеци.

Документите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и не се земаат предвид за разгледување.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

IV.1. Пријавата со назнака за Ограничен повик бр. 01/03 попишана од овластено лице со бараната документација се доставува на адреса: бул. "Александар Македонски" бр. 10, со назнака за Комисија за јавни набавки.

IV.2. Пријавата се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои назнака "не отворај" и бројот на овој ограничен повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

IV.3. Краен рок на доставување на пријавата е 21 ден од денот на објавувањето во јавното гласило.

IV.4. Дополнителни информации во врска со ограничениот повик, како и подигање на тендерска документација (спецификации) можат да се добијат во Службата за правни и општи работи на нарачателот, на адреса: бул. "Александар Македонски" бр. 10, секој работен ден од 10,00 - 12,00 часот, соба бр. 7 или на телефон 02/3174-263 или 02/3174-248.

IV.5. За подигање на тендер документацијата се плаќа 1000,00 денари за општиот дел и 2000,00 денари за секоја барана спецификација, даночен број 4030955-261454, ж-ска 30000000232933 во Комерцијална банка Скопје или на благајната на претпријатието. Даночниот број и ж-ска се однесуваат и за уплата на гаранцијата за учество на набавката.

Само понудувачите кои ќе подигнат тендерска документација имаат право на учество на ограничениот повик.

IV.6. Документите кои ќе бидат доставени по истекот на дадениот рок нема да се земаат предвид.

Комисија за јавни набавки

Согласно член 15, 17 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки при ЈП „Комунална хигиена“ Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-5054 ЗА НАБАВКА НА ЧЕТИРИ СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА ЗА ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Набавувач: ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје.

Предмет на набавка:

Четири специјални возила за подигање и транспортирање на комунален отпад од пластични канти од 120 л.

Утоварот на комуналниот отпад да биде со механизам за автоматска работа (Целер) – истоварот на комуналниот отпад да биде со кипање, на мин. висина од 1,40 м и со вградени стабилизатори-максимална ширина вклучувајќи ја и надградбата 1700 мм;

- капацитет на надградба до 4,4 м³;
- шасија со две осовини;
- нето носивост до 1500 кгг;
- макс. должина на шасија со надградба 4500 мм;
- еуро дизел четирицилиндричен мотор со снага до 48KVV;
- возилото да биде опремено со соодветна сигнализација за комунални возила.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Податоци на понудувачот (содржани во Законот за јавни набавки), цени на понудата во денари, начин и услови на плаќање и рок на испорака.

3. ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ПОНУДУВАЧОТ КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ СО ПОНУДАТА

Опфатена во член 26 од Законот за јавни набавки, по можност оригинал или заверено копие од оригиналот.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Цена на возилото | 40 бода; |
| 2. Услови на плаќање | 40 бода; |
| 3. Технички карактеристики-квалитети | 15 бода; |
| 4. Рок на испорака | 5 бода. |

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Согласно Законот за јавни набавки (пречистен текст) во рок од 15 дена од последната објава во средствата за информирање, да ја достават комплет бараната документација за учество до Комисијата за јавни набавки при ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје, ул. „Лазар Личеноски“ бб.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Секој понудувач има право да учествува само со една понуда. Се она што не е наведено во понудата, ќе се регулира согласно Законот за јавни набавки, а за терминот на отворањето на понудите, понудувачите ќе бидат дополнително известени.

Дополнителни информации може да се добијат на тел: 3118525 од Комисијата за јавни набавки на ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 8 и 45 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ“ бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на Општина Могила, објавува

**БАРАЊЕ БР. 01/2003
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ
НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ**

1. Општи одредби
1. Набавувач: Општина Могила, адреса 7216 Могила, тел/факс 047 296466.
2. Предмет на набавката:
Прибирање понуди за изградба на улици (тампонирање и асфалтирање во населени места во Општина Могила.
3. Содржина на понудата
- Име и адреса на понудувачот;
- Понудувачот да достави цени по позиции и единични по м³ за вграден тампон и м² за вграден асфалт, вкупна цена со пресметан ДДВ, рок на завршување на работите, гаранција и квалитет на работите, начин и рок на плаќање.
4. Доставување на понудите
Рок на доставување на понудата е 8 дена од објавувањето во “Службен весник на РМ“.
5. Критериуми за избор на понудувач
- Цена, гаранција за квалитет, начин и рок на плаќање, рок на извршување.
6. Завршни одредби
Понудите се доставуваат во предвидениот рок по пошта на адреса Општина Могила, 7216 Могила или лично во Општина Могила до Комисија за јавни набавки.
Понудите кои не се пристигнати во предвидениот рок и не се изработени според пропозициите на барањето нема да бидат разгледувани.
Информации за појаснување можат да се добијат на телефон 047 296 466.
Секој понудувач настапува со по една понуда.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 17 и 18 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ“ бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на општина Белчишта, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2003
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА
ЛОКАЛЕН ПАТ ЗА НАСЕЛЕНО МЕСТО СОШАНИ**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Набавувач: Општина Белчишта, со седиште во Белчишта.
Предмет на набавката: изградба на локален пат за населено место Сошани.
Предмер пресметката која ги содржи описот на работите и другите потребни податоци може да се подигне во општина Белчишта, во работните денови од 7,00 до 15,00 часот.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
Во понудата треба да бидат разработени следните критериуми:
- името, адресата и седиштето на понудувачот;
- вкупна цена во која треба да бидат вклучени сите трошоци на понудувачот до пуштање во употреба на објектот;

- цена по позиции - изразена во денари на секоја ставка од предмер пресметката;
- рок за завршување на работите;
- преглед (референца) за завршени исти или слични работи;
- начин и услови на плаќање;
- гаранција за квалитет на работите.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која понудувачот задолжително треба да ја приложи)

- извод од регистрација на дејноста;
- документ за бонитет од Централниот регистар;
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност „забрана за вршење на дејност“;
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.
Документите не смеат да бидат постари од 6 (шест) месеци.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

1. Вкупна цена	60 бодови;
2. Услови за плаќање	30 бодови;
3. Рок на извршување	10 бодови;
Вкупно бодови: 100 бода.	

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Крајниот рок на доставувањето на понудите е 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето на отворениот повик.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно документацијата согласно отворениот повик и кои ќе бидат доставени по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 30 јули 2003 година, во 12 часот во просториите на општина Белчишта.

Претставниците на понудувачите на денот на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

Понудите се доставуваат на начин утврден во член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

Понудите се доставуваат по пошта или во архивата на општина Белчишта.

Секој понудувач учествува со една понуда.

Комисија за јавни набавки

Комисијата за јавни набавки на Министерството за економија го издава следното

ИЗВЕСТИУВАЊЕ

Понудите доставени од понудувачите по објавениот Отворен повик бр. 7/2003 за печатење на билтен, ќе ги отвори на ден 28.07.2003 година (понеделник) со почеток во 14 часот во просториите на Министерството за економија на ул. “Јуриј Гагарин“ бр. 15 (сала на први спрат).

Комисија за јавни набавки

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА

Преглед на акции и удели кои ќе бидат понудени за продажба по пат на јавна берзанска аукција на Македонската берза на долгорочни хартии од вредност на 08.08.2003 година (петок).

Капиталот во овие друштва веќе беше понуден на две последователни берзански аукции, но остана непродаден. Согласно законските измени, акциите односно уделите во овие друштва повторно се нудат за продажба по овој пат со нови одлуки на Управниот одбор на Агенцијата за приватизација.

АКЦИИ

Ред. бр.	Акционерско друштво	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Капитал за продажба (ЕУР)	Учество на капиталот за продажба во вредноста на друштвото	Број на акции за продажба	Почетна продажна цена на една акција (ЕУР)	Дејност
1	Полипласт	Струга	1.278.914	744.504	58,21%	14.561	5,11	Производство на други производи од пластични маси
2	Живино-Комерц	Штип	3.201.976	713.417	22,28%	139.532	0,26	Живинарство
3	Козјак	Куманово	873.781	23.541	2,69%	921	1,28	Високоградба
4	Млекара Прилеп	Прилеп	508.719	59.988	11,79%	1.173	2,56	Преработка на млеко и производство на сирење
5	Техника	Прилеп	166.477	70.047	42,08%	274	12,78	Градежништво
6	ЖАС	Скопје	3.508.262	1.545.844	44,06%	41.246	1,87	Превоз на стоки во друмски сообраќај
7	Југ-Турист	Куманово	944.152	289.185	30,63%	5.656	2,56	Превоз на патници и стока во домашен и меѓународен сообраќај
8	Градба	Прилеп	136.873	23.008	16,81%	90	12,78	Градежништво
9	Паластурист	Скопје	562.421	79.191	14,08%	155	25,56	Туристички агенции
10	Семкорп	Радовиш	15.338.760	722.302	4,71%	14.127	2,56	Производство на бакар
11	Страшо Пинџур	Кавадарци	375.493	110.975	29,55%	2.170	2,56	Производство на режана граѓа
12	Автосервис	Куманово	292.392	37.018	12,66%	724	2,56	Производство на приклучна земјоделска механизација и сервисирање

УДЕЛИ

Ред. бр.	Друштво со ограничена одговорност	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Удел за продажба (ЕУР)	Учество на уделот за продажба во вредноста на друштвото	Почетна продажна цена на уделот (ЕУР)	Дејност
1	Битолска суровина	Битола	155.551	36.172	23,25%	1.809	Рециклажа на секундарни суровини
2	Ветеринарна станица	Демир Хисар	13.754	688	5,00%	34	Земјоделски услуги за сточарство
3	6-ти Ноември	Радовиш	1.521	836	55,01%	42	Книговодствени услуги
4	Злетово-Саса	Скопје	188.314	637	0,34%	32	Трговија на големо со непрехранбени производи
5	Креатинг Инженеринг	Скопје	2.667	1.467	55,00%	73	Инженеринг, проектирање, надзор
6	Свездакооп	Штип	177.524	151.844	85,53%	7.592	Земјоделски услуги за растително производство
7	Санде Цветковски	с.Горобинци, Свети Николе	76.694	5.681	7,41%	284	Поледелство
8	Депласт-Мека програма	Дебар	274.973	96.828	35,21%	4.841	Друга преработка на пластични маси

Непродадените акции и удели, под истите услови, ќе бидат понудени за продажба на 15.08.2003 (петок).

Акциите и уделите ќе бидат понудени за плаќање во готово или со хартии од вредност издадени од Република Македонија

ОБЈАВИ

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93, 48/93, 6/95, 32/98, 39/99 и 70/2001), Државниот завод за статистика ги утврдува и објавува

**КОЕФИЦИЕНТИТЕ
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2003 ГОДИНА**

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производители на индустриски производи во јуни 2003 година во однос на мај 2003 година е -0.016.

2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на месецот е -0.009.

3. Коефициентот на порастот на цените на производители на индустриски производи во јуни 2003 година во однос на истиот месец од претходната година изнесува - 0.011.

4. Коефициентот на порастот на просекот на животните трошоци во Република Македонија од почетокот на годината до крајот на јуни 2003 година во однос на животните трошоци во Република Македонија е 0.009.

Директор,
м-р **Дончо Герасимовски**, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
1101. Одлука за верификација на мандатот на пратеник во Собранието на Република Македонија.....	1
1102. Уредба за критериуми за распоредување и приоритет при распоредувањето на граѓаните во одбраната.....	1
1103. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година....	2
1104. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	2
1105. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	2
1106. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година....	2
1107. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	2
1108. Одлука за пренесување на правото на користење на моторно возило.....	3
1109. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија на вежбовни активности во Република Романија.....	3
1110. Одлука за изменување на Одлуката за доделување концесии за дистрибуција на радио и телевизиски програми преку кабелска мрежа.....	3
1111. Одлука за престанување на право на користење на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија.....	3
1112. Одлука за распределба на средства за изградба на водоводи и третман на отпадни води во Република Македонија во 2003 година.....	4
1113. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата „Лазар Софијанов“ - Кратово.....	8
1114. Решение за именување вршител на должноста директор на Домот на културата „Лазар Софијанов“ - Кратово.....	8
1115. Решение за разрешување од должноста директор на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија....	8
1116. Решение за именување директор на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	8
1117. Програма за изработка на урбанистички планови во Република Македонија во 2003 година.....	8
1118. Програма на Агенцијата за иселеништво за 2003 година - Издавачка дејност.....	9
1119. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	11
1120. Правилник за начинот и роковите за вршење на попис и усогласување на сметководствената со фактичката состојба.....	11
1121. Решение за привремена дозвола.....	13
1122. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	14
1123. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	14
1124. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	14
1125. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	14
1126. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	14
1127. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	15
1128. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	15
1129. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	15
1130. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	15
1131. Измени и дополнувања на Упатството за водење на кредитни досиеја.....	16
1132. Измени и дополнувања на Упатството за спроведување на Одлуката за утврдување на методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни позиции на банките според степенот на нивната ризициност.....	16
1133. Одлука на Уставениот суд на Република Македонија У.бр. 8/2003 од 2 јули 2003 година.....	16
1134. Одлука на Уставениот суд на Република Македонија У.бр. 22/2003 од 9 јули 2003 година.....	18
1135. Одлука на Уставениот суд на Република Македонија У.бр. 77/2003 од 9 јули 2003 година.....	20
1136. Одлука на Уставениот суд на Република Македонија У.бр. 74/2003 од 9 јули 2003 година.....	21
Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец јуни 2003 година...	68

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - **Борис Тренески**.

Телефони 3298-860, 3298-769. Телефакс 3112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.